

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2019 бр.11
30 Ноември 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2019 бр.11

30 Ноември 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либерија	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.11, 30 Ноември 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачкти одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 124

ПРЕГЛЕДИ

..... 3

Промени, Спојување, Престанок

..... 4

Меѓународни патенти

..... 5 – 106

ПРЕГЛЕДИ

..... 107 – 124

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 125 – 231

Пријави на Трговски Марки

..... 126 – 168

ПРЕГЛЕДИ

..... 169 – 173

Решенија на Трговски Марки

..... 174 – 211

ПРЕГЛЕДИ

..... 212 – 216

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

..... 217 – 231

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 232 – 242

Пријави на Индустриски дизајн

..... 233 – 235

ПРЕГЛЕДИ

..... 236

Решенија на Индустриски дизајн

..... 237 – 241

ПРЕГЛЕДИ

..... 242

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕНОС

(11) **5231**

(73) **Novartis AG 4002 Basel,, CH**

(11) **7761**

(73) **GB007, Inc 3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121, US**

(11) **9604**

(73) **Envera LIC, LLC 220 Garfield Avenue West Chester, PA 19380, US**

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ

(11) **3500**

(73) **Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US**

(11) **4192**

(73) **Oxurion NV Gaston Geenslaam 1 3001 Leuven, BE**

(11) **4311**

(73) **Oxurion NV Gaston Geenslaam 1 3001 Leuven, BE**

(11) **7505**

(73) **Valneva Austria GmbH and Valneva USA, Inc. Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Vienna, AT and 910 Clopper Road, Suite 160S Gaithersburg, MD 20878,, US**

СПОЈУВАЊЕ

(11) **4142**

(73) **Medarex, L.L.C. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US**

(11) **4306**

(73) **Medarex, L.L.C. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US**

(11) **5231**

(73) **Alcon Research, LLC 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134, US**



ПРЕСТАНОК

(11) **1134**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE**

(11) **1195**

(73) **PHARMACIA AB 112 87 Stockholm, SE**

(11) **1360**

(73) **Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US**

(11) **1455**

(73) **Kone Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI**

(11) **1721**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE**

(11) **2282**

(73) **Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. Etxesakan 28, Oficina 5-Planta Baja 31180 Zizur Mayor- Pamplona, ES**

(11) **2514**

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT**

(11) **2426**

(73) **Pavlovic Vojislav Branka Krsmanovica 9/14, 11118 Beograd 32, YU**

(11) **2620**

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT**

(11) **2839**

(73) **AMGEN INC., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(51) **A 61K 31/27, A 61K 31/4045, A 61K 31/445, A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P 25/28**

(11) **9725**

(13) T1

(21) **2018/1022**

(22) 05/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US201261698664P 09/09/2012 US and US201361782084P 14/03/2013 US

(96) 06/09/2013 EP13759195.4

(97) 14/11/2018 EP2892563

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SCHMIDT, Ellen and AREBERG, Johan

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВОТО ЗАБОЛУВАЊЕ**

(57) 1 N-(2-(6-флуоро-1H-индол-3-ил)етил)-3-(2,2,3,3-тетрафлуоропропокси)на бензиламин или неговата фармацевтски прифатлива сол за употреба во лекување на Алцхајмеровото заболување со подобрување или со зајакнување на ефектите на инхибиторите на ацетилхолинестерази кои го опфаќаат давање на ефективната дневна доза на спомнатото соединение на пациент на кој што му е потребно таквото лекување, при што ефективната дневна доза која што се дава на пациентот изнесува помеѓу 30 и 60 mg. има уште 12 патентни барања





Fig 1



(51) **A 61K 38/43, A 61K 38/48, A 61P 35/00**

(11) **9726**

(13) T1

(21) **2018/1024**

(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) CZ20130000891 18/11/2013 CZ

(96) 12/11/2014 EP14814733.3

(97) 31/10/2018 EP3071218

(73) **Trnka, Frantisek and Dolezal, Pavel**

Cechova 42 370 01 Ceske Budejovice, CZ and Na Brehach 398 500 11 Hradec Kralove, CZ

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Trnka, Frantisek and Dolezal, Pavel


(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ СМЕСА НА ПРОЕНЗИМИ И ЕНЗИМИ**

(57) 1 Анти-пролиферативен и анти-метастатски фармацевтски состав кој содржи смеса од проензими и ензими, назначен со тоа што смесата се состои од следниве активни супстанции: проензим трипсиноген и химотрипсиноген, и ензими α -амилаза и липаза, каде што односот на ензимски активни супстанции, имено активностите на трипсиноген (Т), химотрипсиноген А (СН), α -амилаза В.s (А)

и липаза Т.а. (L) за Т:СН:А:L соодносот е изразен во i.u. е во опсег од 150:150:40:1 до 400:1200:200:1 и понатаму содржи еден или повеќе фармацевтски прифатливи ексципиенси, за истовремена, одвоена и последователна администрација на составот на парентерален или трансмукозален начин, додека составот е за терапевтска, профилактиска и анти-метастатска употреба кај цицачите.

има уште 7 патентни барања

Нацрт 1: Фото документација за *in vivo* испитување на гол пи/пи мишец со MDA-MB-231 линија на карцином на дојка во 36-дневна ректална администрација на составот K2 (доза 2, липофилно средство) во споредба со референтниот мишец (без администрација).



(51) **B 01J 8/18, B 01J 8/26, B 22C 5/08, B 22C 5/18, F 27B 15/09, F 27B 15/16**

(11) **9738**

(13) T1

(21) **2018/1025**

(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) IT20160070232 06/07/2016 IT

(96) 03/07/2017 EP17737882.5

(97) 26/09/2018 EP3310507

(73) **Fata Aluminum S.r.l. 10044 Pianezza (Torino) , IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TOSCO, Bartolomeo and BOCCA, Paolo

(54) **ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРИРАЊЕ НА ПЕСОК ЗА ЛЕАРНИЦИ**

(57) 1 Погон за регенерирање на песок за леарница, кој што се состои од: комора за согорување (10), која што има најмалку еден довод (26) за внесување на песок кој што треба да се регенерира во комората за согорување (10), млазници (16) за дотур на согорлив гас во

комората за согорување (10),
млазници (17) за вбризување на воздух така да
ја одржува загреана флуидизираната подлога
со песок во комората за согорување;


комора за ладење (14) за ладење на песок кој
што доаѓа од комората за согорување (10), при
што комората за ладење има

млазници (19) за дување на воздух така да ја
одржува флуидизираната подлога со песок во
комората за ладење (14);
цевки за разладување (27) поставени над
воздушните млазници (19);

комуникациски канал (18) кој што ја поврзува
комората за согорување (10) со комората за
ладење (14);
што се карактеризира со тоа што

комуникацискиот канал (18) има вертикален или
накосен долен краен дел (18а) кој што е
најмалку делумно опколен со или близу до
мноштвото цевки за разладување (27) во
комората за ладење (14), и со тоа што
долниот краен дел (18а) има на дното испуст
(22) поставен на пониско ниво во однос на
најмалку една од цевките за разладување (27).

има уште 6 патентни барања



(51) A 61K 47/24, A 61K 9/00, A 61P 35/00

(11) 9739

(13) T1

(21) 2018/1026

(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) EP20150173308 23/06/2015 --

(96) 03/05/2016 EP16725045.5

(97) 26/09/2018 EP3277299

(73) Deutsches Krebsforschungszentrum and
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
69120 Heidelberg, DE and 69117 Heidelberg, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) LEUCHS, Barbara; GELETNEKY, Karsten; ROMMELAERE, Jean; DINSART, Christiane; DAHM, Michael and KREBS, Ottheinz

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ПАРВОВИРУС ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТУМОРИ

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи (а) најмалку 2×10^9 pfu/ml парвовирус H1 (H-1PV) или спо-ден парвовирус на глодар селектиран од групата која што се состои од LuIII, Глувчев минутен вирус (Mouse minute virus - MMV),

Глувчев парвовирус (Mouse parvovirus - MPV), Минутен вирус на стаор (Rat minute virus - RMV), Вирус на стаор (Rat parvovirus) или Вирус на стаор (Rat virus -RV) и (б) фармацевтски прифатлив носител кој што содржи 40-50% Јодиксанол (w/v), 0,7-0,9 mmol $\text{CaCl}_2 \times 2 \text{H}_2\text{O}$, 50-60 mmol NaCl, 0,9-1,2 mmol KCl, 0,7-0,95 mg/ml Трометамин и 0,05-0,15 mg/ml Едетат калциум динатриум.
има уште 4 патентни барања

СЛИКА 1



(51) H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/132, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/19, H 04N 19/30, H 04N 19/44, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 19/176

(11) 9740

(13) T1

(21) 2018/1027

(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP17186399.6

(97) 05/12/2018 EP3267683

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ ВИДЕО

(57) 1 Постапка за кодирање на видео, постапката содржи:

генерирање информација околу максимална димензија на кодирана единица којашто е податочна единица во којашто слика е кодирана;

определување на множество на

максимални кодирани единици поделени од сликата во согласност со максималната димензија на кодираната единица; и генерирање информација околу кодирана длабочина и кодиран начин за кодирани единици на сликата со помош на кодирање на сликата врз основа на кодираните единици на хиерархиска структура поделена од секоја максимална кодирана единица помеѓу множеството на максимални кодирани единици; и

создавање на податочен тек којшто го вклучува кодираното видео, информацијата околу максимална димензија на кодирана единица, информацијата околу длабочина на кодирање и начин на кодирање,

кадешто:

секоја максимална кодирана единица е хиерархиски поделена во кодирани единици од најмалку една длабочина:

информацијата околу длабочината на кодирање содржи поделена информација која укажува на тоа дали кодирана единица со постојна длабочина, помеѓу множеството на кодирани единици со најмалку една длабочина, е поделена во кодирани единици со пониска длабочина,

начинот на кодирање содржи информација околу типот на партиција на кодирана единица од кодирана длабочина помеѓу кодираните единици, информација околу начин на предвидување на кодираната единица на кодираната длабочина и информација околу димензија на трансформацијата единица од кодираната единица од кодираната длабочина,

генерирањето на информацијата околу длабочина на кодирање и начин на кодирање содржи:

кога кодираните единици со пониска длабочина се генерирани со поделба на висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина со два, генерирање на поделена информација за да укаже поделеност на кодираните единици со постојна длабочина; и


кога кодираната единица со постојна длабочина не е повеќе поделена како кодираната единица на кодираната длабочина: генерирање на поделена информација за да укаже на не-поделеност на кодираната единица до постојна длабочина,

генерирање на информацијата околу типот на партиција на кодираната единица со длабочина на кодирање и информацијата околу начинот на предвидување на кодираната единица со длабочина на кодирање, кадешто типот на партиција е определен за да укаже на најмалку една предвидувачка единица добиена од кодираните единици со постојна длабочина, и предвидувањето е изведено во начин на предвидување на кодираната единица со постојна длабочина на најмалку една предвидувачка единица; и

генерирање на информацијата околу димензија на единица за трансформација на кодираната единица со длабочина на кодирање, кадешто најмалку една трансформацијска единица е добиена, во согласност со димензијата на трансформацијска единица, со поделба на висина и ширина на кодираната единица со постојната длабочина или да биде податочна единица со иста димензија како кодираната единица со постојна длабочина и трансформацијата е изведена на кодираната единица со постојна длабочина врз основа на најмалку една трансформацијска единица.

има уште 2 патентни барања

Слика 1



(51) Н 04N 19/117, Н 04N 19/82, Н 04N 19/6Н
04N 19/182

(11) 9741

(13) Т1

(21) 2018/1028

(22) 06/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US201161502056P 28/06/2011 US

(96) 28/06/2012 EP17168407.9

(97) 05/12/2018 EP3232664

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena and ALSHIN, Alexander


(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СО
УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ ФИЛТЕР

(57) 1 1. Постапка за декодирање за меѓу-предвидување на слика со употреба на компензација на движење со употреба на интерполациски филтер, постапката за декодирање видео содржи:

Определување на коефициенти на филтер на

7-тап интерполациски филтери за создавање на најмалку еден примерок на четвртинска-суб пел-единица лоцирана помеѓу пиксели на интеџер-пел-единици;
создавање на примерок на 1/4 – пиксел локација или 3/4 – пиксел локација со интерполација на пикселите на интеџер-пел-единиците со употреба на 7-тап интерполациски филтер; и
меѓупредвидување на сликата со употреба на компензација на движење со употреба на примерок на 1/4 – пиксел локација или 3/4 – пиксел локација,
кадешто 7-тап интерполацискиот филтер за создавање на примерокот од 1/4 – пиксел локација содржи седум коефициенти на филтер: {-4, -10, 58, 17, -5, 1}, и 7-тап интерполацискиот филтер за создавање на примерокот од 3/4 – пиксел локација содржи седум коефициенти на филтер: {-5, 17, 58, -10, 4, 1}.

Слика 1



(51) **H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 7/24, H 04N 19/6H 04N 19/70, H 04N 19/96, G 06T 9/00**

(11) **9742** (13) T1
(21) **2018/1029** (22) 06/12/2018
(45) 30/11/2019

(30) KR20090074895 13/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP17193659.4

(97) 05/12/2018 EP3282696

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; JUNG, Hae-Kyung and LEE, Tammy

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ И АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ СЛИКИ СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦИСКИ ЕДИНИЦИ**

(57) 1 Постапка за декодирање на слика којашто содржи:


прием на информација околу максимална димензија на кодирана единица; поделба на слика во множество на квадратни максимални кодирани единици со употреба на информација околу максимална димензија на кодираната единица; определување на кодираната единица во рамките на хиерархиска структура на максимални кодирани единици, помеѓу множеството на максимални кодирани единици со употреба на информација околу кодираните единици синтаксички анализирано од податочниот тек; синтаксичка анализа, од податочниот тек на коефициенти на квантизирана трансформација од најмалку една трансформациона единица во кодираната единица; инверзна квантизација на коефициентите на квантизирана трансформација за да се генерираат коефициенти на трансформација од најмалку една трансформациона единица; и

инверзна трансформација на коефициентите на трансформација за да се генерираат остаточни компоненти од најмалку една трансформациона единица, каде што максималната кодирана единица е хиерархиски поделена во една или повеќе квадратни кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една кодирана единица со постојна длабочина и кодирана единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кодирана единица со постојна длабочина е поделена во четири квадратни кодирани единици со длабочина поголема од постојната длабочина, независно од соседните кодирани единици со постојна длабочина, и кодирана единица со длабочина поголема од постојната длабочина е предвидена со употреба на најмалку една предвидувачка единица и е инверзно трансформирана со употреба на најмалку една трансформациона единица, каде што најмалку една предвидувачка единица е една од блоковите којшто вклучува: блок еднаков по големина со кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина; и блок од множеството на блокови генерирани со еднакво делење на висина и ширина на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, каде што најмалку една трансформациона единица е една од блоковите којшто вклучува: блок еднаков по големина со кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина; и блок од множеството на блокови генерирани со еднакво делење на висина и ширина на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, и се карактеризира со тоа што постапката на декодирање подржува трансформациона единица, од трансформацииските единици коишто имаат димензија $2N \times 2N$ којашто вклучува четири предвидувачки единици од помеѓу најмалку една предвидувачка единица

со големина $N \times N$.

има уште 2 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00**

(11) **9743**

(13) T1

(21) **2018/1032**

(22) 07/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US201361860401P 31/07/2013 US

(96) 30/07/2014 EP14750672.9

(97) 17/10/2018 EP3049417


(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIU-BUJALSKI, Lesley; QIU, Hui; JONES, Reinaldo; MOCHALKIN, Igor; NGUYEN, Ngan and CALDWELL, Richard D.

(54) **ПИРИДИНИ, ПИРИМИДИНИ И ПИРАЗИНИ, КАКО ВТК ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула I,



или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:

X е N или CR₂;

X1 е N или CR₂;

X2 е N или CR₂;

секој R2 е независно избран од -R, халоген, -халоалкил, -OR, -SR, -CN, -NO₂, -SO₂R, -SOR, -C(O)R, -CO₂R, -C(O)N(R)₂, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)₂, -NRSO₂R, или -N(R)₂;

секој R е независно водород, C1-6 алифатичен, C3-10 арил, 3-8 член заситен или делумно незаситен карбоцикличен прстен, 3-7 член хетероцикличен прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, или сулфур, или 5-6 член моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, или сулфур; секој од ние е опционално супституиран; или две R групи на истите атоми се земени заедно со атомот кон којшто тие се сврзани за да формираат C3-10 арил, 3-8 член заситен или делумно незаситен карбоцикличен прстен, 3-7 член хетероцикличен прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород или сулфур, или 5-6 член моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, или сулфур; секој од нив е опционално супституиран;

L е дивалентна група избрана од C3-10 арил, 3-8 член заситен или делумно незаситен карбоцикличен прстен, 3-7 член

хетероцикличен прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, или сулфур, и 5-6 член моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород, или сулфур; секој од нив е опционално супституиран; или L е дивалентна група избрана од C1-6 алифатичен-C3-10 арил, C1-6 алифатичен-3-8 член заситен или делумно незаситен карбоцикличен прстен, C1-6 алифатичен-3-7 член хетероцикличен прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно

избрани од азот, кислород, или сулфур, и C1-6 алифатичен-5-6 член моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани од азот, кислород или сулфур; секој од нив е опционално супституиран;

Y е O, S, SO₂, SO, C(O), CO₂, C(O)N(R), -NRC(O), -NRC(O)N(R), -NRSO₂, или N(R); или Y е отсутен;

R1 е C2-6 алкенил или C2-6 алкинил, којшто е опционално супституиран; или R1 е CN.

има уште 17 патентни барања

(51) **A 61K 47/36, A 61K 9/16, A 61K 9/00, A 61K 47/38**

(11) **9744**

(13) T1

(21) **2018/1033**

(22) 10/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) EP20130075002 15/01/2013 --

(96) 14/01/2014 EP14701907.9

(97) 10/10/2018 EP2945613

(73) **Astellas Pharma Europe Ltd. 2000 Hillswood Drive Chertsey, Surrey KT16 0RS, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MURAKAMI, Yoshiyuki and SAITO, Hikaru

(54) **СОСТАВ НА ТИАКУМИЦИН СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Употреба на ексципиенс, избран од групата составена од ксантинска гума, карагенан натриум алгинат, гуар гума, водено дисперзибилна целулоза и нивни смеси како анти -пенлив агенс во состав којшто содржи како активна состојка едно или повеќе тиакумицин соединение, негов стерео-изомер, негов полиморф или негов фармацевтски прифатлив растворувач во вода. има уште 11 патентни барања

Fidaxomicin suspension in water



Immediately after preparation



1h after preparation

(51) **A 61K 31/74, A 61P 1/00**(11) **9745**

(13) T1

(21) **2018/1034**

(22) 10/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US20080091097P 22/08/2008 US;

US20080091110P 22/08/2008 US;

US20080091125P 22/08/2008 US;

US20090165894P 01/04/2009 US;

US20090165899P 01/04/2009 US and

US20090165905P 02/04/2009 US

(96) 22/08/2009 EP15171701.4

(97) 21/11/2018 EP2957286

(73) **Vifor (International) Ltd. Rechenstrasse 37 9001 St.Gallen, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHANG, Han-Ting; CHARMOT, Dominique; LIU, Mingjun; MANSKY, Paul; ALBRECHT, Detlef; BURDICK, Michael; CONNOR, Eric; HALFON, Sherin; HUANG, I-Zu; CHIDAMBARAM, Ramakrishnan; MILLS, Jonathan and STRUEVER, Werner


(54) **СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ****ВКРСТЕНО ПОВРЗАНИ КАТЈОН****ИЗМЕНУВАЧКИ ПОЛИМЕРИ И УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХИПЕРКАЛЕМИЈА**

(57) 1 Орална дозирана форма којашто содржи состав и еден или повеќе ексципиенси, кадешто составот содржи 15 wt.% до 35 wt.% линеарен шеќерен алкохол, 10 wt.% до 25 wt.% вода и остатокот вкрстено поврзан катјон изменувачки полимер, со тежински проценти базирани на вкупната тежина од линеарниот шеќерен алкохол, вода и полимер, кадешто вкрстено поврзаниот изменувачки полимер содржи структурни единици коишто одговараат на Формула 2, и 3, кадешто

(i) структурните единици коишто одговараат на Формула 1 претставуваат барем 85 wt.% базирано на вкупната тежина од структурните единици на Формула 2, и 3 во полимерот, пресметано од количините на мономерите употребени во реакцијата на полимеризација, и тежинскиот однос на структурната единица којашто одговара на Формула 2 за структурната единица којашто одговара на Формула 3 е од 4:1 до 1:4, или

(ii) моларна фракција на структурната единица со Формула 1 во полимерот е барем 0.87 базирано на вкупниот број на молови од структурните единици со Формула 2, и 3, пресметано од количините на мономерите употребени во полимеризираната реакција и моларниот однос на структурните единици со Формула 2 за структурната единица со Формула 3 е од 0.2:1 до 7:и

Формула Формула 2, и Формула 3 одговара на следните структури:



Формула 1

Формула 2

Формула 3

кадешто R1 и R2 се независно водород, алкил, циклоалкил или арил;



A1 е карбоксилен, фосфоничен или фосфорен, во негова сол или киселинска форма;

X1 е арилен;

X2 е алкилен, етерна половина или амидна половина.

има уште 23 патентни барања

Слика 1А



(51) **C 11B 1/10, C 11B 13/00, A 23B 4/20**

(11) **9746**

(13) T1

(21) **2018/1036**

(22) 11/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) GB20150010540 16/06/2015 GB

(96) 16/03/2016 EP16716048.0

(97) 03/10/2018 EP3291682

(73) **Shah Caviar Limited Unit 2a, Swordfish Business Park Swordfish Close Higgins Lane Burscough, Lancashire L40 8JW, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BENNING, Kenneth and BENNING, Jemima**

(54) **МАСЛО ДЕРИВИРАНО ОД МЕМБРАНА НА ЌЕСА СО ИКРА ОД ЕСЕТРА**

(57) 1 Постапка за добивање на масло добиено од есетра кадешто маслото се екстрахира од мембрана на ќеса со икра од есетра пропратено со одвојување на икратата од ќеса за икра.

има уште 17 патентни барања

(51) **C 07D 403/14, A 61K 31/4985, A 61P 35/00**

(11) **9747**

(13) T1

(21) **2018/1037**

(22) 11/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) EP20140161820 26/03/2014 --

(96) 26/03/2015 EP15720269.8

(97) 19/09/2018 EP3122742

(73) **Astex Therapeutics Ltd 436 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија


бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **VERMEULEN, Wim; HOSTYN, Steven Anna;**

CUYCKENS, Filip Albert Celine; JONES, Russell Mark and BROGGINI, Diego Fernando Domenico

(54) **КИНОКСАЛИН ДЕРИВАТИ УПОТРЕБЛИВИ КАКО FGFR КИНАЗНИ МОДУЛАТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



(I)

вклучувајќи било која негова таутомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што n претставува цел број еднаков на 1 или 2; R_1 претставува водород, C1-6 алкил, хидроксиC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со $-C(=O)NHCH_3$, или C1-6алкил супституиран

со $-S(=O)_2$ - C1-4алкил;

R_{2a} претставува водород, флуор или хлоро;

R_{2b} или R_{2c} секој независно претставува метокси или хидроксил;

R_3 претставува водород, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, или C1-2алкил супституиран со C3-6циклоалкил;

R_4 претставува водород, метил или етил; негова фармацевтска прифатлива сол или негов солват.

има уште 35 патентни барања

(51) **C 07K 14/47, A 61K 38/16, A 61K 38/08, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **9748**

(13) T1

(21) **2018/1038**

(22) 11/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) EP20080017305 01/10/2008 --;

EP20080017921 13/10/2008 -- and

US20080105928P 16/10/2008 US

(96) 28/09/2009 EP16179241.1

(97) 31/10/2018 EP3111952

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH 72076 Tübingen, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) WEINSCHENK, Toni; WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN, Claudia and SINGH, Harpreet

(54) **Нова имунотерапија против неколку тумори вклучувајќи невронални и мозочни тумори**

(57) 1 Пептид што се состои од аминокиселинската секвенца според секвенцата SEQ ID No. 22.

има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07K 14/705, C 12N 15/86, C 12N 7/00, A 61K 35/06, A 61K 31/713, A 61K 31/337, A 61K 48/00**

(11) **9749**

(13) **T1**

(21) **2018/1039**

(22) **11/12/2018**

(45) **30/11/2019**

(30) **US201261715206P 17/10/2012 US and US201361785287P 14/03/2013 US**

(96) **17/10/2013 EP13847711.2**

(97) **03/10/2018 EP2908865**

(73) **Vascular Biogenics Ltd. 8 Hasat St. Modiin 7178106, IL**

(74) **Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО**

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **BREITBART, Eyal; LEUBITZ, Andrea;**

FEIGE, Erez and PENSON, Richard

(54) АДЕНОВИРУС КОЈ ШТО ИЗРАЗУВА FAS-ХИМЕРА И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

(57) **1 Вектор кој што ја содржи нуклеотидната низа изложена во НИЗА ИД БР: 19. има уште 14 патентни барања**



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61K 39/395**

(11) **9750**

(13) T1

(21) **2018/1040**

(22) 11/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) EP20110004004 13/05/2011 -- and
US201161486071P 13/05/2011 US

(96) 20/04/2012 EP15201110.2

(97) 17/10/2018 EP3026064

(73) **Ganymed Pharmaceuticals GmbH and
TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz gemeinnützige GmbH
55131 Mainz, DE and 55131 Mainz, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael;
TÜRECI, Özlem; WALTER, Korden; WÖLL,
Stefan; KREUZBERG, Maria; HUBNER, Bernd;
ERDELJAN, Michael and WEICHEL, Michael

(54) **АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
КОИ ШТО ИЗРАЗУВААТ КЛАУДИН 6**

(57) 1 Антитело кое што е способно да се
врзува за клаудин 6 (CLDN6) поврзано со
површината на една клетка која што
изразува CLDN6 и не е способно да се врзува
за клаудин 9 (CLDN9) поврзано со површината
на една клетка која што изразува CLDN9, каде
што врзувањето на антителото за CLDN6 и
CLDN9 е одредено со анализа на цитометрија
на проток додека антителото се врзува за
CLDN6 и CLDN9 изразен на површината на
неоштетени клетки, каде што антителото има
тежок синџир на антителото и лесен синџир
на антителото, каде што тешкиот синџир на
антителото содржи најмалку една од CDR
низите на низата на тешкиот синџир на
антителото НИЗА ИД БР: 36, а лесниот синџир
на антителото содржи најмалку една од CDR
низите на низата на лесниот синџир на
антителото селективна од НИЗИ ИД БР: 35,
54 и 55.

има уште 14 патентни барања

СПИСОК 1

```

CLDN6 { HИЗА ИД БР. 2) MASACMQILGVVLLILGHVNLVSCALPMKRVTAFTIGNSVIAQVVMHGLHNSCVVQSTG 60
CLDN9 { HИЗА ИД БР. 9) MASTGLELLGMTLAVIGNLCTILVSCALPLMKVTAFTIGNSVIAQVVMHGLHNSCVVQSTG 120
CLDN4 { HИЗА ИД БР. 10) MASMGLVGHGIALAVIGLAWMLCCALPMKRVTAFTIGNSIVTSQYINECLKHNKCVVQSTG 60
CLDN3 { HИЗА ИД БР. 11) -MSMGLIEITGTALAVIGNLGTIVCCALPMKRVSAFIGSNITTSQNTINEGLHNNKCVVQSTG 59
* * * * *
CLDN6 { HИЗА ИД БР. 2) QMCKVYVDSLALPQDLQARALCVIALLVALLVGLLVYLACAKCTTCVEEKDSKARIVLT 120
CLDN9 { HИЗА ИД БР. 9) QMCKVYVDSLALPQDLQARALCVIALLLALLGLLVIAITGAQCTTCVEDEGAKARIVLT 120
CLDN4 { HИЗА ИД БР. 10) QMCKVYVDSLALPQDLQARALVILSIIVAAVLGLLVSVVSGCKTNCLEDESAKAKTHIV 120
CLDN3 { HИЗА ИД БР. 11) QMCKVYVDSLALPQDLQARALVILVILAAFLGLVALLVAGQCTNCVQDQAKAKITIV 119
* * * * *
CLDN6 { HИЗА ИД БР. 2) SGIVFVISGVLTLPVCWTAHAIIIRDFYNPLVAZAQRKELCASLYLGMAAAGLLILGGLL 180
CLDN9 { HИЗА ИД БР. 9) AGVILLAGILVLIPVCWTAHAIIIQDFYNPLVAZAKRELKELCASLYLGMAAAALLHGGGL 180
CLDN4 { HИЗА ИД БР. 10) AGVFFLLAGLNVIPVSWTAHNIIDQFYNPLVAVSQGMHEMAGSLYVGAASAGLLILGGLL 180
CLDN3 { HИЗА ИД БР. 11) AGVLFLAALLTLVPVSWSAITIIIRDFYNPLVPEAQKREMGAGLYVGAAGAAALLLGGAL 179
* * * * *
CLDN6 { HИЗА ИД БР. 2) LCCTCPSPGSGQPSHYMAYRTSAPAIISRGPSYF-----TKNYV 220
CLDN9 { HИЗА ИД БР. 9) LCCTCPSPGSPVERPST---PRLCYSIPRS-CAGSLD-----KRDYV 217
CLDN4 { HИЗА ИД БР. 10) LCCNCPRT---QKPSYAK---YSAARAAASH-----YV 209
CLDN3 { HИЗА ИД БР. 11) LCCSCPPR---EKKYITATKVVVYSAFSTGPGASITGVDKRYV 220
* * * * *

```

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/16

(11) 9759

(13) T1

(21) 2018/1041

(22) 12/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US201361919661P 20/12/2013 US

(96) 19/12/2014 EP14833425.3

(97) 03/10/2018 EP3083620


(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka 541-
0045, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HITCHCOCK, Stephen; BROWN, Jason; MONENSCHN, Holger; REICHARD, Holly; KIKUCHI, Shota; MACKLIN, Todd; HOPKINS, Maria; SCHLEICHER, Kristin and SUN, Hukai

**(54) ТЕТРАГИДРОПИРИДОПИРАЗИНИ
МОДУЛАТОРИ НА GPR6**

(57) 1 Соединението со формулата I



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што

R1 е селектирано од групата составена од:

C3-8 циклоалкил опционално супституиран со 1

до 3 супституенти независимо селектирани од

групата составена од: C1-4 алкокси, хало,

гидрокси, и C1-4 алкил опционално

супституиран со C1-4 алкокси, хало, и хидрокси;

C3-6 хетероцикллил опціонално супституїран

на прстенестите јаглероди со 1 до 4

супституенти независно селектирани од групата

составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало, и

хидроксил, и опционално супституиран на било

кој прстенест азот со C1-4 алкил;

C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5

супституенти независимо селектирани од групата

составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано,

хало, хидрокси, амина, трифлуорометил, и

трифлуорометокси; и

C1-10 хетероарил опционално супституиран со

1 до 3 супституенти на јаглерод независно

селектирани од групата составена од аминокислоты,

C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4

алкокси, циано, хало, хидроксил, оксо,

трифлуорометил, и трифлуорометокси, и

опционално супституиран на прстенест азот со

C1-4 алкил;

X1 е N и X2 е CH; или

X1 е CH и X2 е N; или
X1 е N и X2 е N;
кога X1 е N, Z е селектирано од групата
составена од C1-6 алкилен, C1-6 халоалкилен, -
C(O)-, и -S(O)2-;
кога X1 е CH, Z е селектирано од групата
составена од C1-6 алкилен, C1-6 халоалкилен, -
O-, -C(O)-, -NH-, -S-, -S(O)-, и -S(O)2-;
q е 0, или 2;
s е 0, или 2;
R2 е -OR5 или -NR6R7;
R3, секој пат кога е земено, е независно
селектирано од групата составена од: C1-6
алкил, C3-8 циклоалкил, и трифлуорометил;
p е 0, или 2;
R4, секој пат кога е земено, е независно
селектирано од групата составена од C1-6
алкил, хидрокси, и хало;
r е 0 или 1;
R5 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил и C3-8 циклоалкил;
R6 е селектирано од групата составена од
водород и C1-6 алкил;
R7 е селектирано од групата составена од:
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкокси, C1-9 амид, amino,
C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано,
C3-8 циклоалкил, хало, хидрокси, и C3-6
хетероциклил опционално супституиран на
било кој прстенест азот од C1-4 алкил; C1-10
хетероарил; и фенил опционално супституиран
со 1 до 5 супституенти независно селектирани
од групата составена од C1-4 алкил, C1-4
алкокси, C1-9 амид, amino, C1-8 алкиламино,
C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидрокси,
нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил;
C3-8 циклоалкил;
C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано,
хало, хидрокси, amino, трифлуорометил, и
трифлуорометокси;

C1-10 хетероарил опционално супституиран со
1 до 3 супституенти на јаглерод независно
селектирани од групата составена од amino,
C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4
алкокси, циано, хало, хидрокси, оксо,
трифлуорометил, и трифлуорометокси, и
опционално супституиран на прстенест азот со
C1-4 алкил; и
C3-6 хетероциклил опционално супституиран
на прстенестите јаглери со 1 до 4
супституенти независно селектирани од групата
составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и
хидрокси, и опционално супституиран на било
кој прстенест азот со C1-4 алкил;
X3 е селектирано од групата составена од CH2
и CHR4 и X4 е NR8; или
X3 е NR8 и X4 е селектирано од групата
составена од CH2 и CHR4;
R8 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил, C1-6 халоалкил, C3-8 циклоалкил, -
S(O)2-R9, -C(O)-R10, -C(O)-N(R11)(R12), и -
C(O)-OR13;
R9 е селектирано од групата составена од C1-6
алкил, C3-8 циклоалкил, и фенил опционално
супституиран со 1 до 5 супституенти независно
селектирани од групата составена од C1-4
алкил, C1-4 алкокси, C1-9 амид, amino, C1-8
алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано, хало,
хидрокси, нитро, C1-8 сулфонил, и
трифлуорометил;
R10 е селектирано од групата составена од:
водород;
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7
супституенти независно селектирани од групата
составена од: C1-4 алкокси, C1-9 амид, amino,
C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано,
C3-8 циклоалкил, хало, хидрокси, и C3-6
хетероциклил опционално супституиран на
било кој прстенест азот од C1-4 алкил, C1-10
хетероарил, и фенил опционално супституиран
со 1 до 5 супституенти независно селектирани
од групата составена од: C1-4 алкил, C1-4
алкокси, C1-9 амид, amino, C1-8 алкиламино,

C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил, нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил; C3-8 циклоалкил; C6-10 арил опционално супституиран со 1 до 5 супституенти независно селектирани од групата составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано, хало, хидрокси, amino, трифлуорометил, и трифлуорометокси; C1-10 хетероарил опционално супституиран со 1 до 3 супституенти на јаглерод независно селектирани од групата составена од amino, C1-8 алкиламино, C1-9 амид, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, циано, хало, хидроксил, оксо, трифлуорометил, и трифлуорометокси, и опционално супституиран на прстенест азот со C1-4 алкил; и C3-6 хетероциклил опционално супституиран на прстенестите јаглериоди со 1 до 4 супституенти независно селектирани од групата составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и хидрокси и опционално супституиран на било кој прстенест азот со C1-4 алкил; R11 е селектирано од групата составена од водород и C1-6 алкил; R12 е селектирано од групата составена од водород, C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил; или R11 и R12 се земени заедно со азотот на кој тие се прикачени формираат 4 до 7 член заситен прстен кој опционално има 1 дополнителен прстенест хетероатом селектиран од групата N, O, и S; каде што 4 до 7 члениот заситен прстен е опционално супституиран на било кое од прстенестите јаглеродни атоми со 1 до 5 супституенти независно селектирани од групата составена од: циано; хало; хидрокси; amino; C3-6 хетероциклил опционално супституиран

на прстенестите јаглериоди со 1 до 4 супституенти независно селектирани од групата составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, хало и хидрокси и опционално супституиран на било кој прстенест азот со C1-4 алкил; C1-9 амид; C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7 супституенти независно селектирани од групата составена од: C1-4 алкокси; C1-9 амид; amino; C1-8 алкиламино; C1-5 оксикарбонил; циано; C3-8 циклоалкил; хало; хидрокси; и C3-6 хетероциклил опционално супституиран на било кој прстенест азот од C1-4 алкил; C1-10 хетероарил; и фенил опционално супституиран со 1 до 5 супституенти независно селектирани од групата составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-9 амид, amino, C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил, нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил; и C1-4 алкокси; и каде што 4 до 7 члениот заситен прстен е супституиран на било кое дополнителен прстенест азот од супституент селектиран од групата составена од: водород, C3-8 циклоалкил, и C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 7 супституенти независно селектирани од групата составена од: C1-4 алкокси; C1-9 амид; amino; C1-8 алкиламино; C1-5 оксикарбонил; циано; C3-8 циклоалкил; хало; хидрокси; и C3-6 хетероциклил опционално супституиран на било кој прстенест азот од C1-4 алкил; C1-10 хетероарил; и фенил опционално супституиран со 1 до 5 супституенти независно селектирани од групата составена од C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-9 амид, amino, C1-8 алкиламино, C1-5 оксикарбонил, циано, хало, хидроксил, нитро, C1-8 сулфонил, и трифлуорометил; и R13 е селектирано од групата составена од C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил. има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 473/34, C 07D 471/04, C 07H 19/14, C 07H 19/06, C 07H 19/00, C 07H 19/16, C 12N 9/99, A 61K 31/708, A 61K 31/7072, A 61K 31/7068, A 61K 31/675, A 61K 31/522, A 61K 31/506, A 61K 31/4184, A 61K 31/4192, A 61P 31/14

(11) 9760 (13) T1
(21) 2018/1042 (22) 12/12/2018
(45) 30/11/2019

(30) US201161579560P 22/12/2011 US and US201261613836P 21/03/2012 US

(96) 20/12/2012 EP12860391.7

(97) 26/09/2018 EP2794627


(73) Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA 94080, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) WANG, Guangyi; PRHAVC, Marija; BEIGELMAN, Leonid; SMITH, David, Bernard and DEVAL, Jerome

(54) СУПСТИТУИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ, НУКЛЕОТИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ



(57) 1 Соединение со формулата (I), или негова фармацевтски прифатлива сол:



(I)

каде што:

B1A е селектирано од групата составена од:



каде што:

RA2 е селектирано од групата составена од водород, халоген и NHRJ2, каде што RJ2 е селектирано од групата составена од водород, - C(=O)RK2 и - C(=O)ORL2;

RB2 е халоген или NHRW2, каде што RW2 е селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил, опционално супституиран C3-8 циклоалкил, - C(=O)RM2 и - C(=O)ORN2;

RC2 е водород или NHRO2, каде што RO2 е селектирано од групата составена од водород, - C(=O)RP2 и - C(=O)ORQ2;

RD2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил и опционално супституиран C2-6 алкинил;

RE2 е селектирано од групата составена од водород, хидрокси, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C3-8 циклоалкил, - C(=O)RR2 и - C(=O)ORS2;

RF2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил и опционално супституиран C2-6 алкинил;


Y2 и Y3 се независно N или CRI2, каде што RI2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6-алкил, опционално супституиран C2-6-алкенил и опционално супституиран C2-6-алкинил;

RG2 е опционално супституиран C1-6 алкил;

RH2 е водород или NHRT2, каде што RT2 е независно селектиран од групата составена од

водород, $-C(=O)RU_2$ и $-C(=O)ORV_2$; и RK_2 , RL_2 , RM_2 , RN_2 , RP_2 , RQ_2 , RR_2 , RS_2 , RU_2 и RV_2 се независно селектирани од групата составена од C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, C6-10арил, хетероарил, хетероалициклил, арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6алкил) и хетероалициклил(C1-6 алкил);

R_{1A} е селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран ацил, опционално супституирана О-поврзана аминокиселина,



испрекинатата линија (-----) од формулата (I) е отсутна;






R_{2A} е селектирано од групата составена од несупституиран C1-6алкил, халоген супституиран C1-6 алкил, хидроксисупституиран C1-6алкил, алкокси супституиран C1-6 алкил и сулфенил супституиран C1-6алкил;

R_{3A} е селектирано од групата составена од OH, $-OC(=O)R^{1A}$ и опционално супституирана О-поврзана аминокиселина;


R_{4A} е флуоро;

R_{5A} е водород;

R_{6A} , R_{7A} и R_{8A} се независно селектирани од групата составена од отсутно, водород, опционално супституиран C1-24алкил, опционално супституиран C2-24 алкенил, опционално супституиран C2-24 алкинил, опционално супституиран C3-6 циклоалкил, опционално супституиран C3-6 циклоалкенил, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероарил, опционално супституиран арил(C1-6 алкил), опционално супституиран $^*-(CR_{15A}R_{16A})p-O-C_{1-24}$ алкил, опционално супституиран $^*-(CR_{17A}R_{18A})p-O-C_{1-24}$ алкенил,




Или R_{6A} е




и R_{7A} е отсутно или водород; или

R_{6A} и R_{7A} се земени заедно за да формираат средина селектирана од групата составена од опционално супституиран



и опционално супституиран



каде што кислородите поврзани за R_{6A} и R_{7A} , фосфорот и средината формираат шест-член до десет-член прстенест систем; R_{9A} е селектирано од групата составена од опционално супституиран C1-24 алкил, опционално супституиран C2-24 алкенил,

опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6циклоалкил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкенил,
NR30AR31A, опционално супституирана N-
поврзана аминокиселина и опционално
супституиран естер дериват на N-поврзана
аминокиселина;

R10A и R11A се независно опционално
супституирана N-поврзана аминокиселина или
опционално супституиран естер дериват на N-
поврзана аминокиселина;

R12A, R13A и R14A се независно отсутни или
водород;

секое R15A, секое R16A, секое R17A и секое
R18A се независно водород, опционално
супституиран C1-24 алкил или алкокси;
R19A, R20A, R22A и R23A се независно
селектирани од групата составена од водород,
опционално супституиран C1-24 алкил и
опционално супституиран арил;

R21A и R24A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално
супституиран C1-24 алкил, опционално
супституиран арил, опционално супституиран -
O-C1-24 алкил и опционално супституиран -O-
арил;

R25A и R29A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално

супституиран C1-24 алкил и опционално
супституиран арил;

R26A и R27A се независно -C=N или
опционално супституиран супституент
селектиран од групата составена од C2-
8органилкарбонил, C2-8 алкоксикарбонил и C2-
8органиламинокарбонил;

R28A е селектирано од групата составена од
водород, опционално супституиран C1-24-
алкил, опционално супституиран C2-24алкенил,
опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил и
опционално супституиран C3-6циклоалкенил;
R30A и R31A се независно селектирани од
групата составена од водород, опционално
супституиран C1-24-алкил, опционално
супституиран C2-24 алкенил, опционално
супституиран C2-24алкинил, опционално
супституиран C3-6 циклоалкил и опционално
супституиран C3-6 циклоалкенил;


RⁿA е опционално супституиран C1-24-алкил;
m е 0 или 1;

p и q се независно селектирани од групата
составена од 2 и 3;

r е 1 или 2;

Z1A, Z2A, Z3A и Z4A се независно O или S.
има уште 47 патентни барања

Нацрт 1



(51) **A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 61K 9/48, A 61K 9/28, A 61K 9/20**

(11) **9806**

(13) T1

(21) **2018/1043**

(22) 12/12/2018

(45) 30/11/2019

(30) US201161563229P 23/11/2011 US

(96) 21/11/2012 EP12809882.9

(97) 12/09/2018 EP2782557

(73) **Array Biopharma, Inc.**

3200 Walnut Street Boulder, CO 8030US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SINGH, Rajinder; VERMA, Daya;
KRISHNAMACHARI, Yogita; SHEN, Xiaohong;

LEE, Hanchen; LI, Ping and TAN, LayChoo

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Тврда орална фармацевтска формулација, која содржи: внатрешна фаза која е тврда дисперзија што содржи аморфен (S)-метил (1- ((4-(3-(5-хлоро-2-флуоро-3-(метилсулфонамидо)фенил)-1-изопропил-1H-пиразол-4-ил)пиридин-2-ил)амино)пропан-2-ил)карбамат (СОЕДИНЕНИЕ А), хидрофилен врзувач, сурфактанс и надворешна фаза која содржи закиселувач, полнач, и лубрикант. има уште 21 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **A 61K 31/454, A 61K 9/48, A 61K 47/36, A 61K 47/26**

(11) **9710**

(13) T1

(21) **2019/376**

(22) 03/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 179678 P 19/05/2009 US

(96) 19/05/2010 EP18160247.5

(97) 10/04/2019 EP3351240

(73) **CELGENE CORPORATION 86 Morris Avenue Summit, NJ 0790US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) TUTINO, Anthony and KELLY, Michael T.

(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА 4-АМИНО-2-(2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИН-3-ИЛ)ИЗОИНДОЛИН-1,3-ДИОН**

(57) 1 Фармацевтски дозен облик кој опфаќа: (i) помалидомид, или негов фармацевтски шрифатлив стереоизомер, сол, солват, хидрат,

или негов клатрат; и (ii) манитол и скроб.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 417/14, C 07D 417/06, C 07D 487/08, C 07D 277/56, A 61K 31/427, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 37/00**

(11) **9787**

(13) T1

(21) **2019/377**

(22) 03/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201462072563P 30/10/2014 US

(96) 30/10/2015 EP15802227.7

(97) 20/03/2019 EP3212643

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) VENKATESAN, Hariharan; STEENECK, Christoph; KINZEL, Olaf; GOLDBERG, Steven; XUE, Xiaohua; GEGER, Christian; KLEYMANN, Gerald; HOFFMANN, Thomas; FOURIE, Anne, M. and TANIS, Virginia

(54) **ТРИФЛУОРОМЕТИЛ АЛКОХОЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА ROR-GAMMA-T**

(57) 1 Соединение на формула I.




Formula I

пришто

X е CH, CR или N;

A1 е C(1-2)алкил;

A2 е циклобутил, или C(1-4)алкил, пришто споменатиот C(1-4)алкил е по потреба заменет со OCH₃ или до три атоми на флуор; или A1 и A2 се земаат заедно со нивниот врзан азот за да се создаде прстен кој е избран од група која опфаќа азетидинил, пиперидинил, пиридинил,



пришто споменатиот прстен е по потреба

заменет со до три супституенти независно избрани од група која опфаќа F, CF₃, CH₃, -CN, и CH₂OH;

R1 е Cl, C(CH₃)₃, CH₂CH₃, OCF₃, CF₃, OCH(CH₃)₂, CHF₂, OCHF₂, OCH₃, F, CH₃, или -CN;

R2 е H, F, или Cl;

или R1 и R2 може да се земаат заедно со


нивниот врзан фенил за да се создаде

нафталинил, или хинолинил група;

R3 е CF₃, или CH₂CH₃;



A3 е H

A4 е H, C(1-5)алкил,




пришто споменатиот C(1-5)алкил е по потреба заменет со еден до два супституенти независно избрани од COOH, CONH₂, -CN, и OH;

или A3 и A4 може да се земаат заедно со нивниот врзан азот за да се добие прстен избран од група која опфаќа



и



и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 29 патентни барања

(51) **C 07H 1/00, C 07H 19/16, C 07H 19/06**(11) **9711**

(13) T1

(21) **2019/378**

(22) 03/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) GB20120020666 16/11/2012 GB and

GB20130007314 23/04/2013 GB

(96) 15/11/2013 EP17169878.0

(97) 27/03/2019 EP3235824


(73) **University College Cardiff Consultants Limited P.O. Box 497 30 - 36 Newport Road Cardiff CF24 0DE, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) McGUIGAN, Christopher and PERTUSATI, Fabrizio

(54) **СМЕСА НА RP/SP ГЕМЦИТАБИН- [ФЕНИЛ-(БЕНЗИЛОКСИ-L-АЛАНИНИЛ)]-ФОСФАТ**

(57) 1 Гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)]-фосфат во формата на смеса на гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)]-(S)-фосфат:




и гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)]-(R)-фосфат:



кадешто односот на (R) епимерот со (S) епимерот е барем 20:1.

има уште 11 патентни барања

(51) **C 07D 499/87**(11) **9712**

(13) T1

(21) **2019/379**

(22) 03/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20140008649 15/05/2014 GB

(96) 14/05/2015 EP17168966.4

(97) 13/02/2019 EP3231806

(73) **Allegra Therapeutics SAS****10 rue Alexandre Freund 68300 Saint-Louis, FR**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FAINI, Andrea; FORZATTI, Marco; BIONDI, Stefano and FOGLIATO, Giovanni

(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЕНАМИ


(57) 1 Постапка за формирање на соединение со формула (IV):




кадешто R1 на секоја појава е независно избран од H, халоген, amino, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-5 алкинил; R2 на секоја појава е независно избран од H, халоген, amino, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-5 алкинил; и R4 е C1-

5 алкил;

постапката го содржи чекорот на реагирање на соединение со формула (III) со 2-етилхексаноатна сол:



кадешто X- е анјон и секој R3 е независно избран од групата составена од C1-10 хидрокарбил и C1-5 алкокси. има уште 13 патентни барања



(51) **A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00**

(11) **9713**

(13) T1

(21) **2019/381**

(22) 06/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201117313 07/10/2011 GB

(96) 08/10/2012 EP16166001.4

(97) 13/03/2016 EP3097919

(73) **4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS, GB**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) KELLY, Denise and MULDER, Imke

(54) БАКТЕРИЈА ЗА УПОТРЕБА КАКО ПРОБИОТИК ЗА НУТРИТИВНИ И МЕДИЦИНСКИ ПРИМЕНИ


(57) 1 Бактериски сој кој има

(а) 16S rRNA идентитет барем 99.5% со сој кој припаѓа на видот *Roseburia hominis* депониран под пристапен број NCIMB 14029, или

(б) DNK-DNK хомологија барем 95% идентична

со бактериски сој кој припаѓа на видот
Roseburia hominis депониран под пристапен
број NCIMB 14029

за употреба во медицина.
има уште 17 патентни барања



СЛ. 1

(51) C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 417/14,
C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 495/04, C
07D 409/14, C 07D 413/14, A 61K 31/4709, A 61P
35/00, A 61P 29/00

(11) 9714

(13) T1

(21) 2019/382

(22) 06/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201562189158 P 06/07/2015 US and

201562269060 P 17/12/2015 US

(96) 30/06/2019 EP16738976.6

(97) 27/02/2019 EP3191470

(73) GILEAD SCIENCES, INC.

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) WATKINS, William, J.; CLARK, Christopher,

T.; BACON, Elizabeth, M.; COTTELL, Jeromy, J.;

LINK, John, O.; TAYLOR, James, G.;
SCHROEDER, Scott, D.; BALAN, Gayatri; CHOU,
Chien-Hung; KIM, Musong; KIRSCHBERG,
Thorsten, A.; PHILLIPS, Gary; SQUIRES, Neil, H.;
STEVENS, Kirk, L.; WRIGHT, Nathan, E. and
ZIPFEL, Sheila, M.

(54) **СОТ МОДУЛАТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение на формула I:

кадешто

R1 е водород, -O-R7, -N(R8)(R9), -C(O)-R7, -
S(O)2-R7, -C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C3-15 циклоалкил, хетероциклил,
арил, или хетероарил;

кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C3-15 циклоалкил, хетероциклил,
арил, и хетероарил може да биде опционо

заменет со еден до четири Z1;
 R2 е водород, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)N(R7)2, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил;
 кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил може да биде опционо заменет со еден до четири Z2; или R1 и R2 заедно со азот за кој се врзани создаваат хетероциклил или хетероарил, кадешто секој хетероциклил или хетероарил е опционо заменет со еден до четири Z2;
 R3 е хетероциклил или хетероарил, кадешто секој хетероциклил или хетероарил е опционо заменет со еден до четири Z3;
 R4 е хетероциклил или хетероарил, кадешто секој хетероциклил или хетероарил е опционо заменет со еден до четири Z4;
 R5 е водород, хало, -CN, -NO₂, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил;
 кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил може да биде опционо заменет со еден до четири Z5;
 R6 е водород, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)N(R7)2, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил;
 кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил може да биде опционо заменет со еден до четири Z6;
 секој R7 е независно водород, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или

хетероарил;
 кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил може да биде опционо заменет со еден до четири Z7;
 R8 и R9 во секое појавување се независно водород, -S(O)2R10, -C(O)-R10, -C(O)O-R10, -C(O)N(R10)(R11), C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил;
 кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил може да биде опционо заменет со еден до четири Z8;
 R10 и R11 во секо појавување се независно водород, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил, кадешто секој C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-15 циклоалкил, арил, хетероциклил, и хетероарил е опционо заменет со еден до четири Z1b;
 секој ZZ2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, и Z8 е независно водород, оксо, хало, -NO₂, -N3, -CN, тиоксо, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил, C1-8 халоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), -NR12S(O)2N(R13)(R14), -NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)-N(R13)(R14), -P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, -CH2P(O)(OR12)2, -OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)(OR12), -OP(O)(R12)(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), -OCH2P(O)(R12)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2, -OP(O)(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -OCH2P(O)(N(R12)2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, -P(O)(N(R12)2)(OR12), -OP(O)(N(R12)2)(OR12), -

$\text{CH}_2\text{P}(\text{O})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)(\text{OR}_{12})$, -
 $\text{OCH}_2\text{P}(\text{O})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)(\text{OR}_{12})$, -
 $\text{C}(\text{O})\text{OCH}_2\text{P}(\text{O})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)(\text{OR}_{12})$, -
 $\text{P}(\text{O})(\text{R}_{12})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)$, $-\text{OP}(\text{O})(\text{R}_{12})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)$, -
 $\text{CH}_2\text{P}(\text{O})(\text{R}_{12})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)$, -
 $\text{OCH}_2\text{P}(\text{O})(\text{R}_{12})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)$, -
 $\text{C}(\text{O})\text{OCH}_2\text{P}(\text{O})(\text{R}_{12})(\text{N}(\text{R}_{12})_2)$, $-\text{Si}(\text{R}_{12})_3$, $-\text{S}-$
 R_{12} , $-\text{S}(\text{O})\text{R}_{12}$, $-\text{S}(\text{O})(\text{NH})\text{R}_{12}$,
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}_{12}$ или $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$;
 кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
 циклоалкил, халоалкил, арил, хетероарил или
 хетероциклил е опционо заменет со еден до
 четири Z1a групи;
 секој Z1a е независно оксо, хало, тиоксо, $-\text{NO}_2$,
 $-\text{CN}$, $-\text{N}_3$, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
 алкинил, C3-15 циклоалкил, C1-8 халоалкил,
 арил, хетероарил, хетероциклил, $-\text{O}-\text{R}_{12}$, -
 $\text{C}(\text{O})\text{R}_{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{R}_{12}$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$, $-\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$, -
 $\text{N}(\text{R}_{13})_2(\text{R}_{14})^+$, $-\text{N}(\text{R}_{12})-\text{C}(\text{O})\text{R}_{12}$, -
 $\text{N}(\text{R}_{12})\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{R}_{12})$,
 $-\text{N}(\text{R}_{12})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$, $-\text{N}(\text{R}_{12})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}_{12})$, -
 $\text{N}(\text{R}_{12})\text{S}(\text{O})_2-\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$, $-\text{N}(\text{R}_{12})\text{S}(\text{O})_2\text{O}(\text{R}_{12})$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{R}_{12}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{OR}_{12}$, $-\text{OC}(\text{O})-\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$, -
 $\text{Si}(\text{R}_{12})_3$, $-\text{S}-\text{R}_{12}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}_{12}$, $-\text{S}(\text{O})(\text{NH})\text{R}_{12}$, -
 $\text{S}(\text{O})_2\text{R}_{12}$ или
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}_{13})(\text{R}_{14})$;
 кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
 циклоалкил, арил, хетероарил или
 хетероциклил е опционо заменет со еден до
 четири Z1b групи;
 секој R12 е независно водород, C1-9 алкил, C2-
 6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил,
 арил, хетероарил или хетероциклил,
 кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,
 циклоалкил, арил, хетероарил или
 хетероциклил е опционо заменет со еден до
 четири Z1b групи;
 R13 и R14 во секое појавување се секој
 независно водород, C1-9 алкил, C2-6 алкенил,
 C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил, арил,
 хетероарил или хетероциклил;
 кадешто кој било алкил, алкенил, алкинил,

циклоалкил, арил, хетероарил или
 хетероциклил е опционо заменет со еден до
 четири Z1b групи, или R13 и R14 за едно со
 азот за кој се врзани создаваат
 хетероциклил, кадешто споменатиот
 хетероциклил е опционо заменет со една до
 четири Z1b групи;
 секој R15 е независно хало, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{O}-\text{R}_7$, -
 $\text{N}(\text{R}_8)(\text{R}_9)$, $-\text{S}(\text{O})-\text{R}_7$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}_7$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}_7)_2$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{R}_7$, $-\text{OC}(\text{O})-\text{R}_7$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{R}_7$, $-\text{OC}(\text{O})\text{O}-\text{R}_7$, -
 $\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}_{10})(\text{R}_{11})$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}_7)_2$, -
 $\text{N}(\text{R}_7)\text{C}(\text{O})(\text{R}_7)$, C1-9 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
 алкинил, C1-9 алкилтио, C1-6 халоалкил, C3-15
 циклоалкил, арил, хетероциклил, или
 хетероарил; и
 секој Z1b е независно оксо, тиоксо, хидрокси,
 хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, C1-9 алкил, C2-6 алкенил,
 C2-6 алкинил, C3-15 циклоалкил, C1-8
 халоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, -
 $\text{O}(\text{C1-9 алкил})$, $-\text{O}(\text{C2-6 алкенил})$,
 $-\text{O}(\text{C2-6 алкинил})$, $-\text{O}(\text{C3-15 циклоалкил})$, $-\text{O}(\text{C1-8 халоалкил})$,
 $-\text{O}(\text{арил})$, $-\text{O}(\text{хетероарил})$, -
 $\text{O}(\text{хетероциклил})$,
 $-\text{NH}_2$, $-\text{NH}(\text{C1-9 алкил})$, $-\text{NH}(\text{C2-6 алкенил})$, -
 $\text{NH}(\text{C2-6 алкинил})$, $-\text{NH}(\text{C3-15 циклоалкил})$, -
 $\text{NH}(\text{C1-8 халоалкил})$,
 $-\text{NH}(\text{арил})$, $-\text{NH}(\text{хетероарил})$, -
 $\text{NH}(\text{хетероциклил})$, $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})_2$, $-\text{N}(\text{C2-6 алкенил})_2$,
 $-\text{N}(\text{C2-6 алкинил})_2$,
 $-\text{N}(\text{C3-15 циклоалкил})_2$, $-\text{N}(\text{C1-8 халоалкил})_2$, -
 $\text{N}(\text{арил})_2$, $-\text{N}(\text{хетероарил})_2$, $-\text{N}(\text{хетероциклил})_2$, -
 $\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{C2-6 алкенил})$, $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{C2-6 алкинил})$,
 $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{C3-15 циклоалкил})$, $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{C1-8 халоалкил})$, -
 $\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{арил})$, $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{хетероарил})$, $-\text{N}(\text{C1-9 алкил})(\text{хетероциклил})$,
 $-\text{C}(\text{O})(\text{C1-9 алкил})$,
 $-\text{C}(\text{O})(\text{C2-6 алкенил})$, $-\text{C}(\text{O})(\text{C2-6 алкинил})$, -
 $\text{C}(\text{O})(\text{C3-15 циклоалкил})$, $-\text{C}(\text{O})(\text{C1-8 халоалкил})$,
 $-\text{C}(\text{O})(\text{арил})$,
 $-\text{C}(\text{O})(\text{хетероарил})$, $-\text{C}(\text{O})(\text{хетероциклил})$, -
 $\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C1-9 алкил})$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C2-6 алкенил})$, -
 $\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C2-6 алкинил})$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{C3-15 алкил})$

циклоалкил), -C(O)O(C1-8 халоалкил), -C(O)O(арил), -C(O)O(хетероарил), -C(O)O(хетероциклил), -C(O)NH₂, -C(O)NH(C1-9 алкил), -C(O)NH(C2-6 алкенил), -C(O)NH(C2-6 алкинил), -C(O)NH(C3-15 циклоалкил), -C(O)NH(C1-8 халоалкил), -C(O)NH(арил), -C(O)NH(хетероарил), -C(O)NH(хетероциклил), -C(O)N(C1-9 алкил)₂, -C(O)N(C2-6 алкенил)₂, -C(O)N(C2-6 алкинил)₂, -C(O)N(C3-15 циклоалкил)₂, -C(O)N(C1-8 халоалкил)₂, -C(O)N(арил)₂, -C(O)N(хетероарил)₂, -C(O)N(хетероциклил)₂, -NHC(O)(C1-9 алкил), -NHC(O)(C2-6 алкенил), -NHC(O)(C2-6 алкинил), -NHC(O)(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)(C1-8 халоалкил), -NHC(O)(арил), -NHC(O)(хетероарил), -NHC(O)(хетероциклил), -NHC(O)O(C1-9 алкил), -NHC(O)O(C2-6 алкенил), -NHC(O)O(C2-6 алкинил), -NHC(O)O(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)O(C1-8 халоалкил), -NHC(O)O(арил), -NHC(O)O(хетероарил), -NHC(O)O(хетероциклил), -NHC(O)NH(C1-9 алкил), -NHC(O)NH(C2-6 алкенил), -NHC(O)NH(C2-6 алкинил), -NHC(O)NH(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)NH(C1-8 халоалкил), -NHC(O)NH(арил), -NHC(O)NH(хетероарил), -NHC(O)NH(хетероциклил), -SH, -S(C1-9 алкил), -S(C2-6 алкенил), -S(C2-6 алкинил), -S(C3-15 циклоалкил), -S(C1-8 халоалкил), -S(арил), -S(хетероарил), -S(хетероциклил), -NHS(O)(C1-9 алкил), -N(C1-9 алкил)S(O)(C1-9 алкил), -S(O)N(C1-9 алкил)₂, -S(O)(C1-9 алкил), -S(O)(NH)(C1-9 алкил), -S(O)(C2-6 алкенил), -S(O)(C2-6 алкинил), -

S(O)(C3-15 циклоалкил), -S(O)(C1-8 халоалкил), -S(O)(арил), -S(O)(хетероарил), -S(O)(хетероциклил), -S(O)₂(C1-9 алкил), -S(O)₂(C2-6 алкенил), -S(O)₂(C2-6 алкинил), -S(O)₂(C3-15 циклоалкил), -S(O)₂(C1-8 халоалкил), -S(O)₂(арил), -S(O)₂(хетероарил), -S(O)₂(хетероциклил), -S(O)₂NH(C1-9 алкил), или -S(O)₂N(C1-9 алкил)₂;

кадешто кој било алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, или хетероциклил е опционо заменет со еден до четири хало, C1-9 алкил, C1-8 халоалкил, -OH, -NH₂, -NH(C1-9 алкил), -NH(C3-15 циклоалкил), -NH(C1-8 халоалкил), -NH(арил), -NH(хетероарил), -NH(хетероциклил), -N(C1-9 алкил)₂, -N(C3-15 циклоалкил)₂, -NHC(O)(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)(C1-8 халоалкил), -NHC(O)(арил), -NHC(O)(хетероарил), -NHC(O)(хетероциклил), -NHC(O)O(C1-9 алкил), -NHC(O)O(C2-6 алкинил), -NHC(O)O(C3-15 циклоалкил), -NHC(O)O(C1-8 халоалкил), -NHC(O)O(арил), -NHC(O)O(хетероарил), -NHC(O)O(хетероциклил), -NHC(O)NH(C1-9 алкил), -S(O)(NH)(C1-9 алкил), S(O)₂(C1-9 алкил), -S(O)₂(C3-15 циклоалкил), -S(O)₂(C1-8 халоалкил), -S(O)₂(арил), -S(O)₂(хетероарил), -S(O)₂(хетероциклил), -S(O)₂NH(C1-9 алкил), -S(O)₂N(C1-9 алкил)₂, -O(C3-15 циклоалкил), -O(C1-8 халоалкил), -O(арил), -O(хетероарил), -O(хетероциклил), или -O(C1-9 алкил);

m е 0, или 2;

или негова фармацевтски прифатлива сол, стереоизомер, смеса на стереоизомери, или деутерирани аналози.

има уште 20 патентни барања

(51) В 01D 53/94, В 01J 23/755, В 01J 23/889, В 01J 21/00, В 01J 35/00, В 01J 35/04, В 01J 37/02, В 01J 37/12, В 01J 37/18, С 23C 8/00
(11) 9766 (13) Т1

(21) 2019/383

(22) 06/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 40414613 05/06/2013 PL

(96) 05/06/2014 EP14745245.2

(97) 06/02/2019 EP2986374

(73) **Uniwersytet Jagiellonski**

ul. Golebia 24 31-007 Krakow, PL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) NAJBAR, Mięczyława; DUTKIEWICZ, Jarosław; WILKOSZ, Tomasz; BIELANSKA, Elżbieta; WESELUCHA-BIRCZYNSKA, Aleksandra; CAMRA, Jozef; DANKO, Janusz and BARTYZEL, Jakub

(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ МОНОЛИТЕН КАТАЛИЗАТОР ЗА ИСТОВРЕМЕНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА АЗОТНИ ОКСИДИ И ЈАГЛЕРОДНИ ЧЕСТИЧКИ, ОСОБЕНО ОД ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД ЕЛЕКТРАНИ НА ЈАГЛЕН

(57) 1 Метода за произведување на монолитниот катализатор за истовремено отстранување на азотни оксиди и јаглеродни честички, особено од издувни гасови од електрани на јаглен, каде што монолитот е направен од 1Н18Н9Т/1.4541 челична фолија и катализаторот е двофазен катализатор што содржи NiFe_2O_4 и Fe_2O_3 (магемит) фази со шпинелна структура, и овие фази формираат

микро-кристали, назначено со тоа, што монолитот се оксидира преку загревање со брзина од 2 - 6 степени/минута се до температурен опсег од 700-800°C и потоа истиот се кали на конечната температура во време од 2-6 часа во атмосфера што содржи кислород; следно монолитот се лади до собна температура и кислородниот слој формиран на површината на монолитните канали се мие со раствор од никел сол, после сушење во воздух на собната температура во време од 2 - 6 часа, монолитот се загрева во воздушниот проток до температурата од 700 -800°C и истиот повторно се кали на конечната температура во време од 2-6 часа, после ладење до собната температура конечно добиените оксидни слоеви се изложени на редукција со пропуштање на кислород со брзина од 200-300 см³/мин во време од 1 час, потоа катализаторот се загрева во водородниот проток (90-250 см³/мин) со брзина од 2-6°C/мин. се до температурата од 500°C, и се одржува на оваа температура во време од 0.5-1.5 часа.

има уште 2 патентни барања



Нацрт 1

(51) **B 01F 3/04, B 01F 15/00**

(11) **9765**

(13) T1

(21) **2019/384**

(22) 06/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201161521794P 10/08/2011 US and

201261624306P 15/04/2012 US

(96) 09/08/2012 EP16152030.9

(97) 13/03/2019 EP3040114

(73) **SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street, Airport City 70100 Ben-Gurion Airport, IL**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron; HARDOUFF, Hagai and AVIGDOR, Amit

(54) **УРЕД ЗА ГАЗИРАЊЕ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Уред (100) за газирање за домашна употреба кој опфаќа:
 склопот (130) на главата за газирање за газирање на течност во шише (170) со гас под притисок од канистер (140);
 запчастата стегалка (250) за закачување на спомнатото шише (170) во спомнатиот уред (130) за газирање; и
 најмалку еден нормално отворен сигурносен вентил (270) со двократно дејствие да го вентилира спомнатото шише (170) кога спомнатиот уред за газирање активно не газира;

назначен со тоа, што уредот понатака опфаќа
 погонски склоп (150) за газирање кој опфаќа мотор (310), спрегнатите запчаници (320), брег (325) за газирање и лост (330) за газирање, при што моторот (310) е конфигуриран да ги покренува спрегнатите запчаници (320), кои се, од другата страна, конфигурирани да го притиснат лостот (330) за газирање;
 електричен контролер (510) конфигуриран да управува со спомнатиот лост на глава за газирање поради спуштање на спомнатиот лост (330) за газирање како би се ослободил гасот под притисок од канистерот; и
 кондензаторот (550) конфигуриран за прибирање на електричен набој во текот на работа на уредот за газирање, и за обезбедување доволно електрична сила во случај на излез на сила за да се овозможи контролерот (510) да даде инструкција и да обезбеди сила на моторот (310) да ги ротира спрегнатите запчаници (320) како би се подигнал лостот од канистер и како би се отворил спомнатиот најмалку еден нормално отворен сигурносен вентил (320) со двократно дејствие.




FIG.1A

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/22, C 07K 16/46, C 12N 15/85**

(11) **9715**

(13) T1

(21) **2019/385**

(22) 06/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20100302282P 08/02/2010 US

(96) 08/02/2011 EP16178223.0

(97) 10/04/2019 EP3095871

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **STEVENS, Sean; MCWHIRTER, John; DAVIS, Samuel; BUCKLER, David R.; MURPHY, Andrew J. and MacDONALD, Lynn**

(54) **ГЛУШЕЦ СО ОПШТА ЛЕСНА НИЗА**

(57) 1 Постапка за избирање на човечка тешка низа на варијабилен регион за правење на биспецифично антителио, коешто содржи:

(а) имунизирање на генетски модифициран глушец со антиген од интерес, кадешто


глушецот содржи (i) замена со ендогениот locus к на имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион од глушец со сите генски сегменти од ендогената к имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион од глушец со преуреден човечки V κ 1-39/J генски сегмент, преуреден човечки V κ 3-20/J генски сегмент или нивна комбинација, кадешто преуредениот човечки генски сегмент е оперативно поврзан за ендогениот константен ген к од глушец, кадешто глушецот има недостаток на ендогениот locus к на имуноглобулинска лесна низа на варијабилен регион од глушец којшто е способен за преуредување и формирање на ген којшто кодира к варијабилен регион од глушец; и (ii) замена на 90-100% од непреуреден V H генски сегменти од глушец со барем еден непреуреден човечки V H генски сегмент и замена на сите ендогени генски сегменти D и J H од глушец со барем еден непреуреден човечки D генски сегмент и барем еден непреуреден човечки J H генски сегмент, кадешто човечките V H , D, и J H генски сегменти

се оперативно поврзани со ендегената тешка низа на константен регион од глушец и човечките VH, D, и JH генски сегменти се способни за преуредување и формирање на преуреден човечки/глушец химеричен ген со тешка низа;

(b) дозволување на глушецот да развие имун одговор на антигенот од интерес;

и,

(c) идентификација на клонално избран лимфоцит од глушецот којшто го изразува антитело коешто специфично се врзува за антиген од интерес и добивање на лимфоцитот или антителото со нуклеотидна секвенца којашто ја кодира човечката тешка низа на варијабилен регион на антителото коешто специфично се врзува за антигенот од интерес. има уште 13 патентни барања



(51) **С 07D 491/048, С 07D 491/04**

(11) **9716**

(13) T1

(21) **2019/387**

(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201462014782P 20/06/2014 US

(96) 18/06/2015 EP15733597.7

(97) 13/02/2019 EP3157928


(73) **Constellation Pharmaceuticals, Inc.**
215 First Street, Suite 200 Cambridge, MA
02142, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија**
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HALL, Michael L.**

(54) **КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 2-((4S)-6-(4-ХЛОРОФЕНИЛ)-1-МЕТИЛ-4Н-БЕНЗО[С]ИЗОКСАЗОЛО[4,5-Е]АЗЕПИН-4-ИЛ)АЦЕТАМИД**

(57) 1 Кристален монохидрат Форма А на 2-((4S)-6-(4-хлорофенил)-1-метил-4Н-бемзо[с]изоксазола[4,5-е]азепин-4-ил)ацетамид, кадешто кристалната форма се карактеризира со тоашто најмалку три врва на x-зрачна прашката дифракција на 2Θ агли се избрани од 4.73°, 18.09°, 18.48°, 18.80°, 19.70°, и 25.17°. има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61M 5/315**(11) **9717**

(13) T1

(21) **2019/388**

(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20040557545P 30/03/2004 US and

20040638027P 21/12/2004 US

(96) 25/03/2005 EP05736314.5

(97) 24/04/2019 EP1732629

(73) **ELI LILLY AND COMPANY****Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JACOBS, Alexander, Thomas; JUDSON, Jared, Alden and ROW, Gordon, Davidson

(54) АПАРАТУРА ЗА ДИСПЕНЗИРАЊЕ ЛЕК СО ДЕЛ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ПОГОНУВАН ОД ПРУЖИНА ОВОЗМОЖЕН ПО ПАТ НА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ФИНАЛНА ДОЗА

(57) 1 Апаратура за диспензирање лек (20, 220) којашто содржи:

куќиште (35);

погонски член (60, 280) во рамките на куќиштето и подвижен во насока на периферијата;

контејнер за течност (28) кој дефинира


медицински резервоар за полнење (30) со подвижен клип (32) на еден крај и одвод на другиот крај, наведениот клип е во зафат со наведениот погонски член за да се придвижи во правец на наведениот одвод на растојание еднакво со периферното движење на наведениот погонски член кога погонскиот член се поместува по периферијата; елемент за шмукање (90, 260); сет запчаници (52, 270) коишто вклучуваат први и втори назабени запчаници (160, 166); прва назабена запчеста летва (84) во контакт со првиот забец и аксијално стационирана во рамките на наведеното куќиште; втора назабена запчеста летва (80) во контакт со вториот забец и подвижна во рамките на наведеното куќиште на запчесто контактено парче (62) во зафат со наведениот погонски член; се карактеризира со тоа што:

наведениот сет запчаници се вртливи на наведениот елемент за шмукање и се поместуваат проксимално и кон периферијата со наведениот елемент за вшмукување за да го претвори движењето на елементот за вшмукување во движење на погонскиот член; и

наведената апаратура понатаму содржи елемент за заклучување (180, 225) вклучува резе за заклучување (186, 240) и подлошка (190, 236);
наведениот погонски член вклучува аксијално издолжување, површина за зафаќање на подлошката (771') по чија должина наведената подлошка се лизга додека погонскиот член поминува по периферијата за време на поместувањето за време додека елементот за вшмукување се поместува во насока на периферијата, наведената површина за зафаќање на подлошката има аксијална должина и приближен крај, наведениот погонски член долж аксијалната должина структурирана и аранжирана со наведената подлошка за да се одржува наведеното резе за заклучување кон силата на пружината во прва позиција ослободена од елементот за

заклучување (117, 266) поставен на наведениот елемент за вшмукување за време на подготовка на доза и пред инјектирањето на финалната администрирана доза; и
кадешто наведената површина за зафаќање на подлошката се поместува кон периферијата такашто наведената подлошка поминува по поблискиот крај по администрација на финалната доза овозможувајќи му на наведеното резе за заклучување да биде поместено од наведената сила на пружината од наведената прва позиција кон втора позиција за зафат со наведениот елемент за заклучување за да физички го заклучи наведениот елемент за вшмукување и превенира подготовка и инјектирање на понатамошна доза.

има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/68**

(11) **9764**

(21) **2019/390**

(13) T1

(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20130305760 06/06/2013 EP

(96) 06/06/2014 EP14728216.4

(97) 20/02/2019 EP3004891

(73) **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Université Paul Sabatier Toulouse III and Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse 10rue de Tolbiac 75013 Paris, FR; 118 route de Narbonne 31400 Toulouse, FR and 2 rue Viguerie 31059 Toulouse Cedex 9, FR**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **ROUET, Philippe; DESMOULIN, Franck; GALINIER, Michel and SMITH-ROUET, Fatima**


(54) **БИОМАРКЕР НА ПОВТОРНА
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ПО СРЦЕВА
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА**

(57) 1 Постапка за утврдување да ли пациентот со асимптоматска срцева инсуфицијенција, со хронична срцева инсуфицијенција или со акутна срцева инсуфицијенција кој веќе е хоспитализиран поради асимптоматска срцева инсуфицијенција, на хронична срцева инсуфицијенција или акутна срцева инсуфицијенција подложен

повторно да биде хоспитализиран поради иста болест, при што споменатата постапка опфаќа мерење на концентрација на врзувачки протеин 2 за фактори на раст слични на инсулин

(IGFBP2) во примерок на крв, плазма или серум кој е добиен од спомнатиот пациент со срцева инсуфицијенција.

има уште 8 патентни барања



(51) **C 12N 9/26, A 61K 38/00**

(11) **9763**

(13) T1

(21) **2019/391**

(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20080201384P 09/12/2008 US and
20090281240P 13/11/2009 US

(96) 09/12/2009 EP15200797.7

(97) 27/03/2019 EP3037529

(73) **Halozyne, Inc. 11388 Sorrento Valley
Road San Diego, CA 9212US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Bookbinder, Louis; Wei, Ge; Panneerselvam,
Krishnasamy and Frost, Gregory I.

(54) **ПРОДОЛЖЕНИ РАСТВОРЛИВИ PH20
ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Продолжена растворлива PH20

хијалуронидаза (esPH20), кај која:

esPH20 полипептид е активен во неутрална pH;

esPH20 полипептид е растворлив; и

esPH20 полипептид е избран од:

полипептид кој се состои од секвенци на

аминокиселини наведени како аминокиселински
остатоци 36-495, 36-496, 36-497, 36-498, 36-499
или 36-500 од SEQ ID NO: 107; или

полипептид кој содржи аминокиселински

супституции во секвенца на аминокиселини
наведени како аминокиселини 36-495, 36-496,

36-497, 36-498, 36-499 или 36-500 од SEQ ID

NO: 107, при што полипептидот супституиран со

аминокиселина се состои од секвенци на

аминокиселина која има најмалку 95%

идентитет на секвенци со соодветната

секвенца на аминокиселини наведени како

аминокиселини 36-495, 36-496, 36-497, 36-498,

36-499 или 36-500 од SEQ ID NO: 107.

има уште 28 патентни барања

Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	MGVLKFKHIFRSFYKSSGVSIIVFTLLIPCLTLNFRAPPVIPNVPLWANNAPSEFC 60 MGVLKFKHIFRSFYKSSGVSIIVFTLLIPCLTLNFRAPPVIPNVPLWANNAPSEFC 60 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	LQKFDPLDMSLFSFIGSPRINATGGVTIFYVDRLGYYPYIDSITGVTVNGGIPQKISL 120 LQKFDPLDMSLFSFIGSPRINATGGVTIFYVDRLGYYPYIDSITGVTVNGGIPQKISL 120 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	QDHLKAKKDIIFYMPVDNLGMAVIDWEHRPTWARKPKDVKYKRSIELVQONVOLSL 180 QDHLKAKKDIIFYMPVDNLGMAVIDWEHRPTWARKPKDVKYKRSIELVQONVOLSL 180 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	LTEATEKAKQEFKAGKDFLVETIKLGLLRPNHLWGYLFPDCYNHKKPGYNGSCFN 240 LTEATEKAKQEFKAGKDFLVETIKLGLLRPNHLWGYLFPDCYNHKKPGYNGSCFN 240 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	VEIKRNDLWLNWNESTALYPSIYLNTOQSPVAATLYVRNRVREAIRVSKIPDAKSPLPV 300 VEIKRNDLWLNWNESTALYPSIYLNTOQSPVAATLYVRNRVREAIRVSKIPDAKSPLPV 300 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	FAYTRIVFTDQVLKFLSODELVYTFGETVALGASGIVTWGLSIRMSKSCLLLDNYMET 360 FAYTRIVFTDQVLKFLSODELVYTFGETVALGASGIVTWGLSIRMSKSCLLLDNYMET 360 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	ILNPIYIINVTLAAMCSQVLCQEGVCIRKNWSSDYHLNPNDFATOLEKGGKFTVRGK 420 ILNPIYIINVTLAAMCSQVLCQEGVCIRKNWSSDYHLNPNDFATOLEKGGKFTVRGK 420 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	PTLEDLEOFSEKFCSCYSTLSCKEKADVKDTDAVDVCIADGVCIDAFKPPMETEESQI 480 PTLEDLEOFSEKFCSCYSTLSCKEKADVKDTDAVDVCIADGVCIDAFKPPMETEESQI 480 *****
Хумани PH20 PH20 (HMMT) (HMMT)	FYNASPSTLSATMET-VSTLELITSSVASL 509 FYNASPSTLSATMET-VSTLELITSSVASL 510 *****

FIG. 1

(51) A 61K 31/198, A 61K 9/16, A 61K 9/14

(11) 9762

(13) T1

(21) 2019/392

(22) 08/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 2013MI00874 29/05/2013 IT

(96) 27/05/2014 EP14728495.4

(97) 27/02/2019 EP3003278

(73) Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso MI, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) DE LAZZARI, Alessandra and MORETTO, Alberto

(54) N-ацетилцистеин таблети за голтање

(57) 1 Таблета за голтање која содржи најмалку 80% од тежината на N-ацетилцистеин и најмалку еден фармацевтски прифатлив ексципиенс избран од групата која содржи

врзувачи, средства за разредување, агенси за дезинтеграција, средства за подмачкување и лизгачки средства, назначени со тоа, што наведената таблета се произведува со помош на гранулат подготвен со процес на сува гранулација само на N-ацетилцистеин, и каде што наведената таблета содржи само гранулат на N-ацетилцистеин, најмалку едно врзувачко средство во количество од 5% или повеќе, најмалку еден разредувач во количество од 5% или повеќе, најмалку едно средство за дезинтегрирање во количество од 5% или повеќе, најмалку едно средство за подмачкување во количество од 1% или помалку, најмалку едно средство за лизгање во количество од 1% или помалку, по тежина во однос на вкупната тежина на таблетата. има уште 11 патентни барања

Figure 1



(51) C 07C 229/00, C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61K 31/155, A 61K 49/00, A 61P 35/00

(11) 9718

(13) T1

(21) 2019/393

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 147270 P 26/01/2009 US

(96) 26/01/2010 EP10734002.8

(97) 08/05/2019 EP2389352

(73) AstraZeneca UK Limited and The Trustees of The University of Pennsylvania


1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA, GB and Center for Technology Transfer 3160 Chestnut Street, Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) CHRISTIANSON, David, W.; TOMCZUK, Bruce, Edward; POTTORF, Richard, Scott; COLASANTI, Andrew, Vargha and OLSON, Gary, Lee


(54) ИНХИБИТОРИ НА АРГИНАЗА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение од формулата IA или формулата IB:



или нивен стереоизомер или нивна фармацевтски-прифатлива сол; каде што:

наведената испрекината линија претставува опционална двојна врска;



Z е

X1 е $-(CH_2)-$ или, кога наведената двојна врска е присутна помеѓу X1 и X2, X1 е $-(CH)-$;


X2 е $-(CH_2)-$ или $-(NR_2)-$, или, кога наведената двојна врска е присутна помеѓу X1 и X2 или помеѓу X2 и X3,

X2 е $-(CH)-$ или N;

X3 е $-(CH_2)-$, дел од хетероатом избран од групата составена од $-S-$, $-O-$ и $-(NR_2)-$ или, кога наведената двојна врска е присутна помеѓу X2 и X3 или помеѓу X3 и X4, X3 е $-(CH)-$ или N; X4 е $-(CH_2)-$ или, кога наведената двојна врска е присутна помеѓу X3 и X4, X4 е $-(CH)-$ и е во транс конфигурација;

под услов дека не повеќе од еден од X2 и X3 е наведениот $-(NR_2)-$ или наведениот дел од хетероатом;


под услов дека X3 е $-(NR_2)-$ кога Z е



под услов дека нема повеќе од две двојни врски

помеѓу XX2, X3 и X4 и дека ни една двојна врска од двете не дели заеднички атом на јаглерод; R1 е (C1-C20)алкил, хидрокси(C1-C20)алкил, хидрокси(C2-C20)алкенил, (C2-C20)алкенил, (C2-C20)алкинил, (C5-C50)арил, (C3-C50)хетероарил кој што има најмалку еден хетероатом избран од N, O, и S; (C5-C50)арил(C1-C20)алкил, (C3-C50)хетероарил(C1-C20)алкил, (C2-C50)хетероциклоалкил(C1-C50)алкил, (C5-C50)арилокси(C1-C20)алкил, (C5-C50)арилтио(C1-C20)алкил, (C3-C50)хетероарилокси(C1-C20)алкил, (C5-C50)ариламино(C1-C20)алкил, (C3-C50)хетероариламино(C1-C20)алкил, amino(C1-C20)алкил, -Rx-C(=O)-Ry, -Rx-O-Rz, -Rx-O-Rx-NR₃R₅, -Rx-NR₃R₅, -Rx-O-C(=O)-Ry, (C1-C6)алкил-B-(OH)₂, или -L-Y; или R1 и наведениот α-карбоксилат, кога земени заедно, формираат лактон; секој Rx е независно (C1-C20)алкиленил; Ry е (C1-C6)алкил, (C5-C50)арил(C1-C6)алкил, (C5-C50)арилокси(C1-C6)алкил, хидроксил, (C1-C6)алкокси, (C3-C8)циклоалкил, N(R₃)₂, (C5-C50)арил, (C3-C50)хетероарил кој што има најмалку еден хетероатом избран од N, O, и S; хетероциклил, (C5-C50)арил(C1-C6)алкил, или

(C3-C50)хетероарил(C1-C6)алкил; Rz е (C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, -Rx-O-(C1-C6)алкил, (C5-C50)арил, (C3-C50)хетероарил кој што има најмалку еден хетероатом избран од N, O, и S; (C5-C50)арил(C1-C6)алкил, или (C3-C50)хетероарил(C1-C6)алкил; R3 е, независно, H, (C1-C6)алкил, или (C1-C6)алкил-N(R₄)₂; R4 е, независно, H или (C1-C6)алкил; R5 е -C(=O)-(C1-C6)алкил, -C(=O)-(C5-C50)арил, -SO₂-(C5-C50)арил, -C(=O)NR₃R₄, -C(=O)NR₄(C5-C50)арил, или -C(=O)-хетероцикл; или R3 и R5 заедно формираат (C2-C10)хетероциклоалкил; L е алифатична или ароматична врска; Y е резидуа од дел кој што може да се сними од групата составена од изотоп кој што емитира гама зраци, радиоизотоп кој што емитира позитрони, агенс за контраст за X-зраци, агенс за контраст на слика за магнетна резонанца, агенс за возбудување за спин резонанца, агенс за контраст за ултразвук, флуоресцентен агенс, хромофорен агенс, и агенс за гасен генератор на микро меури; и R2 е, независно H, метил, или етил.
има уште 23 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 01G 31/02, A 01G 31/00**(11) **9761**

(13) T1

(21) **2019/394**

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20130169317 19/08/2013 JP

(96) 11/08/2014 EP14837962.1

(97) 24/04/2019 EP3036988

(73) **Mebiol Inc. 1-25-8 Nakahara Hiratsuka-shi Kanagawa 254-0075, JP**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**(72) **OKAMOTO, Akihiro; YOSHIOKA, Hiroshi; MORI, Yuichi; MIURA, Shigeki and MIZUTANI, Tomoyoshi**(54) **СИСТЕМ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПОСТАПКА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА**

(57) 1 Систем за одгледување на растенија кој опфаќа:


поливинилен алкохол (PVA) филм (1) за одгледување на растенија (4) на него, и средство (2) за задржување на хранлив флуид поставен како би бил во контакт со долна површина на PVA филм ,и

каде спомнатиот PVA филм има рамнотежен степен на набубрење во опсег од 125 до 250 % мерено во вода на 30 °C,

назначен со тоа, што спомнатиот PVA филм има тангент на губиток (тан δ) во опсег од 0.005 до 0.2 мерено во рамнотежно набубрена состојба во вода на 30 °C.

има уште 6 патентни барања

[Fig. 1]

(51) **H 04N 19/9H 04N 19/70**(11) **9719**

(13) T1

(21) **2019/395**

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201361748964P 04/01/2013 US

(96) 06/01/2014 EP15182832.4

(97) 08/05/2019 EP2986005

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.****129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo**(54) **АПАРАТУРА ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ**

(57) 1 Апаратура за декодирање на постојна слика на видео која што содржи:

единица за добивање конфигурирана за добивање, од Поставки на Параметри на Слика (ППС) на постојната слика во податочен тек, прва информација која укажува на тоа дали зависниот сегментен исечок може да биде искористен во постојната слика;

единица за ентропско декодирање конфигурирана за ентропско декодирање на елементи на синтакса на постојна Најголема Кодирана Единица (НКЕ) во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за добивање е понатаму конфигурирана за добивање, од податочниот тек, втора информација која укажува на тоа дали постојната НКЕ е последна НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за зачувување на варијабли на контекст за постојната НКЕ кога последниот синтаксен елемент на постојната НКЕ е декодиран доколку првата информација укажува на тоа дека зависниот сегментен исечок може да биде употребен во постојната слика и втората информација укажува на тоа дека постојната НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за ентропско

декодирање е понатаму конфигурирана за определување на број на влезни точки на подгрупи кои се вклучени во вториот сегментен исечок врз основа на трета информација добиена од хедерот на сегментен исечок од вториот сегментен исечок во податочниот тек;

кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за определување на позиции на влезни точки врз основа на офсет кој што е 1 поголем од број којшто укажува на четврта информација добиен од податочниот тек;


кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за

декодирање на вториот сегментен исечок којшто е лоциран по првиот сегментен исечок во ред на декодирање во постојната слика со употреба на сочувани варијабли на контекст и влезните точки,


кадешто вториот сегментен исечок е зависен сегментен исечок, и

кадешто бројот и позициите на влезните точки се определени доколку синхронизацијата може да биде изведена за варијаблите на контекст во постојната слика.

СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



(51) H 04N 19/9H 04N 19/70

(11) 9720

(21) 2019/396

(30) 201361748964P 04/01/2013 US

(96) 06/01/2014 EP15182831.6

(97) 08/05/2019 EP2986004

(13) T1

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo

(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ

(57) 1 Постапка за декодирање на постојна слика на видео која што содржи: добивање, од Поставки на Параметри на Слика (ППС) на постојната слика во податочен тек, прва информација која укажува на тоа дали зависниот сегментен исечок може да биде искористен во постојната слика;

елементи за ентропско декодирање на синтакса на постојна Најголема Кодирана Единица (НКЕ) во првиот сегментен исечок на постојната слика;

добивање, од податочниот тек, втора информација која укажува на тоа дали постојната НКЕ е последна НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

зачувување на варијабли на контекст за постојната НКЕ кога последниот синтаксен елемент на постојната НКЕ е декодиран доколку првата информација укажува на тоа дека зависниот сегментен исечок може да биде употребен во постојната слика и втората информација укажува на тоа дека постојната НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

определување на број на влезни точки на подгрупи кои се вклучени во вториот сегментен исечок врз основа на трета информација добиена од хедерот на сегментен исечок од вториот сегментен исечок во податочниот тек;


определување на позиции на влезни точки врз основа на офсет кој што е 1 поголем од број којшто укажува на четврта информација добиен од податочниот тек;

декодирање на вториот сегментен исечок којшто е лоциран по првиот сегментен исечок во ред на декодирање во постојната слика со употреба на сочувани варијабли на контекст и влезните точки,


кадешто вториот сегментен исечок е зависен сегментен исечок, и

кадешто бројот и позициите на влезните точки се определени доколку синхронизацијата може да биде изведена за варијаблите на контекст во постојната слика.

СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



(51) **H 04N 19/9H 04N 19/70**

(11) **9721**

(13) T1

(21) **2019/397**

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201361748964P 04/01/2013 US

(96) 06/01/2014 EP15182830.8

(97) 08/05/2019 EP2986003

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo

(54) **АПАРАТУРА ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ**

(57) 1 Апаратура за декодирање на постојна слика на видео која што содржи:

единица за добивање конфигурирана за добивање, од Поставки на Параметри на Слика (ППС) на постојната слика во податочен тек, прва информација која укажува на тоа дали зависниот сегментен исечок може да биде искористен во постојната слика;

единица за ентропско декодирање конфигурирана за ентропско декодирање на елементи на синтакса на постојна Најголема Кодирана Единица (НКЕ) во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за добивање е понатаму конфигурирана за добивање, од податочниот тек, втора информација која укажува на тоа дали постојната НКЕ е последна НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за ентропско


декодирање е понатаму конфигурирана за зачувување на варијабли на контекст за постојната НКЕ кога последниот синтаксен елемент на постојната НКЕ е декодиран доколку првата информација укажува на тоа дека зависниот сегментен исечок може да биде употребен во постојната слика и втората информација укажува на тоа дека постојната НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен исечок на постојната слика;

кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за определување на број на влезни точки на подгрупи кои се вклучени во вториот сегментен исечок врз основа на трета информација добиена од хедерот на сегментен исечок од првиот сегментен исечок во податочниот тек;


кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за определување на позиции на влезни точки врз основа на офсет кој што е 1 поголем од број којшто укажува на четврта информација добиен од податочниот тек;

кадешто бројот и позициите на влезните точки се определени доколку синхронизацијата може да биде изведена за варијаблите на контекст во постојната слика, и

кадешто единицата за ентропско декодирање е понатаму конфигурирана за декодирање на сликата врз основа на зачувување на варијабли на контекст и влезните точки.



СЛИКА 1Б

(51) **G 01N 33/569**(11) **9722**

(13) T1

(21) **2019/398**

(22) 09/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201161491810 P 31/05/2011 US;
201161508584 P 15/07/2011 US; 201161550257
P 21/10/2011 US and 201261636588 P
20/04/2012 US

(96) 31/05/2012 EP12792375.3

(97) 24/04/2019 EP2715352

(73) **Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SUBRAMANYAM, Meena; PLAVINA,
Tatiana; BLOOMGREN, Gary, Lewis; BOZIC,
Carmen and LEE, Sophia

(54) **МЕТОД ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД
PML**


(57) 1 Метод за оценување на ризик кај
пациент од развивање на прогресивна
мултифокална леуко-енцефалопатија (PML),

при што методот се состои од:


утврдување на титар на антитело на JCV вирус (JCV), изразен како индексна вредност во примерок на серум или плазма на пациентот, каде што е утврдено дека пациентот има висок ризик, доколку е утврдено дека индексната вредност на JCV антителото е $>1,5$; каде што индексната вредност е утврдена со нормализирање на OD вредноста на примерокот до калибратор за мерење на пресек на вредност, каде што калибраторот за мерење на пресек на вредност е подесен така да има OD вредност од каде што калибраторот за мерење на пресек на вредност содржи мешавина од серум позитивен за JCV антитела и серум негативен за JCV антитела, каде што нормализирањето на OD вредност на негативна контрола што содржи негативен серум на JCV антитело до калибраторот за мерење на пресек на вредност резултира во индексна вредност од 0,и каде што титарот на JCV антителото е утврден со ELISA анализа за да се открие JCV анти-

тепло во примерокот.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б

(51) В 01D 21/00, В 01D 21/0С 02F 1/467, С 02F 1/52, С 02F 1/56, С 02F 1/72, С 02F 1/76, С 02F 1/44, С 02F 1/00, С 02F 1/78, С 02F 9/00, С 02F 103/42, С 02F 103/02, С 02F 103/00, Е 02В 15/08, Е 02В 15/06, Е 02В 15/04, Е 04Н 4/00, Е 04Н 4/12

(11) 9723

(13) Т1

(21) 2019/399

(22) 10/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201361900308 P 05/11/2013 US and 201414531395 03/11/2014 US

(96) 04/11/2014 EP14841384.2

(97) 27/02/2019 EP3066056

(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, --

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FISCHMANN, Fernando Benjamin

(54) **ПЛОВЕЧКО ЕЗЕРО И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДАТА ВО РАМКИТЕ НА ПЛОВЕЧКОТО ЕЗЕРО**

(57) 1 Метода за третман на вода во вештачко пловечко езеро (1), назначено со тоа, што пловечкото езеро (1) има површинска област од барем 5,000 m² и е погодно за пловење во поголемо тело со вода што го опкружува, и е инсталирано во рамките на поголемо тело со вода како на пример океан, река, езеро, резервоар, лагуна, езерце, канал, речно устие, поток, океански залив, речен залив, брана, езерце, пристаниште, или залив, пловечкото езеро (1) вклучува сидови (3) и дно (2), каде што сидовите (3) имаат рамка (4), каде што рамката (4) содржи систем за пловење (5) и каде што дното (2) на пловечкото езеро (1) е изградено од флексибилен материјал што има Јунгов модул од до 20 GPa, каде што методата содржи:

а. аплицирање оксиданс на водата за да се одржи ORP ниво од барем 550 mV за минимум од 10 до 20 часа во рамките на 52-часовен циклус;

б. аплицирање флокулант на водата пред

заматеноста на водата да надмине 5 NTU;
 ц. операција на активирање на еден или повеќе мобилни уреди за вшмукување (42) пред компонентата со црна боја на дното (2) на пловечкото езеро (1) да надмине 30% на СМΥΚ скала, каде што мобилниот уред за вшмукување вшмукува дел од водата од дното (2) што содржи наталожени цврсти тела;
 д. филтрирање на водата вшмукувана од мобилниот уред за вшмукување (42) и враќање на филтрираната вода до пловечкото езеро (1), на тој начин обезбедувајќи отстранување на наталожени цврсти тела од водата во пловечкото езеро (1) без филтрирање на вкупниот волумен на вода во пловечкото езеро (1); и
 е. доставување вода до пловечкото езеро (1) за да се одржи позитивен притисок од барем 20 Њутони по квадратен метар од површинската

област на пловечкото езеро (1), каде што доставената вода има вистинска боја од до 35 Pt-Co и помалку од 2,000 CFU/ml на број на бактерии, и каде што позитивниот притисок се одржува во барем 50% од времето во рамките на интервали од 7-дена и каде што вода се доставува до пловечкото езеро (1) по стапка на замена според следнава равенка:

Стапка на Замена $\geq$ Стапка на испарување + Стапка на Чистење + Стапка на истекување каде што средства за координација се наредени и конфигурирани да примаат информации во врска со параметри за квалитет на водата, да ги процесираат информациите, и да го активираат системот за хемиска апликација (30), мобилниот уред за вшмукување (42) и системот за филтрирање (40).

има уште 41 патентни барања



HAUPT 1

(51) **E 02F 3/88, E 02F 3/92, E 04H 4/16, A 47L 9/06**

(11) **9724**

(13) T1

(21) **2019/400**

(22) 10/05/2019

(45) 30/11/2019

(30)

(96) 12/11/2014 EP14905887.7

(97) 20/03/2019 EP3217854

(73) **Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, --**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin and PRIETO DOMINGUEZ, Jorge Eduardo

(54) **УРЕД ЗА ВШМУКУВАЊЕ ЗА ГОЛЕМИ ВЕШТАЧКИ ТЕЛА СО ВОДА**

(57) 1 Уред за вшмукување за вшмукување волумен на вода од дно на големи вештачки тела со вода, со површини поголеми од 10,000 m², без централизиран системи за филтрирање, каде што уредот за вшмукување е способен за чистење со површинска стапка од 325,000 ft² по 24 часа (30,000 m² по 24 часа) или повеќе, уредот содржи:


- флексибилна плоча (1) конфигурирана да обезбеди структурна рамка за прикачување или фиксирање на различните парчиња и делови на уредот за вшмукување;

- мнозинство на први четки (2) во зависност од плочата;
- мнозинство на средни четки (3) конфигурирани да го пренасочуваат протокот на вода од дното во првите четки (2);
- мнозинство на странични четки (5) конфигурирани да го задржат протокот на вода од дното во рамките на уредот за вшмукување и да се избегне повторна суспензија на протокот на вода од дното во близината на уредот за вшмукување;
- мнозинство на точки на вшмукување (4) конфигурирани да концентрираат капацитет на вшмукување за да се зголеми силата на вшмукување во точките на вшмукување;
- мнозинство на безбедносни тркала (6) конфигурирани да обезбедат секундарна поддршка и да се избегне оштетување на уредот за вшмукување кога првите четки (2), средните четки (3), и/или страничните четки (5) се истрошени и не можат да обезбедат


правилна поддршка или висина на вшмукување на уредот за вшмукување;

- мнозинство на колектори (7) конфигурирани да го соберат вшмуканиот проток на вода од дното и да го концентрираат вшмуканиот проток на вода од дното во една или повеќе надворешни линии за вшмукување (8);
- мнозинство на внатрешни линии за вшмукување (9) конфигурирани да го спроведат вшмуканиот проток на вода од дното од мнозинството на точки на вшмукување (4) до мнозинството на колектори (7); и
- уред за спојување (10) што ги поврзува внатрешните линии за вшмукување (9) и колекторите (7), назначено со тоа, што стапката на протокот на вода од дното што влегува во уредот за вшмукување е иста или повисока од стапката на протокот на вода вшмукан од надворешен систем за пумпање (14).

има уште 31 патентни барања



Начрт 02 од 09



(51) **C 07K 14/24**(11) **9767**

(13) T1

(21) **2019/435**

(22) 21/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) US 201261613214 P 20/03/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13765090.9

(97) 08/05/2019 EP2828284


(73) **Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје(72) WANG, Deping; ARNDT, Joseph; SIMON,
Kenneth; CAMERON, Thomas; RUSHE, Mia;
CARAVELLA, Justin and DAY, Eric(54) **JCV НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА**(57) 1 Изолирано JCV-вирусно неутрализирачко
моноклонално антитело против JCV капсиден
протеин VP1 (JCV-VP1), каде што споменатото

моноклонално антитело содржи:

варијабилен домен на тежок синџир кој што
содржи CDR1 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа НИЗА
ИД БР: 3CDR2 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа на НИЗА
ИД БР: 35, и CDR3 аминокиселинска низа која
што е идентична на аминокиселинската низа
НИЗА ИД БР: 9; и

варијабилен домен на лесен синџир кој што
содржи CDR1 аминокиселинска низа која што е
идентична на аминокиселинската низа НИЗА
ИД БР: 17, CDR2 аминокиселинска низа која
што е идентична на аминокиселинската низа
НИЗА ИД БР: 3, и CDR3 аминокиселинска низа
која што е идентична на аминокиселинската
низа НИЗА ИД БР: 4.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61N 23/02, A 61N 7/00, A 61N 1/04, A 61N
1/32**(11) **9727**

(13) T1

(21) **2019/459**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30)

(96) 16/01/2013 EP13710970.8

(97) 27/03/2019 EP2804663

(73) **Swiss SPA System Ltd. Unit B 3/F
Eton Building 288 Des Voeux Road Central
Hong Kong, CN**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) DOYLE, Jr., James N. and GIMELLI, Bruno

(54) **РАЧЕН УРЕД ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ТРЕТМАН
НА КОЖА**(57) 1 Рачен електрично придвижуван уред за
третман на кожата, кој што се состои од:

база (2) која што е дизајнирана така да може да

се држи во рака,
 прва надворешна електрода (7) која што е во контакт со раката кога уредот се држи во раката на корисникот за употреба, при што споменатата прва надворешна електрода (7) е поставена на базата (2),
 втора надворешна електрода (20) која што може да биде поставена на областа на кожата која што треба да се третира,
 извор на електрична енергија, чии полови се електрично поврзани со електродите (7, 20) за време на работењето на уредот, при што споменатиот извор на електрична енергија е поставен во базата (2),
 капак (3, 9) кој што може одвоиво да се прицврсти на базата (2), при што во споменатиот капак се наоѓа втората надворешна електрода (20), која што може да се постави на површината на кожата која што треба да се третира, и
 електрично придвижуван вибратор (15)

што се карактеризира со тоа што електрично придвижуваниот вибратор (15) е фиксиран во или на капакот (3, 9) и е прилагоден така да силно го вибрира делот од уредот кој што е сместен на областа на кожата која што треба да се третира така што, за време на работењето, уредот произведува интензивен ефект на масажа на кожата која што треба да се третира, каде што порите на кожата се проширени,
 и со тоа што средствата за контакт на капакот и на базата, што служат за да се воспостави електрична врска помеѓу втората електрода и изворот на електрична енергија, се дизајнирани и поставени на таков начин што стапуваат во контакт кога капакот е поставен на базата,
 и со тоа што вибраторот (15) е во преклоплив електрично спроводлив контакт со изворот на електрична енергија во базата (2).
 има уште 13 патентни барања



(51) **C 07K 14/725, A 61K 38/00, A 61K 39/00**(11) **9728**

(13) T1

(21) **2019/460**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(96) 18/07/2014 EP14748262.4

(97) 08/05/2014 EP3024468

(73) **Adaptimmune Limited 91 Park Drive
Milton Park Abingdon OX14 4RY, GB**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MOLLOY, Peter and PUMPHREY, Nicholas
Jonathan(54) **РЕЦЕПТОРИ НА Т КЛЕТКИ**

(57) 1 Не-природен и / или прочистен и / или
конструирани рецептор на Т клетки (TCR) кој што
има својство да се врзува за FMNKFYIEI (НИЗА
ИД Бр: 1) HLA-A2 комплекс и кој што содржи
најмалку еден варијабилен домен на TCR
алфа синџирот и најмалку еден варијабилен
домен на TCR бета синџирот,
при што варијабилниот домен на алфа
синџирот ги опфаќа Q1 до H112 од НИЗА ИД
Бр: 1НИЗА ИД Бр: 12, НИЗА ИД Бр: 13, НИЗА
ИД Бр: 14 или НИЗА ИД Бр: 15, и
при што варијабилниот домен на бета синџирот
ги опфаќа D1 до T112 од НИЗА ИД Бр: 3.

има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1

Родителска AFR TCR TRAV12.2*02/TRAJ41*01/TRAC алфа верижна аминокиселинска екстрацелуларна
низа (НИЗА ИД Бр: 2)

```

      10      20
      *      *
Q K E V E Q N S G P L S V P E G A I A S L N C T Y S D
      30      40      50
      *      *      *
R G S Q S F F W Y R Q Y S G K S P E L I M S I Y S N G
      60      70      80
      *      *      *
D K E D G R F T A Q L N K A S Q Y V S L L I R D S Q P
      90      100
      *      *
S D S A T Y L C A V N S D S G Y A L N F G K G T S L L
      110      120      130
      *      *      *
V T P H I Q N P D P A V Y Q L R D S K S S D K S V C L
      140      150      160
      *      *      *
F T D F D S Q T N V S Q S K D S D V Y I T D K T V L D
      170      180
      *      *
M R S M D F K S N S A V A W S N K S D F A C A N A F N
      190      200
      *      *
N S I I P E D T F F P S P E S S

```

(51) **C 04B 35/00 C 04B 35/043, C 04B 35/16, C
04B 35/66, C 04B 35/626, C 04B 35/63, C 04B
35/20**

(11) **9729**

(13) T1

(21) **2019/461**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) DE20131010854 28/06/2013 DE

(96) 30/04/2014 EP14722161.8

(97) 20/03/2019 EP3013769

(73) **Refratechnik Holding GmbH****Adalperostrasse 82 85737 Ismaning, DE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) JANSEN, Helge; STEIN, Volker and
SCHEMMEL, Thomas

(54) ОГНООТПОРНА ФОРМУЛАЦИЈА И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

(57) 1 Свежа маса на смеса за обложување агрегати за топење на обоени метали ("Buntmetall") која се состои од :

а) сува смеса минерални, огноотпорни материјали кои содржат повеќе од 90 wt.-% од мешавина од следните компоненти:

- 3 до 74 wt.-% од барем еден грубо зрнест суров оливин материјал кој содржи фростерит од барем 70 wt.-% и кој има големина на зрно од 100 wt.-% преку 0.1mm.
- 25 до 49 wt.-% од барем еден магнезиум оксид во форма на прав со големина на зрно 100 wt.-% ≤ 1 mm
- 0.9 до 14 wt.-% од најмалку еден силициум карбид во форма на прав со големина на зрно 100 wt.-% ≤ 1 mm
- 0.1 до 10 wt.-% сув силициум диоксид во форма на прав со фини честички

- 0 до 4 wt.-% од барем еден антиоксидант за огноотпорни производи
- 0 до 4 wt.-% од барем еден дополнителен гранулат на огноотпорен сиров материјал, како магнезиум оксид хромит, магнезиум алуминат, шпинел, хром оксид, циркон оксид, со големина на зрно од 100 wt.-% преку 0.1 mm
- 0 до 2 wt.-% од барем едно дополнително средство за производство на огноотпорни производи како кондензатор и/или врзивен регулатор
- 0 до 2 wt.-% од барем еден друг адитив од огноотпорен материјал, во форма на прав како магнезиум оксид хромит, магнезиум алуминат, шпинел, хром оксид, циркон оксид, и
- 0 до 10 wt.-% од најмалку едно врзивно средство за огноотпорни производи во сува форма, и

б) вода.
има уште 15 патентни барања

(51) **C 02F 1/32**

(11) **9730**

(13) T1

(21) **2019/462**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) DE201510115713 17/09/2015 DE

(96) 05/05/2016 EP16738656.4

(97) 06/03/2019 EP3227237

(73) **Hytecon AG Brunnhalde 10 6006 Luzern, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) KOLCH, Andreas Manfred; PAULSMEYER, Dirk and XU, Hongbin

(54) УРЕД И НЕГОВА УПОТРЕБА ЗА UV ТРЕТМАН НА ФЛУИДИ

(57) 1 Уред за третирање на флуиди како што се течности или гасови, формирани од куќиште за проток (11) со капак (12), влез (13), реакторска комора (14) со внатрешни сидови

(15) и излез (16) и со UV LED светлосни извори (7) насочени во реакторската комора (14), како и за нивно напојување.


се карактеризира со тоа

- реакторската комора (14) се состои од цилиндрична внатрешна комора со внатрешни сидови (15) кои ја опкружуваат,
- нејзиниот капак (12) ја покрива цилиндричната реакторска комора (14), која е распоредена над или на куќиштето за протокот (11),
- изворите на светло (7) се фиксирани на или во капакот (12) кој ги формира парцијалните сидови на внатрешната површина (15), и
- цилиндричната внатрешна комора е обезбедена со флуидна конфигурација со површини за движење на флуид (19) во влезот (13), што овозможува течноста да тече тангенцијално блиску до подот, и која е обезбедена со цевка (20) распоредена во

центарот на реакторската комора (14) како излез (16), кој се протега во насока кон изворите на светлина (7) и завршува пред нив, при што флуидот кој поминува е обезбеден со ротирачки вител на флуид (18) со флуидна конфигурација, изворите на светлина (7) се ориентирани за да се дозволи зрачењето да

биде латерално, така што барем дел од протокот на флуидот во флуидниот вител (18) може да помине од извори на светлина (7) неколку пати пред да ја напушти реакционата комора (14).

има уште 14 патентни барања



(51) A 61K 31/27, A 61K 31/33, A 61K 31/505, A 61K 31/63, A 61K 47/30, A 61K 9/20, A 61P 31/18

(11) 9731

(13) T1

(21) 2019/463

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) RU20120158141 29/12/2012 RU

(96) 19/09/2013 EP13867546.7

(97) 20/03/2019 EP2939665

(73) Aktsionernoe Obschestvo "Farmasyntez" and Puniya, Vikram Singh ul.

Krasnogvardeiskaya 23 Of. 3 g. Irkutsk 664007, RU and ul. Sosnovaya 51 Pos. Molodezhny Irkutsky raion Irkutskaya oblast 664000, RU

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PUNIYA, Vikram Singh; BATYUNIN, Gennady Andreevich and MALYKH, Natalya Yurievna

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ХИВ ИНФЕКЦИЈА**

(57) 1 Фармацевтска композиција за употреба за третирање на ХИВ-инфекција во чврст дозен облик, кој содржи најмалку еден инхибитор на ХИВ протеаза во терапевтски ефективна количина, избран од група која ја чинат нелфинавир, саквинавир, типранавир, дарунавир, индинавир, атазанавир, ритонавир, лопинавир, палинавир, и фосампренавир; и фармацевтски прифатливи ексципиенси, назначена со тоа што, таа композиција опфаќа најмалку еден полимер растворен во вода во количество од 0.4 до 49

mas.% од вкупниот дозен облик и најмалку еден фармацевтски прифатлив полимер нерастворен во вода во количество од 0.39 до 28mas.% од вкупниот готов дозен облик како

фармацевтски прифатлив ексципиенс, како и сурфактанти и полнувачи до 100% од вкупниот готов дозен облик.
има уште 11 патентни барања




Fig. 1

(51) **C 07K 16/18, A 61K 39/00**

(11) **9732**

(13) T1

(21) **2019/464**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) US20090168411P 10/04/2009 US

(96) 06/04/2010 EP15159780.4

(97) 27/03/2019 EP2930184

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chedid, Marcio; Darling, Ryan James; Galvin, Rachelle Jeanette and Swanson, Barbara Anne

(54) **DKK-1 АНТИТЕЛО**

(57) 1 Конструирано DKK-1 антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент, којшто содржи ниско ланчан варијабилан регион (LCVR) и високо ланчан варијабилан регион (HCVR), кадешто LCVR содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 14 и HCVR содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 12.
има уште 3 патентни барања

(51) **B 01J 2/20, B 29B 9/00, B 29B 9/10, B 29B 9/12, B 29L 1/00, B 30B 11/20**

(11) **9733**

(13) T1

(21) **2019/465**

(22) 29/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) NL20142012065 09/01/2014 NL

(96) 09/01/2015 EP15150657.3

(97) 13/03/2019 EP2902100

(73) **CPM Europe B.V. Rijder 2 1507 DN Zaandam, NL**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Blekkenhorst, Nick and Groenendaal, Menno

(54) **УРЕД ЗА ПЕЛЕТИЗАЦИЈА СО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ВАЉАЦИ**


(57) 1 Уред за пелетизација којшто содржи:

- калап (12341) со прва површина, наречена оперативна површина (12, 22, 32, 42), и втора површина која што е во основа паралелна на првата површина (12, 22, 32, 42), калапот (12341) помеѓу првата и втората површина содржи повеќекратни отвори (3) кои поминуваат низ нив со цел формирање на пелети, и

- најмалку два ваљака (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) вртливо околу осовината, кадешто ваљациите (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) и калапот (12341) се подвижни еден во однос на друг, секој од ваљациите (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) содржи оперативно пресувана површина (16, 17; 26, 27; 36, 37; 46, 47) за да пресуваниот материјал биде пелетизиран низ радијалните отвори (3) на калапот (12341),

се карактеризира со тоа што ширината на оперативната пресувана површина (16, 17; 26, 27; 36, 37; 46, 47) на секој од ваљациите (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) е помала од ширината на оперативната површина (12, 22, 32, 42) на калапот (12341) и оперативната пресувана површина (16, 17; 26, 27; 36, 37; 46, 47) на секој од ваљациите (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45) е поставена на тој начин, што покрива дел од оперативната површина (12, 22, 32, 42) на калапот (12341) која што не е покриена од било кој од останатите ваљаци (14, 15; 24, 25; 34, 35; 44, 45).

има уште 6 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **9734**

(13) T1

(21) **2019/467**

(22) 30/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) US 755103 P 30/12/2005 US

(96) 29/12/2006 EP15181115.5

(97) 22/05/2019 EP2993187

(73) **Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe GmbH One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320-1799, US and Zielstattstr. 48 81379 München, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ROTHE, Mike; TREDER, Martin;
HARTMANN, Susanne; FREEMAN, Dan;
RADINSKY, Bob and BORGES, Eric

(54) **АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН HER-3 И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано антитело кое што се врзува за HER-3 комбинирано со анти-неопластичен терапевтски агенс за терапевтска употреба, каде што изолираното антитело кое што се врзува за HER3 содржи CDR1 на тешкиот синџир претставен со GGSFSGYYWS, CDR2 на тешкиот синџир претставен со EINHSGSTNYNPSLKS, и CDR3 на тешкиот синџир претставен со DKWTWYFDL, и CDR1 на лесниот синџир претставен со RSSQSVLYSSSNRNYLA, CDR2 на лесниот

синџир претставен со
WASTRES, и CDR3 на лесниот синџир
претставен со QQYYSTPRT, и каде што анти-

неопластичниот те-ра-певтски агенс е
цетуксимаб.
има уште 3 патентни барања

СЛИКА 1

Кодово име	Вид	Ранг на експресија	Кодово име	Вид	Ранг на експресија
He578T	Дифа	++	RPMI-7951	неопластичен	0/4
T47D	Дифа	++	MeLu30	неопластичен	++
SKBR3	Дифа	+++	MeGerisch	неопластичен	++
ZR 75-1	Дифа	++	C32	неопластичен	+++
MDA-MB-435s	Дифа	+++	HT144	неопластичен	+++
MCF-7	Дифа	++	SK-Mel2	неопластичен	+++
BT474	Дифа	+++	MALME3	неопластичен	+++
MDA-MB 453	Дифа	+++	Hc294T	неопластичен	+++
MDA-MB 361	Дифа	+++	A375p	неопластичен	+++
HCT116	Дифа/неопластичен	+	SK-Mel3	неопластичен	+++
HT29	Дифа/неопластичен	++	SK-Mel5	неопластичен	++
LoVo	+	+	K562	неопластичен	+
CaCo-2	Дифа/неопластичен	+	6CC9	неопластичен	+
SW480	Дифа/неопластичен	++	SKOV3	неопластичен	+
A431	Епителичен	+	Caovm-1	неопластичен	+
HT1080	Епителичен	0/4	Caovm-2	неопластичен	+
CaK1-1	Епителичен	0	Bx-PC-3	неопластичен	+
CaK1-2	Епителичен	0	LNcap	неопластичен	++
CaLu6	Епителичен	0	DU145	неопластичен	+
A549	Епителичен	0	PC-3	неопластичен	+
M19	Неопластичен	++	BM1604	неопластичен	++
M14	Неопластичен	+++	TSU	неопластичен	+

Кодово име: He578T, T47D, SKBR3, ZR 75-1, MDA-MB-435s, MCF-7, BT474, MDA-MB 453, MDA-MB 361, HCT116, HT29, LoVo, CaCo-2, SW480, A431, HT1080, CaK1-1, CaK1-2, CaLu6, A549, M19, M14

(51) **E 04H 4/08**

(11) **9735**

(13) T1

(21) **2019/468**

(22) 30/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) BE 201505380 23/06/2015 BE

(96) 10/06/2016 EP16739395.8

(97) 15/05/2019 EP3314074

(73) **Technics & Applications, afgekort T&A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klaus-Michael Kuehnelaan 9 2440 Geel, BE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VERVOORT, Ludo Jozef

(54) **ПРЕКРИВКА ЗА БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ ИЛИ ЏАКУЗИ КАДА И БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ ИЛИ ЏАКУЗИ КАДА КОИ ШТО ИМААТ ТАКВА ПРЕКРИВКА**


(57) 1 Прекривка (1) за базен за пливање или џакузи када (8), каде што прекривката (1) има мрежа која што се замотува (2) каде што

мрежата (2) има прв раб (6) вертикален на страничните рабови (5) и втор раб (7) вертикален на страничните рабови (5), каде што прекривката (1) има оската за замотување (3), каде што првиот раб (6) на мрежата (2) е поврзан со оската за замотување (3) и каде што мрежата (2) може да биде замотана и одмотана на оската за замотување (3), каде што оската за замотување (3) може да се движи хоризонтално така што мрежата (2) може да се одмота додека вториот раб (7) е во фиксна позиција и каде што прекривката (1) има средства (25) за да примени ротациона сила врз оската за замотување (3) за да на тој начин ја замота мрежата (2), што се карактеризира со тоа што мрежата за замотување (2) е направена од ламели (4) поставени една до друга и поврзани заедно со

шарка, каде што мрежата (2) има два странични рабови (5) формирани со краевите на ламелите (4), каде што оската за замотување (3) за време на движењето на замотување или движењето на одмотување запира на целосно или делумно замотаната мрежа (2) и останува во

таа положба.

има уште 18 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/047, A 61K 36/76, A 61K 8/04, A 61K 8/34, A 61K 8/365, A 61K 9/00, A 61K 8/60, A 61Q 19/00, A 61Q 17/04, A 61Q 19/10**

(11) **9736**

(13) T1

(21) **2019/469**

(22) 30/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) EP20150000576 27/02/2015 --

(96) 23/02/2016 EP16706531.7

(97) 17/04/2019 EP3261726

(73) **Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park Mulhuddart Dublin 15, IE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **GASPARRI, Franco; MANTEGAZZA, Raffaella; BELTRANDI, Martina and ZARNARDI, Andrea**

(54) **СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АКНИ**

(57) 1 Состав за употреба во антибактериски и/или анти-инфламаторно лекување на акни којшто содржи 2-деканедиол и екстракт од кора од *Salix alba* (Саликс алба) кадешто екстрактот од кора од *Salix alba* (Саликс алба) содржи вкупна концентрација на салицилни деривати коишто се изразени како салицин не повеќе од 20 % (w/w), и кадешто односот помеѓу екстрактот од кора од *Salix alba* (Саликс алба) и 2-деканедиол е 1:1.

има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 401/12, C 07D 213/82, C 07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 405/12, A 61K 31/506, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61K 31/44, A 61P 29/00, A 61P 37/00**

(11) **9737**

(13) T1

(21) **2019/470**

(22) 31/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) AR P130104090 07/11/2013 -- and TW 102140574 07/11/2013 --

(96) 16/01/2014 EP14702707.2

(97) 22/05/2019 EP3066078

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206 & Province Line Road Princeton, NJ 08543, US**


(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) **LIU, Chunjian; TOKARSKI, John S.; MOSLIN, Ryan M.; WEINSTEIN, David S.; WROBLESKI, Stephen T.; ZHANG, Yanlei and MERTZMAN, Michael E.**

(54) **АЛКИЛ-АМИД-СУПСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДИЛ КОРИСНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА IL-12, IL-23 И/ИЛИ ОДГОВОРИ НА IFN α**

(57) 1 Соединение со формула:



или негов стереоизомер, тавтомер,
фармацевтски-прифатлива сол, или солват.
има уште 3 патентни барања

(51) **F 24H 1/43, F 28D 7/02**

(11) **9751**

(13) T1

(21) **2019/471**

(22) 31/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) EP16168181.2 03/05/2016 EP

(96) 03/05/2016 EP16168181.2

(97) 01/05/2019 EP3242094

(73) **A-Steel S.R.L. Via Divisione Folgore, 28 36100 Vicenza, IT**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ALEARDI, Daniele

(54) **КОТЕЛ СО ПРЕДОДРЕДЕНИ
ДИМЕНЗИИ, НО ПОГОДЕН ЗА СОДРЖИНИ
НА ТОПЛИНСКИ РАЗМЕНУВАЧИ СО
РАЗЛИЧНИ ДИМЕНЗИИ**

(57) 1 Котел за греење на простории и производство на санитарна вода, наведениот котел содржи цилиндрично тело или обрач (26), првиот и вториот крај на елементи за затворање(59), заедно со спротивните краеве на таквото тело или обрач и топлински разменувач (2,3) имајќи прв и втор крај (31) и низ кој флуидот тече,спомнатиот топлински разменувач се поставува во внатрешноста на

склопот формиран од споменатото тело или обрач (26) и наведените завршни елементи за затворање (59), во спомнатиот топлински разменувач (2, 3) внатре во наведениот разменувач на топлина (2, 3) е присутен гас горилник (21) е присатен и е погоден за загревање на наведениот флуид кој тече низ разменувачот на топлина (2, 3), првиот завршен затворачки елемент (1) содржи рамка на која се свртува (8a) лоциран на првиот крај на спомнатиот разменувач на топлина, рамката (1) од спомнатиот прв завршен затворачки елемент (1) има предодредено надворешен дијаметар (K), со цел да се дефинира краен елемент со константни димензии поврзани со споменатото тело или обрач (26), исто така, има фиксен надворешен дијаметар, при што наведената рамка е распоредена за да може да соработува алтернативно со најмалку два разменувачи на топлина (2, 3) кои имаат различни површини за размена на топлина, назначен со тоа, што котелот понатаму содржи прилагодлива крајна плоча (68) која се наоѓа во близина на вториот крај (31) на спомнатиот разменувач на топлина (2, 3) е оддалечен од

рамката на првиот крај на затворачки елемент (1), позицијата на наведената прилагодлива завршна плоча (68) може да се прилагоди за да се приближи или да се оддалечи од вториот крај (31) така да се спречи присутната пареа во

пушењето да се исцрпи и така да може да создаде котел со ниска емисија со висока ефикасност.

има уште 6 патентни барања




Fig. 1

(51) **C 07D 471/04, C 07D 513/04, A 61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/497, A 61K 31/506, A 61K 31/53, A 61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 31/50A 61P 35/00**

(11) **9752**

(13) T1

(21) **2019/472**

(22) 31/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) GB20080010902 13/06/2008 GB and US20080061184P 13/06/2008 US

(96) 12/06/2009 EP09761801.1

(97) 17/04/2019 EP2300465

(73) **Astex Therapeutics Limited 436**

Cambridge Science Park Milton Road

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; CARR, Maria, Grazia; WOODHEAD, Andrew, James; CONGREVE, Miles, Stuart; FREDERICKSON,**

Martyn; GRIFFITHS-JONES, Charlotte, Mary; MURRAY, Christopher, William; VICKERSTAFFE, Emma; HAMLETT, Christopher, Charles, Frederick; MADIN, Andrew Eisai Ltd.; BENNING, Rajdeep Kaur; WOODHEAD, Steven, John; FREYNE, Eddy, Jean, Edgard; GOVAERTS, Tom, Cornelis, Hortense; ANGIBAUD, Patrick, René and WILLIAMS, Brian, John

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОПИРИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА РЕЦЕПТОР ТИРОЗИН КИНАЗИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



кадешто R¹ претставува водород and R² претставува C1-6 алкил или хало C1-6 алкил; A е група Ad којашто претставува фенил група којашто може да биде опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи; R³ претставува водород; R⁴ е група R_{4c} којашто е избрана од било кој од (a)-(f) кадешто претставува:

- (a) пиридазинил опционално супституиран со 2 или 3 Re групи, или 2, 3 или 4 Rb групи;
- (b) пиразинил опционално супституиран со 2 или 3 Rb групи;
- (c) триазинил опционално супституиран со 1 или 2 Rb групи;
- (d) пиримидин-2-ил опционално супституиран со 2 или 3 Rb групи;
- (e) пиримидин-4-yl опционално супституиран со 2 или 3 Rg групи или 2, 3 или 4 Rb групи;
- (f) пиримидин-5-yl опционално супституиран со 2 или 3 Rp групи или 2, 3 или 4 Rb групи;

R_w, R_x, R_y и R_z независно претставуваат водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алканол, -COOC1-6 алкил, хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкил, -(CH₂)_n-O-C1-6 алкил, -CO-(CH₂)_n-C1-6 алкокси, C1-6 алкиламино, -C1-6 алкил-N(C1-6 алкил)₂, -C1-6 алкил-NH(C1-6 алкил), C3-8 циклоалкил or C3-8 циклоалкенил или кога е прикачен кон атом на азот, R_w, R_x, R_y and R_z може да формира прстен;

Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -OR_x, -(CH₂)_n-OC1-6 алкил, -O-(CH₂)_n-OR_x, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(R_x)₄, -(CH₂)_s-CN, -SR_x, -SO-R_x, -SO₂-R_x, -COR_x, -(CR_xR_y)_s-COOR_z, -(CR_xR_y)_s-CONR_wR_z, -(CH₂)_s-CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCOR_y, -(CH₂)_s-NR_xSO₂-R_y, -(CH₂)_s-NH-SO₂-NR_xR_y, -OCONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -O-(CH₂)_n-NR_xR_y, -O-(CH₂)_s-CR_xR_y-(CH₂)_t-OR_z или -(CH₂)_s-SO₂NR_xR_y групи;

Rb претставува Ra група или-Y-хетероциклил група кадешто наведената хетероциклил група може да биде опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи;

Y претставува врска, -CO-(CH₂)_s-, -(CR_xR_y)_s-CO-, -COO-, -(CH₂)_n-(CR_xR_y)_s-, -NR_x-(CH₂)_s-, -(CH₂)_s-NR_x-, -CONR_x-, -NR_xCO-, -SO₂NR_x-, -NR_xSO₂-, -NR_xCONR_y-, -NR_xCSNR_y-, -O-(CH₂)_s-, -(CH₂)_s-O-, -S-, -SO- или -(CH₂)_s-SO₂-; Re претставува халоген, C2-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -OR_x, -(CH₂)_n-OC1-6 алкил, -O-(CH₂)_n-OR_x, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(R_x)₄, -(CH₂)_s-CN, -SR_x, -SO-R_x, -SO₂-R_x, -COR_x, -(CR_xR_y)_s-COOR_z, -(CR_xR_y)_s-CONR_wR_z, -(CH₂)_s-CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCOR_y, -(CH₂)_s-NR_xSO₂-R_y, -(CH₂)_s-NH-SO₂-NR_xR_y, -OCONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -O-(CH₂)_s-CR_xR_y-(CH₂)_t-OR_z или -(CH₂)_s-SO₂NR_xR_y групas, или -Y-хетероциклил група кадешто наведената хетероциклил група може да биде опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи;

R9 претсавува халоген, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, -OR_x, -(CH₂)_n-OC1-6 алкил, -O-(CH₂)_n-OR_x, халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, нитро, Si(R_x)₄, -(CH₂)_s-CN, -SR_x, -SO-R_x, -SO₂-R_x, -COR_x, -(CR_xR_y)_s-COOR_z, -(CR_xR_y)_s-CONR_wR_z, -(CH₂)_s-

CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NHC₁₋₆ алкил, -(CH₂)_s-N(C₁₋₆ алкил)₂, -(CH₂)_n-NR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCOR_y, -(CH₂)_s-NR_xSO₂R_y, -(CH₂)_s-NH-SO₂NR_xR_y, -OCONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -O-(CH₂)_s-CR_xR_y-(CH₂)_t-OR_z или -(CH₂)_s-SO₂NR_xR_y групи, или -Y-хетероциклил група каде што наведената хетероциклил група може да биде опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи;

R_p претставува халоген, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₃₋₈ циклоалкил, C₃₋₈ циклоалкенил, -OR_x, -(CH₂)_n-OC₁₋₆ алкил, -O-(CH₂)_n-OR_x, халоC₁₋₆ алкил, халоC₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алканол, =O, =S, нитро, Si(R_x)₄, -(CH₂)_s-CN, -SR_x, -SO-R_x, -SO₂-R_x, -COR_x, -(CR_xR_y)_s-COOR_z, -(CR_xR_y)_s-CONR_wR_z, -(CH₂)_s-

CONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCOR_y, -(CH₂)_s-NR_xSO₂-R_y, -(CH₂)_s-NH-SO₂-NR_xR_y, -OCONR_xR_y, -(CH₂)_s-NR_xCO₂R_y, -O-(CH₂)_s-CR_xR_y-(CH₂)_t-OR_z or -(CH₂)_s-SO₂NR_xR_y групи; -Y-(4-члена хетероциклил група) каде што наведената 4-члена хетероциклил група е супституирана со 2 или 3 Ra групи; или -Y-(5-10 члена хетероциклил група) каде што наведената 5-10 члена хетероциклил група може да биде опционално супституирана со 2 или 3 Ra групи; n претставува цел број од 1-4; s и t независно претставуваат цел број од 0-4;

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват или таутомер.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K 31/713, A 61P 31/20**

(11) **9753**

(13) T1

(21) **2019/473**

(22) 31/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) US 201361818442 P 01/05/2013 US; US 201361823826 P 15/05/2013 US; US 201361843887 P 08/07/2013 US; US 201361871673 P 29/08/2013 US; US 201361880790 P 20/09/2013 US; US 201461976991 P 08/04/2014 US and US 201461986867 P 30/04/2014 US

(96) 01/05/2014 EP14791344.6

(97) 27/03/2019 EP2992098


(73) **Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle Court Carlsbad, CA 92010, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) PRAKASH, Thazha, P.; SETH, Punit, P. and SWAYZE, Eric, E.

(54) **СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ НА ЕСПРЕСИЈА НА HBV И TTR**

(57) 1 Соединение кое што содржи модифициран олигонуклеотид и коњугатна група, каде што модифицираниот олигонуклеотид се состои 12 до 30 поврзани нуклеозиди и има нуклеобазна секвенца која е најмалку 85% комплементарна со SEQ ID NO: 1 која го кодира вирусот на хепатит Б (HBV) и каде што коњугатната група содржи :



има уште 13 патентни барања

(51) **B 01D 53/00, B 05D 3/02, F 23G 7/06, F 23L 15/00, F 26B 3/347**

(11) **9754**

(13) T1

(21) **2019/474**

(22) 31/05/2019

(45) 30/11/2019

(30) 12871609.9 18/10/2012 EP

(96) 18/10/2012 EP12871609.9

(97) 24/04/2019 EP2746662

(73) **Fives Stein Bilbao, S.A. Pl. Sgdo. Corazón De Jesus, 4, Sub.2 48011 Bilbao (Bizkaia), ES**


(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) BILBAO AURREKOETXEA, Imanol Joseba;
DELAUNAY, Didier; GARCIA URIONDO, Jon and
LIZARRALDE PEREZ, Amaia

**(54) МЕТОД И ЕДИНИЦА ЗА НАНЕСУВАЊЕ
НА ЗАШТИТНА ИЛИ УКРАСНА ОБВИВКА ВРЗ
МЕТАЛНА ЛЕНТА**

(57) 1 Процес за нанесување на заштитна или декоративна обвивка врз континуирана подвижна метална лента (1), при кој, штом обвивката ќе биде нанесена врз металот, со електромагнетна индукција истата се загрева во тунел за печење (2) дизајниран да го испарува растворот и да ја пече обвивката; овие растворувачи континуирано се изведуваат од тунелот на печката (2) со користење на воздух, произведениот гас се третира како проток Q2 со

температура T2 и се испраќа во регенаривниот спалувач (6); назначено со тоа што инјектираниот проток Q1 при температура на инјектирање T1 е таков да резултирачкиот проток Q3 во влезот на регенеративниот спалувач (6), кој е додаток на инјектираниот проток Q1 и екстрахираниот проток Q2, и на температурата T3 е повисок од точката на оросување на течните органски соединенија; каде протокот Q1 е нула ако температурата T2 е повисока од точката на оросување на течните органски соединенија, и со тоа што протокот Q1 од врелиот гас на температура T1 е одземен од протокот на воздухот за разрежување (12) кој се протега помеѓу топлинскиот изменувач (10) и тунелна печка (2); топлинскиот изменувач (10) го загрева разрежениот воздух преку размена со прочистениот гас, кој доаѓа од регенеративниот спалувач (6).
има уште 6 патентни барања



(51) C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P 43/00, A 61P 13/02, A 61P 13/10

(11) 9755

(21) 2019/475

(13) T1

(22) 03/06/2019

(45) 30/11/2019

(30) JP 2014118046 06/06/2014 JP

(96) 05/06/2015 EP15803484.3

(97) 15/05/2019 EP3153511

(73) **Astellas Pharma Inc.**

**5-Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-841JP**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TAKAHASHI, Taisuke; KOIKE, Takanori;
NEGORO, Kenji; TANAKA, Hiroaki; MAEDA, Jun;
YOKOYAMA, Kazuhiro and TAKAMATSU, Hajime

**(54) ДЕРИВАТ 2-НА АЦИЛАМИНОТИАЗОЛ ЗА
УПОТРЕБА ВО ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ
ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА НА МОЧЕН
МЕУР/НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ**

(57) 1 Соединение на формула (I) или негова
сол :

[Chem. 9]



(во која

R1 е -N-(R11)-(R12), или циклична amino група
која може да се замени со 1 до 5 супституенти
избрани од група која ја сочинува група G и
оксо,

R11 е C1-6 алкил,

R12 е C1-6 алкил кој може да се замени со 1 до
5 супституенти избрани од супституентите од
(b) до (o) во група G, или C3-8 циклоалкил кој
може да се замени со 1 до 5 супституенти
избрани од група G,

R2 е арил, моноцикличен ароматичен хетеро
прстен, или бицикличен ароматичен хетеро
прстен, од који секој може да се замени со 1 до

5 супституенти избрани од групата G,
R3 се исти или различни еден од друг, при што
секој C1-6 е алкил,

W е C1-6 алкилен,и

n е цел број од 0 до 4), во која групата G е
група која ја сочинуваат:

(a) C1-6 алкил кој може да се замени најмалку
со една група избрана од групата која ја
сочинуваат -OH, -O-(C1-6 алкил), -CN, -SO2-
(C1-6 алкил), и халоген,

(b) -OH,

(c) -O-(C1-6 алкил кој може да се замени
најмалку со една група избрана од група која ја
сочинуваат -OH, -O-(C1-6 алкил), -CN, -SO2-
(C1-6 алкил), и халоген),

(d) C3-8 циклоалкил,

(e) -O-(C3-8 циклоалкил),

(f) халоген,

(g) -CN,

(h) -SO2-(C1-6 алкил),

(i) -CO2-(C1-6 алкил) и -COOH,

(j) -CO-N(C1-6 алкил)2, -CO-NH(C1-6 алкил), и -
CONH2,

(k) -CO-(C1-6 алкил),

(l) -SO2-N(C1-6 алкил)2, -SO2-NH(C1-6 алкил), и -
SO2NH2,

(m) -N(C1-6 алкил)2, -NH(C1-6 алкил), и -NH2,

(n) заситен хетеро прстен, и

(o) -O-заситен хетеро прстен.

има уште 16 патентни барања

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A
61P 35/00**

(11) **9757**

(13) T1

(21) **2019/477**

(22) 03/06/2019

(45) 30/11/2019

(30) IN 2692CH2012 04/07/2012 IN; IN
2693CH2012 04/07/2012 IN; US 201261691561
P 21/08/2012 US and US 201261691586 P
21/08/2012 US

(96) 02/07/2013 EP17181585.5

(97) 20/03/2019 EP3260455

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz
Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meeyappan;
VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata Satya
and NAGARATHNAM, Dhanapalan

(54) **СЕЛЕКТИВНИ РІЗК ДЕЛТА
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение селектирано од (S)-2-(1-(4-амино-3-(3-флуоро-4-изопропоксифенил)-1Н-пиразоло[3,4-*d*]пиримидин-1-ил)етил)-6-флуоро-

3-(3-флуорофенил)-4Н-хромен-4-он и нивни фармацевтски прифатливи соли кои што имаат енантиомерен вишок (е.е.) од најмалку околу 60%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 98% или 99%. има уште 16 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/4545, A 61K 31/472, A 61K 31/4725, A 61P 3/00**

(11) **9758**

(13) T1

(21) **2019/478**

(22) 03/06/2019

(45) 30/11/2019

(30) US 201361811613 P 12/04/2013 US and US 201361888879 P 09/10/2013 US

(96) 10/04/2014 EP14782884.2

(97) 20/03/2019 EP2983667

(73) **Ardelyx, Inc. 34175 Ardenwood Blvd.**

Fremont, California 94555, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) CHARMOT, Dominique; JACOBS, Jeffrey, W.; CARRERAS, Christopher; LABONTE, Eric and LEWIS, Jason, G.

(54) **ННЕЗ-ВРЗУВАЧКИ СОЕДИНЕНИЈА И
МЕТОДИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ТРАНСПОРТОТ НА ФОСФАТИ**

(57) 1 Соединение за употреба инхибиција на навлегувањето на фосфати во гастроинтестиналниот тракт на пациент кој што има потреба од намалување на фосфатите, каде што соединението треба да му се даде ентерално на пациентот; и каде што соединението е



или фармацевтски прифатлива сол негова. има уште 10 патентни барања



Слика 1

(51) В 66С 19/00, В 66С 1/04, В 66Д 1/58, В 66Д 5/30, В 66Д 1/26

(11) 9771

(13) Т1

(21) 2019/601

(22) 09/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 102013200514 15/01/2013 DE

(96) 15/01/2014 EP14700654.8

(97) 24/04/2019 EP2945899

(73) Sibre Siegerland-Bremsen GmbH

Auf der Stücke 1-5 35708 Haiger, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KRING, Helmut

(54) **ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТЕЈНЕРСКИ КРАНОВИ**

(57) 1 Метода за спречување преоптоварување на механизам за кревање за инсталација за контејнерски кран, што содржи два идентични механизми за кревање на секоја страна на механизам за пренос (20), секој со погонски мотор (50, 50') од кој погонската оска (60, 60') е поврзана со влезна оска на механизам за пренос (80, 80') и се запира и ослободува со релативно висок циклус на


префрлање со помош на работна сопирачка (90, 90') додека се работи со инсталацијата за кран, и

безбедносна сопирачка (180, 180') на барабан за кабел (140, 140') на излезна оска (120, 120') на механизмот за пренос (20), која се вклучува само на почетокот на работењето и исклучува на крајот на работењето,

каде што кабли за кревање (150, 150') водени околу барабанот за кабел се поврзани за товар (160) или за главен блок за примање контејнер (160),

каде што, кога подигнат контејнер се подига или движи, барем еден сензор (130, 130') одредува преоптоварување или укажува на преоптоварување и е назначено со тоа, што безбедносната сопирачка (180, 180') на барабанот за кабли како и сопирачка за заклучување (70, 70') обезбедена на погонската оска на моторот (60, 60') се активира од сензорот (130, 130'), што ја запира инерцијата на моторот.

има уште 12 патентни барања



(51) **B 01J 21/06, B 01J 23/00, B 01J 23/10, B 01J 23/36, B 01J 35/10, B 01J 23/48, C 01F 17/00, C 01G 25/02**

(11) **9770**

(13) **T1**

(21) **2019/602**

(22) **09/07/2019**

(45) **30/11/2019**

(30) **1004653 30/11/2010 FR**

(96) **21/11/2011 EP11784697.2**

(97) **24/04/2019 EP2646370**

(73) **Rhodia Operations 40 rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, FR**


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) **LARCHER, Olivier and IFRAH, Simon**

(54) **СОСТАВ БАЗИРАН НА ЦИРКОНИУМ ОКСИД И НА БАРЕМ ЕДЕН ОКСИД НА РЕТКА ЗЕМЈА РАЗЛИЧЕН ОД ЦЕРИУМ, ШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА ПОРОЗНОСТ, ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО КАТАЛИЗА**

(57) 1 Состав базиран на циркониум оксид и барем еден оксид на ретка земја различен од цериум, ретка земја која е селектирана од групата составена од итриум, лантан, неодимиум, прасеодиум и гадолиниум, во тежинска пропорција на циркониум оксид од барем 70%, пропорцијата на оксид на ретка земја различен од цериум е помеѓу 10% и 30% и составот не содржи цериум оксид, назначено со тоа, што истиот покажува, по калцинација на температура од 900°C за 4 часа, две популации на пори на кои соодветните дијаметри се центрирани, за првата популација, околу вредност помеѓу 20 и 40 nm и, за втората популација, околу вредност помеѓу 80 nm и 200 nm и со тоа, што после калцинација на 1100°C за 4 часа, истата има специфична површинска област од барем 25 m²/g. има уште 13 патентни барања

Нацрт 1



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 29/00

(11) 9769

(13) T1

(21) 2019/603

(22) 09/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201461935162 P 03/02/2014 US and

201461970637 P 26/03/2014 US

(96) 30/01/2015 EP15705744.9

(97) 17/04/2019 EP3102576

(73) Vitae Pharmaceuticals, LLC 5 Giralda Farms Madison, NJ 07940, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1000, Скопје

(72) CLAREMON, David, A.; TICE, Colin, M.; DILLARD, Lawrence, Wayne; JIA, Lanqi; SINGH, Suresh, B.; YUAN, Jing; ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; ZHAO, Wei; ZHUANG, Linghang; FAN, Yi; LIU, Zhijie; LOTESTA, Stephen, D. and MARCUS, Andrew

(54) ДИХИДРОПИРОЛОПИРИДИН
ИНХИБИТОРИ НА РОР-ГАМА

(57) 1 Соединение со формула (IV):

(во прилог формула) (IV);

или негови фармацевтски прифатливи соли;

R2 е (C1-C3)алкил;

R4 е водород, (C1-C3)алкил, или =O;

n е 1 или 2;

Sy1 е фенил, пиперидинил, тетраhydro-2H-

тиопиранил 1,1-диоксид, пиридинил,

пиперазинил, ацетидинил, имидазолил,

тетраhydroпиранил, 1-4,диоксанил,

пиридазинил, пиразолил, пиролидинил,

циклохексил, морфилинил, 6-7-дихидро-5H-

пироло[2,1-c][1,2,4]триазолил, 1,2,3,4-

тетраhydro-1,8-нафтатиридинил, 2,3-дихидро-

1H-инденил, или имидазо[1,2-a]пиримидинил,

каде што секој опционално се заменува со 1 до

2 групи независно селектирани од R5; Sy5 е

фенил, пиримидинил, циклохексил, или

пиридинил, каде што секој е опционално заменет

со 1 до 2 групи независно селектирани од R6; и

R5 и R6 секој независно селектиран од хало,

цијано, нитро, amino, хидрокси, карбокси, (C1-

C6)алкил, хетероциклил, хидрокси(C1-

C6)алкил, CO₂H, (CH₂)₁₋₃COOH, (C1-

C3)алкилкарбонилокси, (C3-C6)циклоалкил,

хидрокси(C3-C6)циклоалкил, (C4-

C7)циклоалкилалкил, (C2-C6)алкенил, хало(C2-

C6)алкенил, хидрокси(C2-C6)алкенил, (C2-

C6)алкинил, (C3-C6)циклоалкил(C2-C4)алкинил,

хало(C1-C6)алкил, хало(C3-C6)циклоалкил,

хало(C4-C7)циклоалкилалкил, (C1-C6)алкокси,

(C3-C6)циклоалкокси, (C4-

С7)циклоалкилалкокси, хало(С1-С6)алкокси, хало (С3-С6)циклоалкокси, хало (С4-С7)циклоалкилалкокси, (С1-С6)алкилтио, (С3-С6)циклоалкилтио, (С4-С7)циклоалкилалкилтио, хало(С1-С6)алкилтио, хало (С3-С6)циклоалкилтио, хало(С4-С7)циклоалкилалкилтио, (С1-С6)алкилсулфинил, (С3-С6)циклоалкилсулфинил, (С4-С7)циклоалкилалкилсулфинил, хало(С1-С6)алкилсулфонил, хало (С3-С6)циклоалкилсулфинил, хало(С4-С7)циклоалкилалкилсулфинил, (С1-С6)алкилсулфонил, (С3-С6)циклоалкилсулфонил, (С4-С7)циклоалкилалкилсулфонил, хало(С1-С6)алкилсулфонил, хало(С3-С6)циклоалкилсулфонил, хало(С4-С7)циклоалкилалкилсулфонил, (С1-С6)алкиламино, ди(С1-С6)алкиламино, (С1-С6)алкокси(С1-С6)алкокси, хало(С1-С6)алкокси(С1-С6)алкокси, (С1-С6)алкоксикарбонил, H₂NCO, H₂NSO₂, (С1-С6)алкиламинокарбонил, ди(С1-С6)алкиламинокарбонил, (С1-С6)алкоксикарбонил, H₂NCO, H₂NSO₂, (С1-С6)алкиламинокарбонил, ди(С1-С6)алкиламинокарбонил, (С1-С3)алкокси(С1-С3)алкиламинокарбонил, хетероциклилкарбонил, (С1-С6)алкиламиносулфонил, ди(С1-С6)алкиламиносулфонил, хетероциклилсулфонил, (С1-С6)алкилкарбониламино, (С1-С6)алкил-

карбониламино(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкилсулфониламино, (С1-С6)алкилсулфониламино(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкоксикарбонил(С1-С6)алкокси, (С1-С6)алкокси(С1-С6)алкил, хало(С1-С6)алкокси(С1-С6)алкил, хидрокси(С1-С6)алкокси, арил, хетероарил, оксо, аминок(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкиламино(С1-С6)алкил, ди(С1-С6)алкиламино(С1-С6)алкил аминок(С2-С6)алкокси, (С1-С6)алкиламино(С2-С6)алкокси, ди(С1-С6)алкиламино(С2-С6)алкокси, (С1-С6)алкилкарбонил, хидрокси(С1-С6)алкилкарбонил, (С1-С6)алкилхидроксикарбонил, (С1-С6)алкилхидрокси(С1-С6)алкил, (С3-С6)циклоалкилкарбонил, (С3-С6)циклоалкиламинокарбонил, {(С3-С6)циклоалкил}{(С1-С6)алкил}аминокарбонил, ди(С3-С6)циклоалкиламинокарбонил, (С3-С6)циклоалкиламиносулфонил, {(С3-С6)циклоалкил}{(С1-С6)алкил}аминосулфонил, ди(С3-С6)циклоалкиламиносулфонил, цијано(С1-С6)алкил, аминоккарбонил(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкиламинокарбонил(С1-С6)алкил, ди(С1-С6)алкиламинокарбонил(С1-С6)алкил, (С3-С6)циклоалкиламинокарбонил(С1-С6)алкил, {(С3-С6)циклоалкил}{(С1-С6)алкил}аминокарбонил(С1-С6)алкил, [(С1-С6)алкил(С4-С6)хетероциклил] (С1-С6)алкил, и ди(С3-С6)циклоалкиламинокарбонил(С1-С6)алкил.

има уште 16 патентни барања

(51) **С 07D 487/04, А 61К 31/4439, А 61К 31/4709, А 61К 31/506, А 61К 31/53, А 61К 31/5377, А 61К 31/428, А 61К 31/498**

(11) **9805**

(13) **Т1**

(21) **2019/604**

(22) **10/07/2019**

(45) **30/11/2019**

(30) **254509 P 23/10/2009 US**

(96) **21/10/2010 EP16163733.5**

(97) **08/05/2019 EP3093291**

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) **LY, Kiev, S.; SHAH, Chandravan, R.;**


SWANSON, Devin, M.; PIPPEL, Daniel, J.; CHAI,

Wenying; LETAVIC, Michael, A.; RUDOLPH, Dale,

A.; STROTHER, Kathleen, C.; SAVALL, Brad, M.; SHIREMAN, Brock, T.; SOYODE-JOHNSON, Akinola and STOCKING, Emily, M.

(54) ДИСУПСТИТУИРАН ОКТАХИ-ДРОПИРОЛО [3,4-Ц]ПИРОЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА ОРЕКСИН РЕЦЕПТОРИ

(57) 1 Хемиски ентитет кој е соединение на формулата (I):



Formula (I)

кадешто:

R1 е фенил супституиран или несупституиран со еден или Ra членови и е супституиран во

орто положбата со Rb;

Ra е хало, C1-4алкил, или C1-4алкокси;

Rb е триазол или пиримидин супституиран или несупституиран со хало или C1-4алкил;

R2 е 6-член хетероарил прстен кој содржи

два атоми на азот супституирани со еден или повеќе членови избрани од група која ја сочинуваат: хало, C1-4алкил, CD3, D, C1-

4алкокси, циклопропил, морфолин-2-ил,

CO2C1-4алкил, CO2H, CH2OH, C(O)N (C1-4

алкил) 2, CF3, CN, OH, NO2, N(C1-4алкил)2,


фенил, фуран-2-ил, тιοфен-2-ил, 1H-пиразол-

4-ил, и пиролдин-1-ил;

или фармацевтски прифатлива сол на

соединение на формулата (I).

има уште 16 патентни барања



(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(11) 9768

(13) T1

(21) 2019/605

(22) 10/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201461950963 P 11/03/2014 US

(96) 10/03/2015 EP15712472.8

(97) 08/05/2019 EP3126388

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6707, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MARTIN, Joel H.; MACDONALD, Douglas;

KIRSHNER, Jessica R.; THURSTON, Gavin;

DELFINO, Frank; NITTOLI, Thomas and KELLY, Marcus


(54) АНТИ-EGFRVIII АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто специфично се врзува за човечки EGFRvIII, кадешто антителото или негов фрагмент содржи комбинација на

HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 аминокиселински секвенци на SEQ ID NOs:

36/38/40/44/46/48.

има уште 12 патентни барања



(51) **G 01N 33/574, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 35/04**

(11) **9772**

(13) T1

(21) **2019/606**

(22) 10/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201161470063 P 31/03/2011 US and

201161533346 P 12/09/2011 US

(96) 28/03/2012 EP16190193.9

(97) 19/06/2019 EP3173427

(73) **ADC Therapeutics SA Biopôle Route de la Corniche 3B 1066 Epalinges, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Tremblay, Gilles Bernard; Moraitis, Anna N.; Sulea, Traian and Filion, Mario


(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ БУБРЕГ ПОВРЗАНИ СО АНТИГЕН 1 И АНТИГЕН ЗА ВРЗУВАЊЕ НА ФРАГМЕНТИ**

(57) 1 Хуманизирано антитело или антиген-врзувачки фрагмент од тоа што е способен за специфично врзување за Антиген 1 поврзан со бубрезите (KAAG1) и има варијабилан регион со тежок ланец кој ја содржи секвенцата на аминокиселина CDRH1 поставена во SEQ ID

NO: 5, CDRH2 аминокиселинска секвенца наведена во SEQ ID NO: 6 и CDRH3 аминокиселинската секвенца наведена во SEQ ID NO: 7 и варијабилан регион со лесен ланец кој ја содржи CDRL1 аминокиселинската секвенца наведена во SEQ ID NO: 8, CDRL2 аминокиселинска секвенца наведена во SEQ ID NO: 9 и CDRL3 аминокиселинска секвенца наведена во SEQ ID NO: 10, каде што антителото или неговиот антиген-врзувачки фрагмент се состои од хумани рамковни региони и евентуално една или повеќе назад-мутации во променлив регион на лесен ланец и/или тежок ланец, каде што една или повеќе назад-мутации се во рамковниот регион и кореспондираат со рамковните аминокиселини кои се наоѓаат во аминокиселинската секвенца на променливиот регион на тежок ланец, наведен во SEQ ID NO: 2 и / или во аминокиселинска секвенца на променливиот регион на лесниот ланец, назначен во SEQ ID NO: 4 од антителото на родителите на глупче.

има уште 14 патентни барања

Figure 1



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 35/00**

(11) **9775**

(13) T1

(21) **2019/608**

(22) 11/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 14170408 28/05/2014 EP

(96) 27/05/2015 EP15733899.7

(97) 24/04/2019 EP3149001


(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PISSOT SOLDERMANN, Carole; TINTELNOT-BLOMLEY, Marina; SCHLAPBACH, Achim; QUANCARD, Jean; SIMIC, Oliver and ZOLLER, Thomas

(54) **НОВИ ПИРАЗОЛО ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО MALT1 НХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол;



назначено со тоа, што,

R1 е халоген, циано, или C1-C3 алкил опционално супституиран од халоген;

R2 е C1-C6 алкил опционално супституиран еднаш или повеќе пати од C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, хидроксил, N,N-ди-C1-C6 алкил amino, N-моно-C1-C6 алкил amino, O-Rg, Rg, фенил, или од C1-C6 алкокси каде што наведениот алкокси повторно може опционално да е супституиран од C1-C6 алкокси, N,N-ди-C1-C6 алкил amino, Rg или фенил; C3-C6 циклоалкил опционално супституиран од C1-C6 алкил, N,N-ди-C1-C6 алкил amino или C1-C6 алкокси-C1-C6 алкил, и/или два од наведените опционални супституенти заедно со атомите на кои тие се врзани може да формираат анулиран или спироцикличен 4 - 6 член заситен хетероцикличен прстен што содржи 1 - 2 O атоми; фенил опционално супституиран од C1-C6 алкокси; 5 - 6 член хетероарил прстен што има 1 до 3 хетероатоми селектирани од N и O наведениот прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил кој може да е опционално супституиран од amino или хидрокси; Rg; или N,N-ди-C1-C6 алкил amino карбонил; каде што Rg е 5 - 6 член хетероцикличен прстен што

има 1 - 3 хетероатоми селектирани од N и O наведениот прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси- C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси-карбонил;

R е фенил независно супституиран два или повеќе пати од Ra, 2-пиридил независно супституиран еднаш или повеќе пати од Rb, 3-пиридил независно супституиран еднаш или повеќе пати од Rc, или 4-пиридил независно супституиран еднаш или повеќе пати од Rd; каде што

Ra независно едно од друго е халоген; циано; -COOC1-C6 алкил; C1-C6 алкокси; C1-C6 алкил опционално супституиран од халоген или 5 - 6 член хетероциклил прстен што има 1 до 2 хетероатоми селектирани од N и O кој прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил; 5 - 6 член хетероарил прстен што има 1 до 3 хетероатоми селектирани од N и O наведениот прстен е опционално супституиран од amino, C1-C6 алкил опционално супституиран од amino или хидрокси, или од N-моно- или N,N-ди-C1-C6 алкиламино карбонил; и/или

два Ra заедно со атомите од прстенот на кои тие се врзани може да формираат 5 до 6 член хетероцикличен или хетероароматичен прстен што има 1 до 2 N атоми, било кој таков прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил или оксо;

Rb, Rc и Rd независно едно од друго се халоген; оксо; хидроксил; циано; C1-C6 алкокси опционално супституиран од халоген; C1-C6 алкокси карбонил; фенил; N,N-ди-C1-C6 алкил amino; C1-C6 алкил опционално супституиран од халоген или фенил; 5 - 6 член хетероарил прстен што има 1 до 3 N атоми наведениот прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил опционално супституиран од amino или хидрокси, или од моно- или ди-N-C1-C6 алкиламино карбонил; O-Rh; или Rh; каде што Rh е 5 - 6 член хетероциклил прстен што има 1 до 4 хетероатоми селектирани од N, O и S наведениот прстен е опционално супституиран од C1-C6 алкил, хидроксил или оксо.

има уште 22 патентни барања

(51) **C 08F 2/00, C 08L 23/06, F 16L 9/12**

(11) **9774**

(13) T1

(21) **2019/609**

(22) 11/07/2019

(45) 30/11/2019

(30)

(96) 03/12/2015 EP15197727.9

(97) 24/04/2019 EP3176213

(73) **SCG Chemicals Co., Ltd. and Mitsui Chemicals, Inc. 1 Siam Cement Road Bangsue Sub-district Bangsue District Bangkok 10800, TH and Shiodome City Center 1-5-2 Higashi-Shimbashi Minato-ku Tokyo 105-7122, JP**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Suchao-in, Natthaporn; Iwamasa, Kenji; Shiba, Eiji; Klomkamol, Warachad; Samphawamontri, Patcharin; Cheevasrirungruang, Watcharee; Kojoh, Shinichi; Kaneko, Yasunori;

Fukawa, Takashi and Pathaweeisariyakul, Thippaya

(54) **СОСТАВ НА ЕТИЛЕН КОПОЛИМЕР**

(57) 1 Состав на етилен кополимер се состои од етилен кополимер кој се состои од етилен мономер и C6-C10 α -олефински комономер; етилен кополимерот има вкупна густина од 0.945-0.980 g/cm³ и

брзина на течење на растоп под оптоварување од 5 kg (MFR5) е 0.10-0.50 g/10 min; етилен кополимерот содржи C6-C10 α -олефински комономер со 1-5% wt; каде што Mx/My не е помалку од 14.0 (каде што Mx/My е распределба на молекуларната тежина добиена со гел пропустлива хроматографија) и модулот на затегнување при стврднување <Gp> на етилен кополимерот не е помалку од 53.4 МПа каде што индексот од gpcBR на етилен

кополимерот е од 0.20 до 0.80 со

Каде MW,CC, MV,CC и $[\eta]$ CC се тежината при просечна молекуларна тежина, вискозитет при просечна молекуларна тежина, и вроден вискозитет добиен од конвенционална гел пропустлива хроматографска (GPC) калкулација, соодветно, претпоставувајќи дека полимерот е линеарен без Долги Разгранувања на Синџирот (LCB), терминот $[\eta]$ е всушност вродениот вискозитет, кој е измерена вредност од мрежно поврзан вискозиметар, калкулирано преку метод на површината на пикот од вискозиметарот за висока прецизност; MW е

просечната тежина од апсолутната молекуларна тежина од LS детектор, исто калкулирана преку метод на површината на пикот од LS за висока прецизност; и вредностите од Mark-Houwink-те параметри, α и K, се 0.725 и 0.0004416, соодветно, за полиетилен во 1,2,4-трихлоробензен (TCB) на 160°C.

$$gpcBR = \left[\left(\frac{KM_{V,CC}^{\alpha}}{[\eta]} \right) \cdot \left(\frac{M_w}{M_{w,CC}} \right)^{\alpha} - 1 \right] = \left[\left(\frac{[\eta]_{CC}}{[\eta]} \right) \cdot \left(\frac{M_w}{M_{w,CC}} \right)^{\alpha} - 1 \right]$$

има уште 9 патентни барања

(51) **C 07K 14/22, C 12N 15/00, A 61K 39/095**

(11) **9776**

(13) T1

(21) **2019/610**

(22) 11/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20120015005 23/08/2012 GB

(96) 22/08/2013 EP13765388.7

(97) 03/07/2019 EP2887956

(73) **Oxford University Innovation Limited**
Buxton Court 3 West Way Botley Oxford OX2
0JB, GB



(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TANG, Christoph and LEA, Susan

(54) **ВАРИЈАНТА FHBP NEISSERIA**
MENINGITIDIS И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА
ВАКЦИНАЦИЈА

(57) 1 Модификуван V2 fHbp кој има зголемена стабилност во однос на див тип V2 fHbp, каде модификуван V2 fHbp има најмалку 95% поклопување со Seq ID No: 1 и содржи една или повеќе супституции на аминокиселини на позиции на еквивалентна позиција 30, 337, 38, 4102, 107, 109, 132 и 133 во Seq ID No: 1.

има уште 13 патентни барања



(51) C 07C 315/00, C 07C 317/28, C 07C 317/24,
C 07C 315/04

(11) 9773

(13) T1

(21) 2019/611

(22) 11/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201261601226P 21/02/2012 US

(96) 20/02/2013 EP17197504.8

(97) 05/06/2019 EP3312156


(73) Celgene Corporation 86 Morris Avenue
Summit, NJ 0790US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) VENKATESWARALU, Jasti; RAJENDIRAN,
Chinnapillai; REDDY, Nallamaddi Ravikumar;
CONNOLLY, Terrence Joseph; Ruchelman,
Alexander L.; ECKERT, Jeffrey and FRANK,
Anthony Joseph

(54) ПРОЦЕСИ ЗА ПОДГОТОВКА НА (S)-1-(3-
ЕТОКСИ-4МЕТОКСИФЕНИЛ)-2-
МЕТАНСУЛФОНИЛЕТИЛАМИН

(57) 1 Процес за подготовка на соединение со
Формула (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат, солват, или полиморф,
каде што:

R е -CH(C1-C6алкил)Ar или водород;

R1 е C1-C6алкил;

секој од R2, R3, R4, R5, и R6 е во секоја појава
независно водород, хало, C1-C6алкил, C1-
C6ал-окси, -CF3, -CN или -NO2; и

Ar е арил,

кој што се состои од:

(а) спојување на незадолжително заменет
бензонитрил со диалкилсулфон;

(б) хидролизирање на споениот производ за да
се добие бета-кетосулфон;

(в) подложување на реакција на бета-
кетосулфонот со хирално помошно средство за
да се формира хирален енамин;



(г) редуцирање на хиралниот енамин за да се добие N-заштитен аминосулфон; и
(д) незадолжително отстранување на

заштитата на N-заштитениот аминосулфон.
има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/22, A 61K 31/337**

(11) **9777**

(13) T1

(21) **2019/613**

(22) 12/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201261610128 P 13/03/2012 US;

201261653598 P 31/05/2012 US and

201261672987 P 18/07/2012 US

(96) 11/03/2013 EP13708435.6

(97) 15/05/2019 EP2825558

(73) **F. Hoffmann-La Roche AG**

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1000, Скопје

(72) BERNASCONI, Corrado and BOLLAG, David

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН**

НА КАНЦЕР НА ЈАЈНИЦИ

(57) 1 Бевацизумаб за употреба во постапка на третирање пациентка дијагностицирана со

епителен канцер на јајници отпорен на платина (ЕОС), карцином на јајцевод отпорен на платина (РТС) или примарен перитонеален карцином отпорен на платина (РРС), каде што постапката се состои од давање на пациентката ефективна доза бевацизумаб и паклитаксел, при што пациентката претходно примала два или помалку антиканцерогени режима, при што третманот го продолжува средното време на преживување на пациентката без напредување на болеста во споредба со пациентка со епителен канцер на јајници отпорен на платина (ЕОС), карцином на јајцевод отпорен на платина (РТС) или примарен перитонеален карцином отпорен на платина (РРС) која прима само паклитаксел.

има уште 9 патентни барања

Слика 1

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85**(11) **9778**

(13) T1

(21) **2019/614**

(22) 12/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201261611950P 16/03/2012 US;

201261612126P 16/03/2012 US;

201261613352P 20/03/2012 US and

201261736930P 13/12/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13714127.1

(97) 01/05/2019 EP2825037

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; MARTIN, Joel, H. and MCWHIRTER, John**(54) **ГЛОДАРИ КОИШТО ИЗРАЗУВААТ РН-ЧУВСТВИТЕЛНИ ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ СЕКВЕНЦИ**

(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто содржи во неговата гермлинаја имуноглобулински локус којшто содржи непреуредена човечка имуноглобулинска секвенца на варијабилен регион оперативно поврзана за имуноглобулинска секвенца на константен регион, кадешто непреуредената човечка имуноглобулинска секвенца на варијабилен регион содржи супституција од

барем еден не-хистидински кодон со хистидински кодон или вметнување на барем еден хистидински кодон во нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира комплементарен определувачки регион (CDR),

кадешто хистидинскиот кодон не е кодиран со соодветен човечки див-тип на генски сегмент на гермлинија.
има уште 17 патентни барања

	Stop	SEQ ID NO.	Hydrophilic	SEQ ID NO.	Hydrophobic	SEQ ID NO.
D1-1	VQLER	8	YNWNO	45	GTTGT	88
HD1-1	VPLAR	9	YHWHQ	46	GTTGT	88
D1-7	VLEL	-	YNWNY	47	GTTGT	89
HD1-7	VBLAL	10	YHWHY	48	GTTGT	89
D1-20	VLER	-	YNWNO	45	GTTGT	89
HD1-20	VBLAR	11	YHWHQ	46	GTTGT	89
D1-26	VWELL	12	YSGSY	49	GIVGAT	90
HD1-26	VWEPPL	13	YHGSY	50	GIMGAT	91
D2-2*02	RIL**YQLLY	14	GYCSSTSCYT	51	DIVVPAAI	92
HD2-2*02	RTL*SYQLPY	15	GHCSHTSCHT	52	DIVVPAAI	93
D2-6*01	RILY*WCMLY	16, 17	GYCTNGVCYT	53	DIVLMVYAI	94
HD2-6*01	RTLYSWCMPY	18	GHCTNGVCYT	54	DIVLMVYAI	94
D2-15	RIL*WW*LLL	-	GYCSGGSCYS	55	DIVVVAAT	95
HD2-15	RTL*SW*LPL	-	GHCSHGSCHS	56	DIVVVAAT	96
D2-21*02	SILWW*LLF	19	AYCGGDCYS	57	HVVVTAI	97
HD2-21*02	STLWWSLPF	20	AHCGGHCHS	58	HVVVTAI	97
D3-3*01	VLRFLEWLLY	21	YYDFWSGYYT	59	ITIFGVII	98
HD3-3*01	VSPFLEWBLY	22	YHFWSGHYT	60	ITIFGVII	98
D3-9	VLRYFDWLL*	23	YYDILTGYYN	61	ITIF*LVII	99, 100
HD3-9	VSPYFDWBL*	24	YHHLTGYYN	62	ITIF*LVII	99, 100
D3-10*01	VLLWFGELL*	25	YYYGSGSYYN	63	ITMVRGVII	101
HD3-10*01	VSPWFGESL*	26	YHMGSGSHYN	64	ITMVRGVII	101
D3-16*02	VL*URLGELSLY	27	YYDYWGSYRYT	65	IMITFGGVIVI	102
HD3-16*02	VS*URLGESSLY	28	YHDIWGSYRYT	66	IMITFGGVIVI	102
D3-22	VLL***WLLL	29	YYYDSSGYYY	67	ITMIVVIT	103
HD3-22	VSL*WSLL	30, 31	YHYHSSGHYY	68	ITMIVVIT	104
D4-4	*LQ*L	-	DYSNY	69	TTVT	105
HD4-4	*PQSL	32	DHSHY	70	TTVT	105
D4-11p	*LQ*L	-	DYSNY	69	TTVT	105

(51) C 07D 401/04, C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 29/00

(11) 9779

(13) T1

(21) 2019/615

(22) 15/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20140179288 31/07/2014 EP

(96) 30/07/2015 EP15744229.4

(97) 15/05/2019 EP3174861

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ANDERSKEWITZ, Ralf; OOST, Thorsten;
GNAMM, Christian; PETERS, Stefan; HOESCH,
Holger; MORSCHNAEUSER, Gerd and RIES, Uwe
Joerg


(54) СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ
ДИХИДРОПИРИМИДИНОНИ И НИВНА

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
НЕУТРОФИЛНА ЕЛАСТАЗА АКТИВНОСТ




(57) 1 Соединение со формула 1




кадешто R1 е




R2 е

и R3 е CH₃;
или R1 еи R3 е H;
или R1 е

R2 е



R2 е

и R3 е CH₃;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 515/22, A 61K 31/4995, A 61P 35/00**(11) **9780**

(13) T1

(21) **2019/616**

(22) 16/07/2019

(45) 30/11/2019


(30) 17382228 27/04/2017 EP and 17382497 26/07/2017 EP

(96) 27/04/2018 EP18382287.3

(97) 15/05/2019 EP3395820

(73) **Pharma Mar, S.A. Avenida de los Reyes, 1 Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar Viejo, Madrid, ES**(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово(72) **FRANCESCH SOLLOSO, Andrés; CUEVAS MARCHANTE, María del Carmen and MARTÍNEZ BARRASA, Valentín**(54) **АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА**


(57) 1 Соединение со формула V, или негова фармацевтски прифатлива сол или естер:



има уште 14 патентни барања

4

EP 3395820



Слика 1

(51) **C 07D 515/22, A 61K 31/4995, A 61P 35/00**(11) **9781**

(13) T1

(21) **2019/617**

(22) 16/07/2019

(45) 30/11/2019


(30) 17382228 27/04/2017 EP and 17382497 26/07/2017 EP

(96) 27/04/2018 EP18382288.1

(97) 15/05/2019 EP3395821


(73) **Pharma Mar, S.A. Avenida de los Reyes, 1 Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar Viejo, Madrid, ES**(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово(72) **FRANCESCH SOLLOSO, Andrés; CUEVAS MARCHANTE, María del Carmen and MARTÍNEZ BARRASA, Valentín**(54) **АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формула I, или негова фармацевтски прифатлива сол или естер:



Formula I.

има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) C 07H 21/04, C 07K 17/08, C 07K 14/64, C 07K 1/04, C 12N 1/2C 12N 1/19, C 12P 21/02, A 61K 38/22, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A 61P 31/00, A 61P 25/28, A 61P 17/02

(11) 9782

(13) T1

(21) 2019/618

(22) 16/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 374582 P 17/08/2010 US

(96) 17/08/2011 EP11818758.2

(97) 05/06/2019 EP2605789

(73) Ambrx, Inc. 10975 North Torrey Pines Road, Suite 100 La Jolla, CA 92037, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KRAYNOV, Vadim; KNUDSEN, Nick;

HEWET, Amha; DE DIOS, Kristine; PINKSTAFF, Jason and SULLIVAN, Lorraine

(54) МОДИФИЦИРАНИ ПОЛИПЕПТИДИ НА РЕЛАКСИН И НИВНИ УПОТРЕБИ


(57) 1 Модифициран полипептид релаксин кој содржи не-природно кодирана аминокиселина, каде што:

(а) полипептидот релаксин ја содржи полипептидната А низа од релаксинот со SEQ ID NO: 4 и полипептидната В низа од релаксинот со SEQ ID NO: 5 или SEQ ID NO: 6 супституирана со не-природно кодирана аминокиселина во позиција избрана од група која се состои од: остаток 1 од низа А, остаток 5 од низа А, остаток 13 од низа А, остаток 18 од низа А, и остаток 7 од низа В; и

(б) не-природно кодираната аминокиселина е пара-ацетил-фенилаланин кој е опционално поврзан со сврзувач, полимер, полимер растворлив во вода, или биолошки активна молекула.

има уште 15 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07D 471/04, C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 31/16**

следната структурна формула:

(11) **9783**

(13) T1

(21) **2019/619**

(22) 16/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201361903572 P 13/11/2013 US

(96) 12/11/2014 EP14802787.3

(97) 29/05/2019 EP3068776


(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) JURKAUSKAS, Valdas; BYRN, Randal;
JONES, Steven; ASMAL, Mohammed;
LEDEBOER, Mark, Willem; MEDEK, Ales; O'NEIL,
Simon, Adam; MUDUNURI, Praveen; WALDO,
Michael; NTI-ADDAE, Kwame, W.; VAN ALSTEN,
John, Gregg; MACIKENAS, Dainius; SHI, Yi;
ROBERTSON, Sarah, Marie and TSAI, Wanjung

(54) **ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА
ВИРУСИ НА ИНФЛУЕНЦА**

(57) 1 Полиморфна форма на Соединение (1)
каде што Соединение (1) е претставено од




и каде што полиморфната форма е кристална HCl сол на хемихидрат на Соединение (1), наведената полиморфна форма дополнително се карактеризира со еден или повеќе врвови што одговараат со 2-тета вредности измерени во степени од $10,5 \pm 0,2$, $5,2 \pm 0,2$, $7,4 \pm 0,2$ и $18,9 \pm 0,2$ во шема на рендгенска прашкова дифракција.

има уште 23 патентни барања

EP3068776

П/ЕП-2019/619



Слика 1

(51) **A 61J 1/20, A 61M 5/00, A 61M 39/00**

(11) **9804**

(13) T1

(21) **2019/622**

(22) 17/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201562182099 P 19/06/2015 US

(96) 17/06/2016 EP16732203.1

(97) 17/04/2019 EP3310321

(73) **Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated
Zählerweg 4 6300 Zug, CH and 1200 Lakeside
Drive Bannockburn, IL 60015, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје


(72) ROUSH, Daniel E.; SCHWEISS, Mark David;
HOLZNER, Stefan; JONES, Seth Dale; LOOPER,
Anthony Martin; DHYANI, Tejas; SHAH, Michelle;
GIBSON, Madeleine Clare and CHUNG, Jessica

(54) **УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ ЗА ЕДЕН ИЛИ
ПОВЕЌЕ КОНТЕЈНЕРИ**

(57) 1 Уред за собирање [10] за собирање
течноста од контејнерска единица [12] која има
барем еден контејнер [14, 16], наведениот уред
за собирање што содржи:

влезен приклучок [18] кој има барем еден

влезен канал [22, 24] конфигуриран за примање
течноста или амбиенталниот воздух;
излезен приклучок [26] кој има барем еден
излезен канал [32, 34] конфигуриран за
испорачување на течност до додаток,
наведените влезни и излезни приклучоци се
распоредени на наведениот уред за собирање;
шуплина [40] конфигурирана за сместување
вметок од контејнерската единица [12] за
собирање на течност од барем едниот
контејнер [14, 16]; и
барем еден шилец [48, 50] распореден во
наведената шуплина и конфигуриран за
дупнување на затворац [44, 46] на барем
едниот контејнер кога контејнерската единица
преминува од горна положба во долна
положба;
назначено со тоа, што наведениот уред за
собирање [10] е сервиски поврзан со друг уред
за собирање во комплементарна врска за
воспоставување непречено снабдување со
течноста.
има уште 22 патентни барања



(51) C 07D 417/10, A 61K 31/427, A 61P 13/04, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 11/00, A 61P 1/12, A 61P 1/04

(11) 9784

(13) T1

(21) 2019/623

(22) 17/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 2013017167 31/01/2013 JP

(96) 30/01/2014 EP14746209.7

(97) 10/07/2019 EP2952513

(73) Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) TAKAHASHI, Yoshimasa; KAWANA, Asahi; KANAZAWA, Chikashi and SHIRAKURA, Takashi

(54) ДЕРИВАТ НА АЗОЛ БЕНЗЕН

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:

[Chemical Formula 1]



назначено со тоа, што R1 претставува OR, NRR' кое може да формира прстен или SR, во кое R и R' независно претставуваат водород атом, линеарна, циклична или разгранета алкил група што има 1 до 8 јаглерод атоми опционално супституирани со една или мнозинство на линеарни, циклични или разгранети алкокси групи што имаат 1 до 8 јаглерод атоми, халоген атоми или хидроксил групи, арил група опционално супституирана со една или мнозинство на линеарни, циклични или разгранети алкил групи што имаат 1 до 8 јаглерод атоми, линеарна, циклична или разгранета алкокси групи што имаат 1 до 8 јаглерод атоми или халоген атоми, или хетероарил група опционално супституирана со една или мнозинство на линеарни, циклични

или разгранети алкил групи што имаат 1 до 8 јаглерод атоми, линеарна, циклична или разгранета алкокси групи што имаат 1 до 8 јаглерод атоми или халоген атом, R2 претставува водород атом, или линеарна, циклична или разгранета алкил група што има 1 до 8 јаглерод атоми, и XX2 и X3 се независно CR3 или азот атом, или X1 е CR3 или азот атом, и X2 и X3 заедно формираат бензен прстен, во кое R3 е водород атом, или линеарна, циклична или разгранета алкил група што има 1 до 8 јаглерод атоми, каде што "арил група" значи моноциклична или

бициклична ароматична јаглеродородна група што има 6 до 10 јаглерод атоми, и каде што "хетероарил група" значи пиридил група, пиразил група, пиримидил група, фурил група, тиенил група, изоксазолил група, изотиазолил група, бензофуранил група, бензотиенил група, бензотиазолил група, бензоимидазолил група, бензооксазолил група, пиранил група, имидазолил група, оксазолил група, тиазолил група, триазинил група, триазолил група, бензоксазолил група, или бензоизоксазолил група. има уште 17 патентни барања

(51) H 04L 29/06

(11) 9785

(13) T1

(21) 2019/624

(22) 17/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 10015270.1 03/12/2010 EP

(96) 03/12/2010 EP10015270.1

(97) 22/05/2019 EP2461265

(73) **Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Hueber, Andreas; Nagl, Gerhard; Nowak, Robert and Mudry, Igor

(54) **УРЕД И МЕТОД ЗА РАКУВАЊЕ СО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ**

(57) 1 Уред за ракување со чувствителни податоци кој што содржи најмалку едно прво интегрирано коло (10) за формирање на прва зона на доверба и најмалку едно второ интегрирано коло (20), при што второто интегрирано коло (20) формира втора зона на доверба:

- постојана мемориска област (21) за складирање на чувствителни податоци која што се наоѓа во наведената втора зона на доверба;

- средства за пренос на податоци за прием на чувствителни податоци од единицата за обработка (11) на првото интегрирано коло (10), каде што споменатата постојана мемориска област (21) е приспособена за складирање на чувствителните податоци примени преку споменатото средство за пренос на податоци и каде што споменатото средство за пренос на податоци е приспособено за испраќање на чувствителни податоци зачувани во постојаната мемориска област (21) до процесорот (11) на првото интегрирано коло (10),
- крипто средства за де-/шифрирање на примени / зачувани чувствителни податоци врз основа на симетричен крипто метод со користење на активен безбедносен клуч, и
- средство за иницирање и обработка на генерирањето на нов безбедносен клуч по вклучувањето, за да го замени активниот безбедносен клуч во првото и второто интегрирано коло (10, 20).


каде што првото интегрирано коло (10) се состои од

- најмалку една единица за безбедносна обработка (11) приспособена за обработка на чувствителните податоци, каде што првото интегрирано коло (10) е одвоено од второто

интегрирано коло (20);
 - единицата за обработка (11) на првото интегрирано коло (10) е приспособена за пренесување на чувствителните податоци од првата зона на доверба во втората зона на доверба за безбедно чување на наведените податоци во постојаната мемориска област (21) на втората зона на доверба,
 - каде што првото интегрирано коло (10) содржи

крипто-средство за безбедно пренесување на чувствителните податоци врз основа на симетричниот крипто-метод со користење на активниот безбедносен клуч кој што може да се замени со споменатиот нов безбедносен клуч, генериран од второто интегрирано коло (20) откако уредот ќе се вклучи.

има уште 11 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 23G 3/54, A 23G 1/54

(11) 9786

(13) T1

(21) 2019/625

(22) 17/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) TO20140610 31/07/2014 IT and

TO20141056 17/12/2014 IT

(96) 30/07/2015 EP15767270.0

(97) 05/06/2019 EP3174398

(73) **SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves 2632 Findel, LU**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CAVALLOTTO, Aldo

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛАНДА, И СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОД КОЈ ШТО ЈА СОДРЖИ СПОМЕНАТАТА ОБЛАНДА**

(57) 1 Слаткарски производ кој што се состои од обвивка и џ полнење сместено во наведената обвивка, при што наведената обвивка е направена најмалку делумно со облана, при што споменатиот производ се карактеризира со тоа што:


- споменатата облана се добива почнувајќи од смеса која што содржи какао во прав;
- надворешната површина на споменатата облана има вредност на сјајност поголема или еднаква на 20 глоса, мерена под агол на читање од 8° со инструмент со d/8° геометрија

и

wt%.

- споменатата обlanda содржи тежински
процент на какао повисок од или еднаков на 6,9

има уште 12 патентни барања



(51) **A 61B 1/00, A 61B 5/07, A 61B 1/04**

(11) **9803** (13) T1

(21) **2019/630** (22) 17/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 201510567611 09/09/2015 CN and
201414486131 15/09/2014 US

(96) 15/09/2015 EP15185178.9

(97) 24/04/2019 EP2995240

(73) **Ankon Medical Technologies (Shanghai)
Co., Ltd Building 1 No. 2218 Jinsui Road Pilot
Free Trade Zone Shanghai, CN**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Duan, Xiaodong; Xiao, Guohua and Wang,
Xinhong


(54) **АПАРАТ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА
ДВИЖЕЊАТА НА ЕНДОСКОПСКА КАПСУЛА
ВО ДИГЕСТИВНИОТ ТРАКТ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО**

(57) 1 Ендоскопски капсуларен систем, којшто
содржи
ендоскопска капсула (15) за да биде

суспендирана во течна средина којашто има
течен/гас интерфејс, формирајќи агол на
навалување на гас/течен интерфејс, кадешто
густината на ендоскопската капсула (15) е
поголема од густината на течноста,
ендоскопската капсула (15) содржи постојан
магнетен дипол, кадешто ендоскопската
капсула (15) има масен центар и постојаниот
магнетен дипол има магнетен центар; и
ендоскопската капсула (15) има ефективен
тежински центар кога е суспендиран во течната
средина;
и сферично обликуван надворешен роботски
магнет за нанесување на надворешно магнетно
поле за менување на аголот на навалување на
ендоскопската капсула (15) со ротирање на
сферично обликуваниот надворешен магнет
помеѓу 45-135 степени и интеракција со
постојаниот магнетен дипол внатре во
ендоскопската капсула на позиција и ја
ориентира ендоскопската капсула (15) на
гас/течен интерфејс така што линијата го

поврзува магнетниот центар и масениот центар не е вертикален за гас/течниот интерфејс; каде што мазната ротација на ендоскопската капсула (15) е направена за да се постигне со ротирањето на сферично обликуваниот надворешен роботски магнет и променување на растојанието помеѓу надворешниот магнет и ендоскопската капсула (15); се карактеризира со тоа што сферично обликуваниот надворешен роботски магнет е конфигуриран за да ротира и преместува во согласност со следната врска: ако растојанието d од центарот на сферично обликуваниот надворешен роботски магнет за гас/течниот

интерфејс пред ротацијата е 30 cm, и кога надворешниот роботски магнет има намера да ротира 90 степени, потоа вертикалната позиција на надворешниот роботски магнет има потреба да биде прилагоден за да се постигне d/d' од 1.18, каде што d е растојанието од центар на сферично обликуваниот надворешен роботски магнет за гас/течен интерфејс пред ротацијата и d' е растојанието од центарот на сферично обликуваниот надворешен роботски магнет за гас/течен интерфејс после ротацијата. има уште 8 патентни барања



(51) **A 24F 47/00, A 61M 16/00, A 61M 15/06, A 61M 11/04, A 61M 15/00**

(11) **9802**

(13) T1

(21) **2019/631**

(22) 18/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 402136 P 24/08/2010 US

(96) 23/08/2011 EP15171948.1

(97) 22/05/2019 EP2982255

(73) **JT International SA 8 rue Kazem Radjavi 1202 Geneva, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Alelov, Eli

(54) **УРЕД ЗА ВДИШУВАЊЕ СО КОНТРОЛИ ЗА УПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИТЕ**

(57) 1 Е-цигара (100) која што се состои од:

прв патрон (114) кој што содржи прв уред за испуштање (118) конфигуриран така да ја испушта првата супстанција во куќиштето (112) според стапка на испуштање; сензор (240, 29292, 293, 294, 295); тајмер (248) и контролор (124, 224) конфигуриран така да:


прима податоци од сензорот (240, 29292, 293, 294, 295);

прима податоци од тајмерот (248);

ја одредува количината на првата супстанца испуштена од првиот патрон (114) врз основа на податоците од сензорот (240, 29292, 293, 294, 295) и податоците од тај-мерот (248); и го контролира испуштањето на првата

супстанца врз основа на одредената количина на првата супстанца.

има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 62B 9/00, B 62B 5/00**

(11) **9801**

(13) T1

(21) **2019/632**

(22) 18/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 13466010.9 24/06/2013 EP

(96) 24/06/2013 EP13466010.9

(97) 29/05/2019 EP2818382

(73) **Goodbaby Mechatronics s.r.o.**

Pobrezni 620/3 186 00 Praha 8 - Karlin, CZ

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Spour, Jiri

(54) **АВТОМАТСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ЗА БЕБЕШКИ ИЛИ ДЕТСКИ КОЛИЧКИ**

(57) 1 Метод за електричен погон на бебешка или детска количка опремен со погонска единица помеѓу нејзините задни тркала, кој што

се состои од следните чекори

мерење на силата на туркање (Fp) што го врши лицето кое што ја турка бебешката или детската количка,

- споредување на споменатата сила на туркање (Fp) со нивото на активација (Fon) за активирање на електричниот погон, и
- ако силата на туркање (Fp) е еднаква или поголема од нивото на активација (Fon), придвижување на погонската единица така што просечното ниво на силата на туркање (Fp) ќе биде константно и еднакво на нивото на активирање (Fon), без оглед на надворешните аспекти како што се оптоварувањето, квалитетот и наклонот на површината.

има уште 4 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 47/18, A 61K 9/08, A 61P 29/00**

(11) **9800** (13) T1
(21) **2019/633** (22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 58901110 04/11/2010 NZ

(96) 26/10/2011 EP11838295.1

(97) 22/05/2019 EP2635269

(73) **AFT Pharmaceuticals Limited Level 129 Hurstmere Road Takapuna Auckland 0622, NZ**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ATKINSON, Hartley Campbell

(54) **КОМБИНИРАН СОСТАВ**

(57) 1 Интравенозен состав за употреба во обезбедување интравенозно олеснување за болка и / или воспаление кај човек, при што составот содржи:

а) 125 mg до 150 mg ибупрофен во комбинација со 475 mg до 525 mg парацетамол; или

б) 275 mg до 325 mg ибупрофен во комбинација со 975 mg до 1,025 mg парацетамол.
има уште 5 патентни барања

(51) **A 61K 31/05, A 61K 31/07, A 61K 31/10, A 61K 31/122, A 61K 9/28, A 61K 31/355, A 61K 31/525, A 61K 47/36, A 61K 9/20, A 61K 31/198**

(11) **9799** (13) T1
(21) **2019/634** (22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) MI20130682 24/04/2013 IT

(96) 22/04/2014 EP14731011.4

(97) 22/05/2019 EP2988782

(73) **Giuliani S.p.A. Via P. Palagi 2 20129 Milano, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GIULIANI, Giammaria; BENEDUSI, Anna; MASCOLO, Antonio and LIMITONE, Antonio

(54) **ДОЗНИ ФОРМИ ЗА ОРАЛНА ПРИМЕНА НА АКТИВНИ СУПСТАНЦИ**

(57) 1 Цврст систем во форма на таблета или капсула за модифицирано ослободување и орална приме-на на една или повеќе активни состојки, вклучително полимерна матрица која што содржи јонски полимер кој што е хијалуронска киселина во форма на слободна киселина со пондерирана просечна молекуларна тежина која што се движи од 100 до 100.000 далтони (Da), мерена со SEC-MALLS тех-ника, не-јонски полимер кој што се желатинизира во контакт со течност, и активна состојка дис-перзирана во полимерната матрица.

има уште 10 патентни барања

(51) **C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61K 45/06, A 61P 35/00**

(11) **9798** (13) T1
(21) **2019/636** (22) 18/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 20150000968 02/04/2015 EP

(96) 31/03/2016 EP16717560.3

(97) 08/05/2019 EP3277681


(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FUCHSS, Thomas and SCHIEMANN, Kai

(54) **ИМИДАЗОЛИНИЛКИНОЛИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ КАКО АТМ КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (IV)



кадешто

Het1 е пиразолил, којшто може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран, независно еден од друг, со

Hal или A,

A во секој случај независно означен неразгранет или разгранет алкил којшто има 2, 3, 4, 5 или 6 C атоми, кадешто, независно еден од друг, 2, 3, 4, или 5 H атоми може да бидат заменети со Hal,

Hal означува F, Cl, Br или I,

HET е избран од: 3-дифлуорометокси-5-флуоропиридин-4-ил, 3-флуоро-5-метоксипиридин-4-ил, 3-флуоро-5-флуорометоксипиридин-4-ил, 3-флуоро-5-(тридеутериометокси)пиридин-4-ил, и/или негов фармацевтски прифатлив дериват, сол, солват, таутомер, стереоизомер.

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 36/00, A 61K 36/236, A 61K 36/286, A 61K 36/537, A 61K 36/65, A 61K 36/888, A 61K 36/69, A 61K 36/736, A 61P 25/28, A 61P 9/10

(11) 9797

(13) T1

(21) 2019/637

(22) 19/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 164352 P 27/03/2009 US

(96) 29/03/2010 EP10756446.0

(97) 15/05/2019 EP2411028

(73) Moleac Pte Ltd. 11 Biopolis Way Helios No. 09-08 Singapore 138667, SG

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LAZDUNSKI, Michel, Maurice, Jacques; HEURTEAUX, Catherine, Louise, Claude and PICARD, David

(54) ТЕРАПИЈА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАСТ НА КЛЕТКИ

(57) 1 Состав кој што содржи најмалку три од следните компоненти:

ризом на Ligusticum Chuanxiong (Chuan Xiong), radix angelicae sinensis (корен на кинеска ангелика или Dang Gui),

Radix Astragali (корен на мембранозен Milkvetch или Huang Qi),

Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae (корен на црвена жалфија или Dan Shen),

Radix Paeoniae Rubra (корен на црвен божур, Paeonia lactiflora Pall, Paeonia veitchii Lynch или Chi Shao),


Цвет на Carthamus Tinctorius (шафраника или HongHua),

Prunus Persica (семе од праска или Taoren),

Radix Polygalae (корен на тенколисна млечна трева, Polygala tenuifolia Willd., Polygala sibirica L. или Yuanzhi) и

Rhizoma acori Tatarinowii (ризом на слатка трева или Shichangpu) за употреба во метод за намалување на ефектите од мозочен удар или невродегенерација кај предиспонирани субјекти или субјекти со ризик од мозочен удар или невродегенерација.

има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, A 61P 29/00**

(11) **9796**

(13) T1

(21) **2019/640**

(22) 19/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20120018640 17/10/2012 GB and

20130006881 16/04/2013 GB

(96) 15/10/2013 EP17168533.2

(97) 17/07/2019 EP3222616

(73) **MACROPHAGE PHARMA LIMITED**

St. Stephens House Arthur Road Windsor, Berkshire SL4 1RU, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PINTAT, Stéphane; DAVIES, Stephen, John and MOFFAT, David, Festus, Charles

(54) **N-[2-{4-[6-АМИНО-5-(2,4-ДИФЛУОРОБЕНЗОИЛ)-2-ОКСОПИРИДИН-1(2Н)-ИЛ]-3,5-ДИФЛУОРОФЕНИЛ}ЕТИЛ]-L-АЛАНИН И НЕГОВ ТЕРБУТИЛ ЕСТЕР**

(57) 1 Киселина којашто е:

N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-дифлуоробензоил)-2-оксопиридин-1(2Н)-ил]-3,5-дифлуорофенил} етил)-L-аланин.

има уште 11 патентни барања

(51) **C 07K 16/28**

(11) **9795**

(13) T1

(21) **2019/641**

(22) 22/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 201662301271 P 29/02/2016 US

(96) 28/02/2017 EP17716593.3

(97) 03/07/2019 EP3423496

(73) **OSE Immunotherapeutics 22 Boulevard Benoni Goullin 44200 Nantes, FR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MARY, Caroline and POIRIER, Nicolas

(54) **НЕ-АНТАГОНСТИЧКИ АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ ПРОТИВ АЛФА СИНЦИРОТ НА ЕКСТРАЦЕЛУЛАРНИОТ ДОМЕН НА IL 7**

РЕЦЕПТОР И НИВНА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент, која што ги содржи следните CDR:

- VH-CDR1 аминокиселинската низа од која е Effi3-VH3-CDR1 од НИЗА ИД Бр: 14;

- VH-CDR2 аминокиселинската низа од која е Effi3-VH3-CDR2 од НИЗА ИД Бр: 16;

- VH-CDR3 аминокиселинската низа од која е Effi3-VH3-CDR3 од НИЗА ИД Бр: 18;

- VL-CDR2 аминокиселинската низа од која е Effi3-VL3-CDR2 од НИЗА ИД Бр: 22;

- VL-CDR3 аминокиселинската низа од која е Effi3-VL3-CDR3 од НИЗА ИД Бр: 24; и

- VL-CDR1 аминокиселинската низа од која е Effi3-VL3-CDR1 од НИЗА ИД Бр: 20 или


аминокиселинската низа од која е Effi3-VL4-CDR1 од НИЗА ИД Бр: 26,

каде што антителото или неговиот антиген-

врзувачки фрагмент се врзува специфично за екстра-целуларниот домен на човечки CD127 и не е антагонист на CD127.

има уште 28 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

(11) 9794

(13) T1

(21) 2019/642

(22) 22/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 14199322 19/12/2014 EP

(96) 18/12/2015 EP15810784.7

(97) 03/07/2019 EP3233862

(73) Janssen Pharmaceutica NV


Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) MEYER, Christophe; PASQUIER, Elisabeth, Thérèse, Jeanne; ANGIBAUD, Patrick, René; MEVELLEC, Laurence, Anne; MEERPOEL, Lieven; COUPA, Sophie; PONCELET, Virginie, Sophie; PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance; BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges; DEMESTRE, Christophe, Gabriel, Marcel and MERCEY, Guillaume, Jean, Maurice

(54) ИМИДАЗОПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО РІЗКВЕТА ИНХИБИТОРИ


(57) 1 Соединение со формулата (I)




негова таутомерна или стереоизомерна форма, назначено со тоа, што R1 претставува -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NH2,




R2 претставува



ИЛИ




R3 претставува C1-4алкил; -CH(OH)-CH₂-Rq; или C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од хало, -OH, -NH₂, -O-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO₂)-C1-4алкил, -N(CH₃)-C1-4алкил-SO₂-CH₃, -NH-C1-4алкил-SO₂-CH₃, -N(CH₃)-C1-4алкил-OH, -(C=O)-NH-C1-4алкил-OH, -O-(C=O)-CH(NH₂)-C1-4алкил, -O-(C=O)-CH(NH₂)-C1-4алкил-Ar,



и -NH-C1-4алкил-OH;

Rq претставува хало, -OH, -NH₂, -O-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(C=O)-C1-4алкил, -NH-(SO₂)-C1-4алкил, -N(CH₃)-C1-4алкил-SO₂-CH₃, -NH-C1-4алкил-SO₂-CH₃, -N(CH₃)-C1-4алкил-OH, -O-(C=O)-CH(NH₂)-C1-4алкил, -O-(C=O)-CH(NH₂)-C1-4алкил-Ar,




или -NH-C1-4алкил-OH;

Y претставува -CH₂- или -NH-;

R4a претставува водород, C1-4алкил, Heta, или C1-4алкил супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, -NR₅R₆ и Heta; R4b претставува водород, хало, C1-4алкил, или C1-4алкил супституиран со еден или повеќе хало супституенти;

или R4a и R4b се земени заедно да формираат заедно со фенил прстенот на кој тие се прикачени структура со формулата (a-1), (a-2), (a-3), (a-4) или (a-5):



X претставува -NH-, -O- или -N(C1-3алкил)-;

обата R7 супституенти се исти и се селектирани од групата составена од водород, флуоро и метил; или обата R7 супституенти се земени заедно да формираат заедно со заедничкиот јаглероден атом на кој тие се прикачени циклопропил, циклобутил или оксетанил;

обата R8 супституенти се исти и се селектирани од групата составена од водород и метил; или обата R8 супституенти се земени заедно да формираат заедно со заедничкиот јаглероден атом на кој тие се прикачени циклопропил, циклобутил или оксетанил;

R5 претставува водород, C1-6алкил, или C1-6алкил супституиран со една -OH;

R6 претставува водород, C1-6алкил, или C1-6алкил супституиран со една -OH;

Ar претставува фенил опционално супституиран со хидрокси;

секој Heta независно претставува 4-, 5- или 6-член заситен хетероцикпил што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од O, S, S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероцикпил е опционално супституиран со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од C1-4алкил, -S(=O)₂-C1-6алкил, хидрокси, -C1-4алкил-S(=O)₂-C1-6алкил, и C1-4алкил супституиран со еден хидрокси; или два супституенти на истиот јаглероден атом од

наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил се земени заедно да формираат заедно со заедничкиот јаглероден атом на кој тие се прикачени Прстен В;
Прстен В претставува циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од О, S, S(=O)_p и N; наведениот циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член

заситен хетероциклил е опционално супституиран со еден или два C1-4алкил супституенти, со еден C1-4алкил и еден хидрокси супституент, или со еден хидрокси супституент;
p претставува 1 или 2;
или негов N-оксид, фармацевтски прифатлива адитивна сол или солват.
има уште 15 патентни барања

(51) C 07C 323/4C 07C 311/5C 07C 309/2C 07D 277/82, C 07D 291/04, C 07F 9/38, A 61K 31/4A 61K 31/185, A 61K 31/18, A 61K 31/165, A 61K 31/66A 61P 9/06

(11) 9793 (13) T1
(21) 2019/643 (22) 22/07/2019
(45) 30/11/2019

(30) 201461930031 P 22/01/2014 US

(96) 21/01/2015 EP15702370.6

(97) 08/05/2019 EP3097076

(73) Board of Regents, The University of Texas System and Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin 210 West 7th Street Austin, TX 7870US and Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SCHUNCK, Wolf-Hagen; MÜLLER, Dominik; FISCHER, Robert; WALLUKAT, Gerd; KONKEL, Anne and FALCK, John, Russell

(54) **НОВИ СУР-ЕИКОЗАНОИД ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со општата формула (I):

P-E-I (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што P е група претставена со општата формула (II):







-(CH₂)_n-B-(CH₂)_k-X (II)

каде што В претставува јаглерод-јаглерод врска; -O-; или -S-;

n е 0 или цел број од 3 до 8; и

k е 0 или 1; под услов да кога n е 0 k е 1;


X претставува група:



каде што R и R' секое независно претставува водород атом; или C1-C6алкил група која може да е супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); R1 претставува хидроксил група, C1-C6алкокси, -

NHCN, -NH(C1-C6алкил), -NH(C3-C6циклоалкил), -NH(арил), или -O(C1-C6алкилдиил)O(C=O)R11; R11 е C1-C6алкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и); или C3-C6циклоалкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); R2 претставува -NHR3; -NR20R21; -OR22; - (OCH2-CH2)*i*-R23; моно-, или дисахарид, кој е соединет со -C(O) преку естер врска преку 1-O-, 3-O-, или 6-O-позицијата на сахаридот; или е селектирано од групата


составена од:




каде што


R3 претставува (SO2R30); (OR31); -C1-C6алкандиил(SO2R32); или -C1-C6алкандиил(CO2H); R30 е C1-C6алкил, или арил група, каде што C1-C6алкил групата е опционално супституирана со -NH2, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, C1-C6алкилкарбонилокси-, C1-C6алкоксикарбонилокси-, C1-C6алкилкарбонилтио-, C1-C6алкиламинокарбонил-, ди(C1-C6)алкиламинокарбонил-, еден, два или три флуор или хлор атоми, или хидроксил група; и каде што арил групата е опционално супституирана со еден, два или три супституенти независно селектирани од групата составена од C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1-C6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил група, amino група, -NH(C1-C6алкил), и -N(C1-C6)диалкил; R31 е C1-C6алкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или

хлор атом(и) или хидроксил група(и); или C3-C6циклоалкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); R32 е C1-C6алкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); или C3-C6циклоалкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); R20 и R21 секое независно претставува водород атом; C1-C6алкил група која може да е супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); C3-C6циклоалкил група која може да е супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и) или хидроксил група(и); или -C1-C6алкилдиил(CO2H); R22 е водород атом, C1-C6алкил група; или C3-C6циклоалкил група; каде што C1-C6алкил групата или C3-C6циклоалкил групата е опционално супституирана со -NH2, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1-C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два или три флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1-C6алкокси; R23 е -OH, -O(C1-C3)алкил, или -N(C1-C3)диалкил; *i* е цел број од 1 до 10; R24, R25, и R26 секое независно претставува водород атом; -C(=O)C11-C21алкил; или -C(=O)C11-C21алкенил; R27 претставува -OH; -O(CH2)2NH2, -OCH2-[CH(NH2)(CO2H)], -O(CH2)2N(CH3)3; или



R4 претставува





h е 0, или 2;

R5 претставува водород атом; флуор или хлор атом; -CF₃; -C(=O)OR₅₁; -NHC(=O)R₅₂; -


C(=O)NR₅₃R₅₄; или -S(O₂)OH;

R₅₁ претставува водород атом; C1-С6алкил група; или C3-С6циклоалкил група; каде што C1-С6алкилта група или C3-С6циклоалкилта група е опционално супституирана со -NH₂, -NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, -NH(C1-С6)алкилдиил-С1-С6алкокси, еден, два или три флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1-С6алкокси;

R₅₂, R₅₃ и R₅₄ секое независно претставува C1-С6алкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и); C3-С6циклоалкил група која е опционално супституирана со еден или повеќе флуор или хлор атом(и); или арил група која е опционално супституирана со еден, два или три супституенти независно селектирани од групата составена од C1-С6алкил, C1-С6халоалкил, C1-С6алкокси, C1-С6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил група, амино група, -NH(C1-С6алкил), -N(C1-С6)диалкил, и оксо супституент;

R₆ и R₇ секое независно претставува хидроксил група; -O(C1-С6)алкил група, -O(C2-С6)алкенил група, а, -O(C1-С6)алкилдиилO(C=O)(C1-С6)алкил група, или -O(C1-С6)алкилдиилO(C=O)(C2-С6)алкенил група; каде што C1-С6алкил групата и C2-С6алкенил групата може да се супституираат со NH₂, -NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, C1-С6алкилкарбонилокси-, C1-С6алкоксикарбонилокси-, C1-С6алкилкарбонилтио-, C1-С6алкиламинокарбонил-, ди(C1-С6)алкиламинокарбонил-, или еден, два или

три флуор или хлор атом(и); или R₆ претставува хидроксил група и R₇ претставува група:



R₈ и R_{8'} секое независно претставува водород атом; C1-С6алкил група; -C(=O)C1-С6алкил; -C(=O)C3-С6циклоалкил; -C(=O)арил; или -C(=O)хетероарил; каде што C1-С6алкилот, C3-С6циклоалкилот, арил, или хетероарил групата може да се супституираат со еден, два или три супституенти селектирани од групата составена од флуор или хлор атом, хидрокси, -NH₂, -NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, -NH(C1-С6)алкилдиил-С1-С6алкокси, и C1-С6алкокси; R₉ претставува C1-С6алкил, или арил; каде што C1-С6алкилот е опционално супституиран со -NH₂, -NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, -NH(C1-С6)алкилдиил-С1-С6алкокси, еден, два или три флуор или хлор атом(и), хидрокси, C1-С6алкокси, арил, арилокси, -C(=O)-арил, -C(=O)C1-С6алкокси; и каде што арил групата е опционално супституирана со еден, два или три супституенти независно селектирани од групата составена од C1-С6алкил, C1-С6алкокси, C1-С6алкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил група, амино група, -NH(C1-С6алкил), -N(C1-С6)диалкил, и оксо супституент;


g е 1 или 2;

X₁ претставува кислород атом; сулфур атом; или NH;


X₂ претставува кислород атом; сулфур атом; NH; или N(CH₃);

X₃ претставува кислород атом; сулфур атом; азот атом; јаглерод атом; или C-OH; и испрекинатата линија претставува јаглерод-јаглерод врска или јаглерод-јаглерод двојна врска;


E е група претставена со општата формула (III) или (IV):



(III)



(IV)



каде што

каде што

прстен претставува 5-член или 6-член

карбоцикличен или хетероцикличен прстен што содржи барем една двојна врска; и L и T секое независно претставува прстен атом, каде што L и T се соседни на друго;

R12 и R13 секое независно претставува водород атом, флуор атом, хидрокси, -NH2, C1-С6алкил, C1-С6алкокси, -C(=O)-арил, -C(=O)C1-С6алкил, или -SO2(C1-С6алкил); или -SO2арил; каде што некое од горенаведените C1-С6алкил, C1-С6алкокси, или арил се опционално

супституирани со еден, два или три супституенти независно селектирани од групата

составена од -NH2, -NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, C1-С6алкилкарбонилокси-, C1-

С6алкоксикарбонилокси-, C1-

С6алкилкарбонилтио-, C1-

С6алкиламинокарбонил-, ди(C1-

С6)алкиламинокарбонил-, флуор или хлор

атом, и хидрокси; или R12 и R13 се земени

заедно за да формираат 5-член или 6-член

прстен, кој прстен е опционално супституиран

со еден, два или три супституенти независно

селектирани од групата составена од -NH2, -

NH(C1-С6)алкил, -N(C1-С6)диалкил, C1-

С6алкилкарбонилокси-, C1-

С6алкоксикарбонилокси-, C1-

С6алкилкарбонилтио-, C1-

С6алкиламинокарбонил-, ди(C1-

С6)алкиламинокарбонил-, флуор или хлор

атом, и хидрокси;

I е -(CH2)m-Y,

каде што

Y претставува група:


R40, R43, и R44 секое претставува водород атом; R42 е метил група и R45 е етил група; m е 3 или 4, под услов да m е 3 кога E е група според општата формула (IV); под услов да кога n е 3, B е O или S, k е E е група според општата формула (IV), и секое од R12 и R13 е водород атом; или кога n е 5, 6, 7, или 8, B и k се како што е дефинирано горе, E е група според општата формула (IV), и секое од R12 и R13 е водород атом;

P претставува група:


-(CH2)3-O-(CH2)-X81; -(CH2)5-O-(CH2)-X81; -(CH2)3-S-(CH2)-X81; -(CH2)5-S-(CH2)-X81; -(CH2)5-O-X82; -(CH2)7-O-X82; -S-X82; -O-X82; -(CH2)5-X83 или -(CH2)7-X83;


каде што

X81 претставува група:




X82 претставува група:





R23; моно-, или дисахарид, кој е соединет со -C(O) преку естер врска преку 1-O-, 3-O-, или 6-O-позицијата на сахаридот; или
е селектирано од групата составена од:

X83 претставува група:



каде што

R3' претставува (SO₂R₃₀); (OR₃₁); -C1-

С6алкандиил(SO₂R₃₂); или -C2-

С6алкандиил(CO2H):

R22' е C3-C6циклоалкил група, која е опционално супституирана со -NH₂, -NH(C1-C6)алкил, -N(C1-C6)диалкил, -NH(C1-C6)алкилдиил-C1-C6алкокси, еден, два или три флуор или хлор атом(и), хидрокси, или C1-C6алкокси;

R23 и i се како што е дефинирано горе, под услов да кога $i = 3$ R23 не е -OH;

R24, R25, R26, и R27 се како што е дефинирано
горе:

R4' е дефинирано како R4 горе; и h е

дефинирано како горе;

$R6'$ и $R7'$ се дефинирани како $R6$ и $R7$ горе;

$R8''$ и $R8'''$ се дефинирани како $R8$ и $R8'$ горе;

R9' е дефинирано како R9 горе; R9''

претставува арил која е опционално супституирана со еден, два или три супституенти независно селектирани од групата составена од C1-Сбалкил, C1-Сбалкокси, C1-Сбалкилтио, флуор или хлор атом, хидроксил група, аминок група, -NH(C1-Сбалкил), -N(C1-С6)диалкил, и оксо супституент.


има уште 13 патентни барања

R и R' се дефинирани како горе;

$R1'$ е дефинирано како $R1$ горе:

R2' претставува -NHR3'; -OR22'; -(OCH2-CH2)i-

Нацрт 1



(51) A 61K 31/138, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P 11/08

(11) 9792

(13) T1

(21) 2019/645

(22) 22/07/2019

(45) 30/11/2019

(30)

(96) 26/02/2009 EP09779096.8

(97) 22/05/2019 EP2400950

(73) Glaxo Group Limited

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BAKER, Darrell; BRUCE, Mark and THOMAS, Marian

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД 4-{{(1R)-2-[[6-{2-[(2,6-ДИХЛОРОБЕНЗИЛ)ОКСИ]ЕТОКСИ}ХЕКСИЛ)АМИНО]-1-ХИДРОКСИЕТИЛ}-2-(ХИДРОКСИМЕТИЛ)ФЕНОЛ**

(57) 1 Фармацевтска формулација која се состои од формулација на сув прав од 4-{{(1R)-2-[[6-{2-[(2,6-ДИХЛОРОБЕНЗИЛ)ОКСИ]ЕТОКСИ}ХЕКСИЛ)АМИНО]-1-ХИДРОКСИЕТИЛ}-2-(ХИДРОКСИМЕТИЛ)ФЕНОЛ:



Compound (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол, носач и трикомпонентен агенс, каде што трокомпонентниот агенс е магнезиум стеарат и каде што Соединението (I) е администрирано со инхалација на доза од 12.5, 25 или 50 µg на ден, пресметано како слободна база за употреба во лекувањето на респираторни болести.

има уште 17 патентни барања

(45) 30/11/2019

(51) B 65D 1/30

(11) 9791

(13) T1

(21) 2019/646

(22) 23/07/2019

(30) 201505796 02/04/2015 GB

(96) 01/04/2016 EP16720470.0

(97) 22/05/2019 EP3277590

(73) LINPAC Packaging Limited

**Wakefield Road Featherstone Pontrefract West
Yorkshire WF7 5DE, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DAVEY, Alan; ELKINGTON, Ben and ROWSON, James, Thomas, Philip

(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ПАКУВАЊЕ СО ПОВЕЌЕ ПРЕГРАДИ


(57) 1 Контејнер (1) кој што има најмалку две прегради (2а, 2б), од кои секоја преграда (2а, 2б) има основа (3а, 3б) и еден или повеќе

сидови (4а, 4б) кои што се издигнуваат од основата (3а, 3б), каде што преградите (2а, 2б) може да се одвојуваат една од друга по должина на една линија на прекршување (5) која што има една или повеќе вдлабнатини (6), и

што се карактеризира со тоа што линијата на прекршување (5) има еден или повеќе закривени делови.

има уште 21 патентни барања

СЛИКА 1



(51) F 01C 1/32, F 01C 1/356, F 02B 53/08

(11) 9790

(13) T1

(21) 2019/647

(22) 23/07/2019

(45) 30/11/2019

(30) 20140002860 18/02/2014 GB

(96) 06/02/2015 EP15711265.7

(97) 22/05/2019 EP3114319

(73) Tulino Research & Partners Ltd. and Tulino, Rosario Rocco Barclays Bank Chambers 11-48 Bridge Str. Stratford-upon-

Avon, Warwickshire CV37 6AH, GB and 165

Brompton Park Crescent London SW6 1SX, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TULINO, Rosario Rocco

(54) ДЕЗМОДРОМИЧЕН ЕНДОТЕРМЕН РОТОРСКИ МОТОР СО КОМОРА ЗА НАДВОРЕШНО СОГОРУВАЊЕ НА ВАРИРАЧКИ ВОЛУМЕН


(57) 1 Ендотермен роторски мотор кој предизвикува еден моќен удар со секое вртење


на осовината се состои од:

- клип (2) со кружен пресек кој се врти со лизгање без внатрешно триење во обемот од поголем цилиндар со иста должина (1);
- попречни лизгачки лопатки (4), коишто поминуваат низ прорези обезбедени од цилиндарот (1) и се допираат со клипот (2) ;
- влез, притисок, експанзија и комори за издувни гасови се формирани со попречното лизгање на лопатките (4), надворешната површина на клипот (2) и внатрешната површина од цилиндарот (1);
- површината на цилиндарот во надолжна насока е обезбедена со прорези за да се приспособат канали за влезни и издувни гасови (9, 10) и притисок и ротациони вентили за издувни гасови (7, 8);

ендотермниот роторски мотор е карактеризиран со следнава содржина:

- дезмодромични пруги (6) контролирани во двете насоки на лизгање на лопатките;
 - комора за согорување на варирачки волумен (11), лоцирана надвор од цилиндарот, која заедно со ротирачките вентили (7, 8) дозволува согорување во постојан волумен;
 - две еднакви назабени тркала (17) едно обезбедено со погонска осовина и другото заклучено на оската од еден од ротационите вентили, поврзани со погонски ланец (18), за да дадат правилно движење и соодветна фаза на двата вентили (7, 8);
 - два ексцентрични механизми (5, 15), првиот ексцентричен механизам (5) е лоциран во цилиндарот (1) и го носи клипот (2), вториот ексцентричен механизам (15) е лоциран надвор од цилиндарот (1), паралелно на првиот и со основата во дезмодромичната пруга (6).
- има уште 13 патентни барања





Слика 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C07K14/22	8A61K39/095	9776	T1
8A61K31/337	8C07K16/22	9777	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	9777	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	9778	T1
8A61K31/05	8A61K9/20	9799	T1
8A61K31/122	8A61K9/20	9799	T1
8A61P29/00	8A61K31/167	9800	T1
8A61K31/4412	8C07D213/73	9796	T1
8A61K31/4709	8C07D401/14	9714	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	9714	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	9714	T1
8A61K31/4995	8C07D515/22	9781	T1
8A61P9/00	8A61K38/22	9782	T1
8C12N1/19	8A61K38/22	9782	T1
8A61K31/506	8C07D403/04	9783	T1
8C07D403/04	8C07D403/04	9783	T1
8C07D471/04	8C07D403/04	9783	T1
8A61P3/06	8A61P9/04	9784	T1
8A61P3/10	8A61P9/04	9784	T1
8B01D53/94	8B01J21/00	9766	T1
8B01J35/04	8B01J21/00	9766	T1
8A61K31/18	8C07C309/21	9793	T1
8C07C309/21	8C07C309/21	9793	T1
8C07C323/41	8C07C309/21	9793	T1
8C07D291/04	8C07C309/21	9793	T1
8A23G3/54	8A23G1/54	9786	T1
8A61P19/02	8C07D417/06	9787	T1
8C07H19/06	8C07H1/00	9711	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	9715	T1
8A61K31/69	8C07C229/00	9718	T1
8A61K31/498	8A61K31/428	9805	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9743	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9743	T1

8C02F1/52	8C02F9/00	9723	T1
8C02F103/42	8C02F9/00	9723	T1
8E04H4/16	8A47L9/06	9724	T1
8A61H23/02	8A61N1/32	9727	T1
8A61H7/00	8A61N1/32	9727	T1
8C07K14/725	8A61K39/00	9728	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	9734	T1
8A61K36/76	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K31/506	8C07D213/82	9737	T1
8A61P29/00	8C07D213/82	9737	T1
8C07D417/12	8C07D213/82	9737	T1
8C12N15/86	8A61K48/00	9749	T1
8F24H1/43	8F24H1/43	9751	T1
8A61K31/4545	8C07D471/04	9752	T1
8A61K31/53	8C07D471/04	9752	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	9753	T1
8F26B3/347	8F23G7/06	9754	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9757	T1
8A61K31/506	8C07H19/00	9760	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	9710	T1
8H04N19/103	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/182	8H04N19/117	9741	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	9741	T1
8A61K31/192	8A61K31/167	9800	T1
8A61M39/00	8A61J1/20	9804	T1
8B66C19/00	8B66D1/26	9771	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9794	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9714	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	9714	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9768	T1
8A61K31/4995	8C07D515/22	9780	T1
8A61P19/06	8A61P9/04	9784	T1
8A61P9/12	8A61P9/04	9784	T1
8C07C315/04	8C07C315/00	9773	T1

8B01J21/00	8B01J21/00	9766	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	9715	T1
8C01F17/00	8C01G25/02	9770	T1
8A61P35/04	8C07K16/30	9772	T1
8A61K49/00	8C07C229/00	9718	T1
8A61K31/4709	8A61K31/428	9805	T1
8H04N7/24	8H04N7/24	9742	T1
8A61K9/20	8A61K31/506	9806	T1
8A61K9/48	8A61K31/506	9806	T1
8C02F1/76	8C02F9/00	9723	T1
8C02F103/00	8C02F9/00	9723	T1
8C02F9/00	8C02F9/00	9723	T1
8E02B15/08	8C02F9/00	9723	T1
8E04H4/00	8C02F9/00	9723	T1
8E02F3/88	8A47L9/06	9724	T1
8E02F3/92	8A47L9/06	9724	T1
8A61P35/00	8A61K38/43	9726	T1
8A61K31/505	8A61K9/20	9731	T1
8B29B9/12	8B29L1/00	9733	T1
8C07D405/12	8C07D213/82	9737	T1
8C07D413/12	8C07D213/82	9737	T1
8B01J8/18	8B22C5/08	9738	T1
8A61K31/713	8A61K48/00	9749	T1
8A61K35/06	8A61K48/00	9749	T1
8A61K31/501	8C07D471/04	9752	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	9752	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9752	T1
8C07D513/04	8C07D471/04	9752	T1
8A61K31/7088	8C12N15/113	9753	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9759	T1
8C07D471/04	8C07H19/00	9760	T1
8C07H19/00	8C07H19/00	9760	T1
8A61P1/00	8A61K35/74	9713	T1
8A61K31/198	8A61K9/14	9762	T1
8H04N19/61	8H04N19/117	9741	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9778	T1
8A24F47/00	8A24F47/00	9802	T1
8A61M16/00	8A24F47/00	9802	T1
8A61M5/00	8A61J1/20	9804	T1
8B66D1/26	8B66D1/26	9771	T1
8B66D5/30	8B66D1/26	9771	T1

8A61P29/00	8C07D213/73	9796	T1
8A61P35/00	8C07D213/73	9796	T1
8A61K36/286	8A61K36/00	9797	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	9714	T1
8A61K45/06	8C07D471/04	9798	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	9769	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	9768	T1
8A61K31/517	8C07D239/70	9779	T1
8C07D239/70	8C07D239/70	9779	T1
8C07K1/04	8A61K38/22	9782	T1
8A61P1/04	8A61P9/04	9784	T1
8A61P13/12	8A61P9/04	9784	T1
8A61P35/00	8A61P9/04	9784	T1
8C07D417/10	8A61P9/04	9784	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9775	T1
8G09F19/22	8G09F19/22	9788	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	9789	T1
8B01J35/00	8B01J21/00	9766	T1
8A61P11/08	8A61K9/00	9792	T1
8A61K31/41	8C07C309/21	9793	T1
8C07F9/38	8C07C309/21	9793	T1
8A23G1/54	8A23G1/54	9786	T1
8C07D417/06	8C07D417/06	9787	T1
8C07D487/08	8C07D417/06	9787	T1
8C07D491/048	8C07D491/048	9716	T1
8B01J23/36	8C01G25/02	9770	T1
8A61P35/00	8C07C229/00	9718	T1
8H04N19/91	8H04N19/91	9719	T1
8H04N19/70	8H04N19/91	9721	T1
8H04N19/176	8H04N7/24	9742	T1
8G01N33/569	8G01N33/569	9722	T1
8C02F1/78	8C02F9/00	9723	T1
8A47L9/06	8A47L9/06	9724	T1
8A61P25/28	8A61K45/06	9725	T1
8A61K38/00	8A61K39/00	9728	T1
8C04B35/043	8C04B35/01	9729	T1
8C04B35/626	8C04B35/01	9729	T1
8C04B35/63	8C04B35/01	9729	T1
8B29B9/00	8B29L1/00	9733	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9734	T1
8A61Q17/04	8A61Q19/00	9736	T1

8C07D401/12	8C07D213/82	9737	T1
8F27B15/16	8B22C5/08	9738	T1
8A61K31/4985	8C07D403/14	9747	T1
8A61P35/00	8C07D403/14	9747	T1
8C07K14/47	8A61K39/00	9748	T1
8A61K31/337	8A61K48/00	9749	T1
8A61K31/497	8C07D471/04	9752	T1
8A61P31/20	8C12N15/113	9753	T1
8B01D53/00	8F23G7/06	9754	T1
8F23G7/06	8F23G7/06	9754	T1
8A61K31/497	8C07D417/14	9755	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9757	T1
8A61K31/4192	8C07H19/00	9760	T1
8C07H19/14	8C07H19/00	9760	T1
8A01G31/00	8A01G31/02	9761	T1
8A61K38/00	8C12N9/26	9763	T1
8H04N19/122	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/46	8H04N19/103	9740	T1
8B62B5/00	8B62B9/00	9801	T1
8B62B9/00	8B62B9/00	9801	T1
8A61M11/04	8A24F47/00	9802	T1
8A61M15/06	8A24F47/00	9802	T1
8A61J1/20	8A61J1/20	9804	T1
8B66D1/58	8B66D1/26	9771	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9795	T1
8C07D213/73	8C07D213/73	9796	T1
8A61K36/236	8A61K36/00	9797	T1
8A61P25/28	8A61K36/00	9797	T1
8A61P29/00	8C07D401/14	9714	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	9714	T1
8C12N1/21	8A61K38/22	9782	T1
8A61P43/00	8A61P9/04	9784	T1
8A61P1/00	8A61K31/74	9745	T1
8A23B4/20	8A23B4/20	9746	T1
8C07K14/24	8C07K14/24	9767	T1
8B65D1/30	8B65D1/30	9791	T1
8A61K31/185	8C07C309/21	9793	T1
8C07D277/82	8C07C309/21	9793	T1
8C07D277/56	8C07D417/06	9787	T1
8C07K16/22	8C12N15/85	9715	T1
8C07D491/04	8C07D491/048	9716	T1

8B01J35/10	8C01G25/02	9770	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	9772	T1
8C07C229/00	8C07C229/00	9718	T1
8C07F5/02	8C07C229/00	9718	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	9743	T1
8A61K9/00	8A61K31/506	9806	T1
8B01F3/04	8B01F3/04	9765	T1
8H04N19/91	8H04N19/91	9720	T1
8C02F1/467	8C02F9/00	9723	T1
8C02F1/72	8C02F9/00	9723	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	9725	T1
8B29L1/00	8B29L1/00	9733	T1
8B30B11/20	8B29L1/00	9733	T1
8C07K16/32	8C07K16/28	9734	T1
8A61Q19/00	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K31/4439	8C07D213/82	9737	T1
8A61K38/08	8A61K39/00	9748	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	9748	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	9749	T1
8C07K14/705	8A61K48/00	9749	T1
8A61K39/00	8C07K16/30	9750	T1
8A61P43/00	8C07D417/14	9755	T1
8A61K45/06	8C07D487/04	9757	T1
8A61K47/26	8A61K9/48	9710	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	9713	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	9762	T1
8H04N19/119	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/176	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/19	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/96	8H04N19/103	9740	T1
8A61K31/525	8A61K9/20	9799	T1
8A61M15/00	8A24F47/00	9802	T1
8A61K36/537	8A61K36/00	9797	T1
8A61K36/65	8A61K36/00	9797	T1
8A61K36/736	8A61K36/00	9797	T1
8A61P9/10	8A61K36/00	9797	T1
8C07D495/04	8C07D401/14	9714	T1
8C07D515/22	8C07D515/22	9780	T1
8C07K14/64	8A61K38/22	9782	T1
8A61P31/16	8C07D403/04	9783	T1
8C08F2/00	8C08L23/06	9774	T1

8A61P29/00	8C07D487/04	9775	T1
8A61K31/74	8A61K31/74	9745	T1
8F01C1/356	8F02B53/08	9790	T1
8F02B53/08	8F02B53/08	9790	T1
8B01J23/755	8B01J21/00	9766	T1
8B01J37/12	8B01J21/00	9766	T1
8A61K31/138	8A61K9/00	9792	T1
8C07K16/00	8C12N15/85	9715	T1
8B01J21/06	8C01G25/02	9770	T1
8B01J23/48	8C01G25/02	9770	T1
8G01N33/574	8C07K16/30	9772	T1
8A61K31/155	8C07C229/00	9718	T1
8A61K31/428	8A61K31/428	9805	T1
8H04N19/61	8H04N7/24	9742	T1
8H04N19/70	8H04N7/24	9742	T1
8A61K9/28	8A61K31/506	9806	T1
8B01F15/00	8B01F3/04	9765	T1
8B01D21/01	8C02F9/00	9723	T1
8C02F1/00	8C02F9/00	9723	T1
8C02F1/44	8C02F9/00	9723	T1
8A61K31/445	8A61K45/06	9725	T1
8A61K9/00	8A61K45/06	9725	T1
8A61N1/32	8A61N1/32	9727	T1
8C04B35/01	8C04B35/01	9729	T1
8A61K31/27	8A61K9/20	9731	T1
8A61K31/63	8A61K9/20	9731	T1
8A61P31/18	8A61K9/20	9731	T1
8A61K31/047	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K31/44	8C07D213/82	9737	T1
8C07D213/82	8C07D213/82	9737	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	9750	T1
8A61K31/7068	8C07H19/00	9760	T1
8A61P31/14	8C07H19/00	9760	T1
8C07H19/06	8C07H19/00	9760	T1
8A61K31/454	8A61K9/48	9710	T1
8A61P37/00	8A61K35/74	9713	T1
8A61K9/16	8A61K9/14	9762	T1
8C12N9/26	8C12N9/26	9763	T1
8H04N19/105	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/132	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/147	8H04N19/103	9740	T1

8H04N19/30	8H04N19/103	9740	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	9741	T1
8C12N15/00	8A61K39/095	9776	T1
8A61K31/198	8A61K9/20	9799	T1
8A61K47/18	8A61K31/167	9800	T1
8B66C1/04	8B66D1/26	9771	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	9794	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9794	T1
8A61K36/888	8A61K36/00	9797	T1
8A61K31/4375	8C07D471/04	9798	T1
8A61P35/00	8C07D515/22	9781	T1
8C07D515/22	8C07D515/22	9781	T1
8A61P17/02	8A61K38/22	9782	T1
8A61P31/00	8A61K38/22	9782	T1
8C07C315/00	8C07C315/00	9773	T1
8C07C317/24	8C07C315/00	9773	T1
8C08L23/06	8C08L23/06	9774	T1
8C11B13/00	8A23B4/20	9746	T1
8B01J23/889	8B01J21/00	9766	T1
8A61K45/06	8A61K9/00	9792	T1
8A61K31/661	8C07C309/21	9793	T1
8A61P17/06	8C07D417/06	9787	T1
8A61P37/00	8C07D417/06	9787	T1
8C07D417/14	8C07D417/06	9787	T1
8C07H19/16	8C07H1/00	9711	T1
8B01J23/00	8C01G25/02	9770	T1
8H04N19/70	8H04N19/91	9719	T1
8A61K31/5377	8A61K31/428	9805	T1
8G06T9/00	8H04N7/24	9742	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9744	T1
8E02B15/06	8C02F9/00	9723	T1
8A61K38/43	8A61K38/43	9726	T1
8A61K38/48	8A61K38/43	9726	T1
8A61N1/04	8A61N1/32	9727	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	9728	T1
8C04B35/16	8C04B35/01	9729	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9731	T1
8B01J2/20	8B29L1/00	9733	T1
8A61K8/365	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K9/00	8A61Q19/00	9736	T1
8A61Q19/10	8A61Q19/00	9736	T1



8B22C5/18	8B22C5/08	9738	T1
8F27B15/09	8B22C5/08	9738	T1
8A61K38/16	8A61K39/00	9748	T1
8C07K16/28	8C07K16/30	9750	T1
8A61K31/444	8C07D471/04	9752	T1
8F23L15/00	8F23G7/06	9754	T1
8A61P13/02	8C07D417/14	9755	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	9759	T1
8C07D473/34	8C07H19/00	9760	T1
8C07H19/16	8C07H19/00	9760	T1
8A01G31/02	8A01G31/02	9761	T1
8H04N19/50	8H04N19/103	9740	T1
8A61K39/095	8A61K39/095	9776	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	9778	T1
8A61K31/10	8A61K9/20	9799	T1
8A61K31/355	8A61K9/20	9799	T1
8A61K47/36	8A61K9/20	9799	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9799	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	9799	T1
8A61K31/167	8A61K31/167	9800	T1
8A61K9/08	8A61K31/167	9800	T1
8A61K36/69	8A61K36/00	9797	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	9714	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	9798	T1
8A61P29/00	8C07D471/04	9769	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9768	T1
8C07D401/04	8C07D239/70	9779	T1
8A61P35/00	8C07D515/22	9780	T1
8A61K38/22	8A61K38/22	9782	T1
8C07H21/04	8A61K38/22	9782	T1
8C07K17/08	8A61K38/22	9782	T1
8A61P1/12	8A61P9/04	9784	T1
8A61P11/00	8A61P9/04	9784	T1
8A61P9/04	8A61P9/04	9784	T1
8A61P9/10	8A61P9/04	9784	T1
8F16L9/12	8C08L23/06	9774	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	9775	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9775	T1
8C11B1/10	8A23B4/20	9746	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	9789	T1
8F01C1/32	8F02B53/08	9790	T1

8B01J37/02	8B01J21/00	9766	T1
8B01J37/18	8B01J21/00	9766	T1
8C23C8/00	8B01J21/00	9766	T1
8A61K31/165	8C07C309/21	9793	T1
8A61P9/06	8C07C309/21	9793	T1
8C07C311/51	8C07C309/21	9793	T1
8A61K31/427	8C07D417/06	9787	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	9715	T1
8B01J23/10	8C01G25/02	9770	T1
8C01G25/02	8C01G25/02	9770	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	9772	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	9772	T1
8H04N19/91	8H04N19/91	9721	T1
8A61K31/53	8A61K31/428	9805	T1
8C07D487/04	8A61K31/428	9805	T1
8H04N19/119	8H04N7/24	9742	T1
8H04N19/122	8H04N7/24	9742	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	9806	T1
8H04N19/70	8H04N19/91	9720	T1
8B01D21/00	8C02F9/00	9723	T1
8C02F1/56	8C02F9/00	9723	T1
8C02F103/02	8C02F9/00	9723	T1
8E04H4/12	8C02F9/00	9723	T1
8A61K31/4045	8A61K45/06	9725	T1
8A61K31/55	8A61K45/06	9725	T1
8C02F1/32	8C02F1/32	9730	T1
8A61K47/30	8A61K9/20	9731	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	9732	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9734	T1
8E04H4/08	8E04H4/08	9735	T1
8A61K8/04	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K31/444	8C07D213/82	9737	T1
8B01J8/26	8B22C5/08	9738	T1
8B22C5/08	8B22C5/08	9738	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	9750	T1
8F28D7/02	8F24H1/43	9751	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	9752	T1
8A61K31/496	8C07D471/04	9752	T1
8B05D3/02	8F23G7/06	9754	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	9755	T1
8A61K31/4184	8C07H19/00	9760	T1

8A61K31/522	8C07H19/00	9760	T1
8A61K31/675	8C07H19/00	9760	T1
8A61K31/708	8C07H19/00	9760	T1
8H04N19/44	8H04N19/103	9740	T1
8A61K31/07	8A61K9/20	9799	T1
8A61K36/00	8A61K36/00	9797	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	9714	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	9798	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9798	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9769	T1
8A61P29/00	8C07D239/70	9779	T1
8A61P25/28	8A61K38/22	9782	T1
8A61P9/10	8A61K38/22	9782	T1
8C12P21/02	8A61K38/22	9782	T1
8A61K31/427	8A61P9/04	9784	T1
8A61P13/04	8A61P9/04	9784	T1
8C07C317/28	8C07C315/00	9773	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9775	T1
8A61K31/4184	8C07D403/12	9789	T1
8A61K31/58	8A61K9/00	9792	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9792	T1
8C07H1/00	8C07H1/00	9711	T1
8C07D499/87	8C07D499/87	9712	T1
8A61M5/315	8A61M5/315	9717	T1
8A61K31/4439	8A61K31/428	9805	T1
8A61K31/506	8A61K31/428	9805	T1
8H04N19/96	8H04N7/24	9742	T1

8A61K47/36	8A61K9/00	9744	T1
8A61K47/38	8A61K9/00	9744	T1
8A61K9/16	8A61K9/00	9744	T1
8E02B15/04	8C02F9/00	9723	T1
8A61K31/27	8A61K45/06	9725	T1
8C04B35/20	8C04B35/01	9729	T1
8C04B35/66	8C04B35/01	9729	T1
8A61K31/33	8A61K9/20	9731	T1
8A61K39/00	8C07K16/18	9732	T1
8B29B9/10	8B29L1/00	9733	T1
8G01N33/574	8C07K16/28	9734	T1
8A61K8/34	8A61Q19/00	9736	T1
8A61K8/60	8A61Q19/00	9736	T1
8A61P37/00	8C07D213/82	9737	T1
8C07D403/14	8C07D403/14	9747	T1
8A61P35/00	8A61K39/00	9748	T1
8C12N7/00	8A61K48/00	9749	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	9752	T1
8A61K31/713	8C12N15/113	9753	T1
8A61P13/10	8C07D417/14	9755	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9757	T1
8A61P25/16	8C07D471/04	9759	T1
8A61K31/7072	8C07H19/00	9760	T1
8C12N9/99	8C07H19/00	9760	T1
8A61K47/36	8A61K9/48	9710	T1
8G01N33/68	8G01N33/68	9764	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носителнаправотонапатент

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74	9713	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 37/00	9737	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 1/00	9745	T1
A-Steel S.R.L.	F 24H 1/43	9751	T1
A-Steel S.R.L.	F 28D 7/02	9751	T1
ADC Therapeutics SA	A 61K 39/395	9768	T1
ADC Therapeutics SA	A 61P 35/00	9768	T1
ADC Therapeutics SA	A 61P 35/04	9772	T1
ADC Therapeutics SA	C 07K 16/30	9750	T1
ADC Therapeutics SA	G 01N 33/574	9734	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/192	9800	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61P 29/00	9800	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 9/08	9800	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 47/18	9800	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/167	9800	T1
Adaptimmune Limited	C 07K 14/725	9728	T1
Adaptimmune Limited	A 61K 38/00	9728	T1
Adaptimmune Limited	A 61K 39/00	9728	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 47/30	9731	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 31/33	9777	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 31/63	9731	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 31/27	9725	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61P 31/18	9731	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 9/20	9799	T1
Aksionernoe Obschestvo "Farmasyntez"	A 61K 31/505	9731	T1
Allegra Therapeutics SAS	C 07D 499/87	9712	T1
Ambrx, Inc.	C 07K 17/08	9782	T1
Ambrx, Inc.	C 07K 1/04	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61K 38/22	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61P 17/02	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61P 25/28	9797	T1
Ambrx, Inc.	C 07H 21/04	9782	T1
Ambrx, Inc.	C 07K 14/64	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61P 9/10	9782	T1
Ambrx, Inc.	C 12N 1/19	9782	T1



Ambrx, Inc.	C 12N 1/21	9782	T1
Ambrx, Inc.	C 12P 21/02	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61P 9/00	9782	T1
Ambrx, Inc.	A 61P 31/00	9782	T1
Amgen Inc.	A 61P 35/00	9714	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	9734	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/32	9734	T1
Amgen Inc.	G 01N 33/574	9772	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/395	9772	T1
Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd	A 61B 5/07	9803	T1
Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd	A 61B 1/00	9803	T1
Ankon Medical Technologies (Shanghai) Co., Ltd	A 61B 1/04	9803	T1
Ardelyx, Inc.	A 61K 31/4545	9752	T1
Ardelyx, Inc.	A 61K 31/472	9758	T1
Ardelyx, Inc.	A 61K 31/4725	9758	T1
Ardelyx, Inc.	A 61P 3/00	9758	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 9/48	9806	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 9/28	9806	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 9/00	9736	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/506	9737	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 9/20	9799	T1
Astellas Pharma Europe Ltd.	A 61K 9/00	9792	T1
Astellas Pharma Europe Ltd.	A 61K 47/36	9744	T1
Astellas Pharma Europe Ltd.	A 61K 47/38	9744	T1
Astellas Pharma Europe Ltd.	A 61K 9/16	9762	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 43/00	9755	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 31/497	9752	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 417/14	9755	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 13/02	9755	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 13/10	9755	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/4545	9758	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/496	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/497	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/501	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/506	9737	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/53	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61P 35/00	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 471/04	9769	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 513/04	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/437	9752	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/444	9737	T1



Astex Therapeutics Ltd	A 61P 35/00	9752	T1
Astex Therapeutics Ltd	A 61K 31/4985	9747	T1
Astex Therapeutics Ltd	C 07D 403/14	9747	T1
AstraZeneca UK Limited	A 61P 35/00	9747	T1
AstraZeneca UK Limited	C 07F 5/02	9718	T1
AstraZeneca UK Limited	A 61K 49/00	9718	T1
AstraZeneca UK Limited	A 61K 31/69	9718	T1
AstraZeneca UK Limited	A 61K 31/155	9718	T1
AstraZeneca UK Limited	C 07C 229/00	9718	T1
Baxalta GmbH	A 61J 1/20	9804	T1
Baxalta GmbH	A 61M 39/00	9804	T1
Baxalta GmbH	A 61M 5/00	9804	T1
Biogen MA Inc.	G 01N 33/569	9722	T1
Biogen MA Inc.	C 07K 14/24	9767	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07C 311/51	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07F 9/38	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07D 291/04	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07D 277/82	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07C 323/41	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07C 309/21	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61P 9/06	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 31/661	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 31/41	9789	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 31/185	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 31/18	9793	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 31/165	9793	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 401/04	9779	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 29/00	9779	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/517	9779	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 239/70	9779	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 37/00	9787	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 29/00	9714	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/506	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/444	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/4439	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/44	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 417/12	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 213/82	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 413/12	9737	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/12	9714	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 405/12	9737	T1



CELGENE CORPORATION	A 61K 47/26	9710	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 47/36	9799	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 31/454	9710	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 9/48	9710	T1
CPM Europe B.V.	B 29B 9/00	9733	T1
CPM Europe B.V.	B 01J 2/20	9733	T1
CPM Europe B.V.	B 29B 9/10	9733	T1
CPM Europe B.V.	B 30B 11/20	9733	T1
CPM Europe B.V.	B 29L 1/00	9733	T1
CPM Europe B.V.	B 29B 9/12	9733	T1
Celgene Corporation	C 07C 315/00	9773	T1
Celgene Corporation	C 07C 315/04	9773	T1
Celgene Corporation	C 07C 317/24	9773	T1
Celgene Corporation	C 07C 317/28	9773	T1
Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse	G 01N 33/68	9764	T1
Constellation Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 491/048	9716	T1
Constellation Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 491/04	9716	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/00	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/44	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/467	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/52	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/56	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/72	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/76	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/78	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	B 01D 21/01	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	B 01D 21/00	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 103/00	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 04H 4/12	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 04H 4/00	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 02B 15/08	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 103/02	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 103/42	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 9/00	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 02B 15/04	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 02B 15/06	9723	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	A 47L 9/06	9724	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 02F 3/92	9724	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 02F 3/88	9724	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 04H 4/16	9724	T1
Dolezal, Pavel	A 61K 38/43	9726	T1



Dolezal, Pavel	A 61P 35/00	9726	T1
Dolezal, Pavel	A 61K 38/48	9726	T1
ELI LILLY AND COMPANY	A 61M 5/315	9717	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 39/00	9728	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/18	9732	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 35/00	9734	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4184	9789	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 403/12	9789	T1
F. Hoffmann-La Roche AG	C 07K 16/22	9715	T1
F. Hoffmann-La Roche AG	A 61K 31/337	9777	T1
Fata Aluminum S.r.l.	B 22C 5/08	9738	T1
Fata Aluminum S.r.l.	B 22C 5/18	9738	T1
Fata Aluminum S.r.l.	B 01J 8/26	9738	T1
Fata Aluminum S.r.l.	B 01J 8/18	9738	T1
Fata Aluminum S.r.l.	F 27B 15/09	9738	T1
Fata Aluminum S.r.l.	F 27B 15/16	9738	T1
Fives Stein Bilbao, S.A.	B 01D 53/00	9754	T1
Fives Stein Bilbao, S.A.	B 05D 3/02	9754	T1
Fives Stein Bilbao, S.A.	F 23G 7/06	9754	T1
Fives Stein Bilbao, S.A.	F 23L 15/00	9754	T1
Fives Stein Bilbao, S.A.	F 26B 3/347	9754	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 413/14	9714	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 409/14	9714	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 405/14	9714	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 401/14	9714	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 401/12	9737	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 471/04	9752	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61P 29/00	9769	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61K 31/4709	9805	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 417/14	9787	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 495/04	9714	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61P 35/00	9714	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 9/28	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 9/20	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 47/36	9744	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/525	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/355	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/198	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/122	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/10	9799	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/05	9799	T1



Giuliani S.p.A.	A 61K 31/07	9799	T1
Glaxo Group Limited	A 61P 11/08	9792	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 31/138	9792	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 31/58	9792	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 45/06	9792	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 9/00	9792	T1
Goodbaby Mechatronics s.r.o.	B 62B 5/00	9801	T1
Goodbaby Mechatronics s.r.o.	B 62B 9/00	9801	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/27	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/4045	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/445	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/55	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 45/06	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61P 25/28	9725	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 9/00	9739	T1
Halozyme, Inc.	A 61K 38/00	9763	T1
Halozyme, Inc.	C 12N 9/26	9763	T1
Hytecon AG	C 02F 1/32	9730	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/08	9748	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/16	9748	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	9748	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61P 35/00	9748	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 14/47	9748	T1
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/7088	9753	T1
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/713	9753	T1
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 31/20	9753	T1
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/113	9753	T1
JT International SA	A 24F 47/00	9802	T1
JT International SA	A 61M 11/04	9802	T1
JT International SA	A 61M 15/00	9802	T1
JT International SA	A 61M 15/06	9802	T1
JT International SA	A 61M 16/00	9802	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/16	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 12N 9/99	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/14	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/06	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/00	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 473/34	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 471/04	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61P 31/14	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/708	9760	T1



Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/7072	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/7068	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/675	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/522	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/506	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/4192	9760	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/4184	9760	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 17/06	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 19/02	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 37/00	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 277/56	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 417/06	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 417/14	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/08	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/427	9787	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/428	9805	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/4439	9737	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/4709	9805	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/498	9805	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/506	9783	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	9794	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/53	9752	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/5377	9805	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	9775	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 35/00	9775	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/5025	9794	T1
LINPAC Packaging Limited	B 65D 1/30	9791	T1
MACROPHAGE PHARMA LIMITED	A 61K 31/4412	9796	T1
MACROPHAGE PHARMA LIMITED	A 61P 29/00	9796	T1
MACROPHAGE PHARMA LIMITED	A 61P 35/00	9794	T1
MACROPHAGE PHARMA LIMITED	C 07D 213/73	9796	T1
Mebiol Inc.	A 01G 31/00	9761	T1
Mebiol Inc.	A 01G 31/02	9761	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 29/00	9737	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/519	9757	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 487/04	9805	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 519/00	9798	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 471/04	9798	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 35/00	9798	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 45/06	9792	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4375	9798	T1



Moleac Pte Ltd.	A 61P 9/10	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61P 25/28	9725	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/888	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/736	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/69	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/65	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/00	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/286	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/537	9797	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/236	9797	T1
Motion Icon (Proprietary) Limited	G 09F 19/22	9788	T1
Novartis AG	A 61K 31/519	9743	T1
Novartis AG	A 61P 29/00	9743	T1
Novartis AG	A 61P 35/00	9714	T1
Novartis AG	A 61P 37/00	9737	T1
Novartis AG	C 07D 487/04	9757	T1
Novomatic AG	H 04L 29/06	9785	T1
OSE Immunotherapeutics	C 07K 16/28	9795	T1
Oxford University Innovation Limited	C 12N 15/00	9776	T1
Oxford University Innovation Limited	A 61K 39/095	9776	T1
Oxford University Innovation Limited	C 07K 14/22	9776	T1
Pharma Mar, S.A.	A 61K 31/4995	9780	T1
Pharma Mar, S.A.	A 61P 35/00	9780	T1
Pharma Mar, S.A.	C 07D 515/22	9780	T1
Pharma Mar, S.A.	A 61K 31/4995	9781	T1
Pharma Mar, S.A.	A 61P 35/00	9781	T1
Pharma Mar, S.A.	C 07D 515/22	9781	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/66	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/63	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/626	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/20	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/16	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/043	9729	T1
Refratechnik Holding GmbH	C 04B 35/01	9729	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/00	9715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	9715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	9715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22	9715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	9715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	9734	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	9734	T1



Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/00	9734	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	9778	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	9778	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/00	9778	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 487/04	9794	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	A 61K 45/06	9792	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	A 61P 35/00	9789	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	A 61K 31/519	9743	T1
Rhodia Operations	C 01F 17/00	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 35/10	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/48	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/36	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/10	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/00	9770	T1
Rhodia Operations	B 01J 21/06	9770	T1
Rhodia Operations	C 01G 25/02	9770	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 36/76	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 8/04	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 8/34	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 8/365	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 8/60	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 9/00	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61K 31/047	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61Q 19/00	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61Q 19/10	9736	T1
Rottapharm Ltd.	A 61Q 17/04	9736	T1
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	A 61K 9/00	9736	T1
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	A 61K 47/24	9739	T1
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	A 61P 35/00	9739	T1
SCG Chemicals Co., Ltd.	C 08F 2/00	9774	T1
SCG Chemicals Co., Ltd.	C 08L 23/06	9774	T1
SCG Chemicals Co., Ltd.	F 16L 9/12	9774	T1
SOREMARTEC S.A.	A 23G 1/54	9786	T1
SOREMARTEC S.A.	A 23G 3/54	9786	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/19	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/30	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/44	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/46	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/50	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	9740	T1



Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/132	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/103	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/182	9741	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	9741	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/82	9741	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/117	9741	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 7/24	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	9740	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	G 06T 9/00	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/91	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/91	9742	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9719	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/91	9719	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9719	T1
Shah Caviar Limited	A 23B 4/20	9746	T1
Shah Caviar Limited	C 11B 1/10	9746	T1
Shah Caviar Limited	C 11B 13/00	9746	T1
Sibre Siegerland-Bremsen GmbH	B 66D 5/30	9771	T1
Sibre Siegerland-Bremsen GmbH	B 66D 1/58	9771	T1
Sibre Siegerland-Bremsen GmbH	B 66C 1/04	9771	T1
Sibre Siegerland-Bremsen GmbH	B 66C 19/00	9771	T1
Sibre Siegerland-Bremsen GmbH	B 66D 1/26	9771	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 01F 15/00	9765	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 01F 3/04	9765	T1
Swiss SPA System Ltd.	A 61N 1/32	9727	T1
Swiss SPA System Ltd.	A 61H 23/02	9727	T1
Swiss SPA System Ltd.	A 61H 7/00	9727	T1
Swiss SPA System Ltd.	A 61N 1/04	9727	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/28	9734	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/395	9734	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der	A 61K 39/00	9748	T1

Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH			
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/30	9750	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/4985	9759	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 25/16	9759	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 471/04	9760	T1
Technics & Applications, afgekort T&A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	E 04H 4/08	9735	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 35/00	9752	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 43/00	9755	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/04	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/10	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/12	9784	T1
Teijin Pharma Limited	C 07D 417/10	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 3/10	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 3/06	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 19/06	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 13/12	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 13/04	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 11/00	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 1/12	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61K 31/427	9784	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 1/04	9784	T1
Tulino Research & Partners Ltd.	F 01C 1/356	9790	T1
Tulino Research & Partners Ltd.	F 01C 1/32	9790	T1
Tulino Research & Partners Ltd.	F 02B 53/08	9790	T1
University College Cardiff Consultants Limited	C 07H 19/06	9760	T1
University College Cardiff Consultants Limited	C 07H 1/00	9711	T1
University College Cardiff Consultants Limited	C 07H 19/16	9711	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 23/889	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 35/00	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 35/04	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 37/12	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 37/18	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	C 23C 8/00	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 23/755	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 21/00	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01D 53/94	9766	T1
Uniwersytet Jagiellonski	B 01J 37/02	9766	T1
Vascular Biogenics Ltd.	A 61K 31/337	9777	T1
Vascular Biogenics Ltd.	C 12N 15/86	9749	T1
Vascular Biogenics Ltd.	C 12N 7/00	9749	T1
Vascular Biogenics Ltd.	A 61K 35/06	9749	T1



Vascular Biogenics Ltd.	C 07K 14/705	9749	T1
Vascular Biogenics Ltd.	A 61K 31/713	9749	T1
Vascular Biogenics Ltd.	A 61K 48/00	9749	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 471/04	9759	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61P 31/16	9783	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/506	9760	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 403/04	9783	T1
Vifor (International) Ltd.	A 61P 1/00	9745	T1
Vifor (International) Ltd.	A 61K 31/74	9745	T1
Vitae Pharmaceuticals, LLC	A 61P 29/00	9714	T1
Vitae Pharmaceuticals, LLC	A 61K 31/437	9752	T1
Vitae Pharmaceuticals, LLC	C 07D 471/04	9769	T1
Zambon S.p.A.	A 61K 31/198	9799	T1
Zambon S.p.A.	A 61K 9/16	9744	T1
Zambon S.p.A.	A 61K 9/14	9762	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2018/1163 (220) 19/11/2018
(442) 30/11/2019

(731) Друштво за деловни услуги,
внатрешна и надворешна трговија
АЛФА СИД Андријана ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје Бул. АВНОЈ бр. 84-1/2,
Аеродром, Скопје, МК
(540)



(591) сина, црвена, жолта, зелена,
виолетова
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, весници,
списанија, периодични публикации,
печатени материјали, печатени
публикации, детски сликовници, каталози,
книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,
дистрибуција на примероци, компјутерско
рекламирање преку интернет,
рекламирање, фотокопирање
кл. 41 издаваштво, електронско
издаваштво, објавување книги, он-лајн
публикување електронски книги и
списанија, текстови (објавување текстови)
со исклучок на рекламни текстови

(210) ТМ 2019/545 (220) 02/05/2019
(442) 30/11/2019

(731) Интернационална Организација за
Едукација Уметност Спорт и Култура -
АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА ул. „Илка
Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп, МК
(740) Стоикоски Пецо ул. „Илка
Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп
(540)

Забавно музичко талент шоу
„Свезда број 1,,

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2019/565 (220) 06/05/2019
(442) 30/11/2019

(731) Небојша Златевски Долна Баница,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК
(540)



(591) сина, зелена, темно сина, бела
(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир,
чипс од компири, крцкави производи од
компир флипс и смоки
кл. 30 кроасани
кл. 32 вода, минерална вода, сода вода,
сокови и безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2019/566 (220) 06/05/2019
(442) 30/11/2019

(731) Небојша Златевски Долна Баница,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК
(540)



(591) сина, зелена, темно сина, бела
(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир,
чипс од компири, крцкави производи од
компир флипс и смоки
кл. 30 кроасани

кл. 32 вода, минерална вода, сода вода,
сокови и безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2019/839 (220) 05/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) Друштво за производство, промет
и услуги Кодинг Горска дооел Скопје
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, МК
(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



GORSKA+ BEAUTY

(591) розева, бела, сива
(531) 19.07.00;24.13.01;25.01.17;27.05.17
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода и сода вода
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со вода

(210) ТМ 2019/845 (220) 05/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) Друштво за посредување,
производство, услуги и трговија
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-
извоз ДООЕЛ Ресен ул. „Мите
Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310, Ресен,
МК
(740) Цветковски Васко ул. „Димитар
Божиновски“ бр. 11, 7310, Ресен
(540)



(591) светла и темна зелена, црвена,
виолетова, сина, кафена
(531) 01.03.16;05.07.13;18.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2019/851 (220) 09/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)

MAKEDONIJALEK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациски, детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиене; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и индустриски

истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/852 (220) 09/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црна

(531) 26.04.04;27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациски, детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање,

регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиене; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и индустриски истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/853 (220) 09/07/2019

(442) 30/11/2019

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црна

(531) 26.04.04;27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациони, детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни

дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиенење; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и индустриски истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/866** (220) 11/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул. Првомајска бб, Скопје, МК**

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна
(531) 21.01.04;27.01.10;27.05.00;28.05.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, производи од тесто и слатки, прашок за печење

(210) **TM 2019/867** (220) 12/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) **ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска бр. 45, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, темно зелена, зелена и светло сина
(531) 01.05.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 греење, ладење, вентилација
кл. 17 материјали за изолација
кл. 19 неметални градежани материјали
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2019/900** (220) 25/07/2019
(442) 30/11/2019


(300) 88298458 12/02/2019 US
(731) **International Truck Intellectual Property Company, LLC 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.13.23;25.07.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила, имено камиони,
шасии и нивни резервни делови

(210) ТМ 2019/903 (220) 26/07/2019
(442) 30/11/2019
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, МК
(540)



(591) црвена, црна, бела, златна
(531)
05.01.05;27.05.02;27.05.17;29.01.01;29.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/908 (220) 29/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) Здружение за производители и
извозници на вино и други пијалаци
произведени од грозје Вина од
Македонија Скопје ул. 810 Б.Б., 1000,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сива
(531) 01.03.00;03.11.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/909 (220) 29/07/2019
(442) 30/11/2019

(731) Здружение за производители и
извозници на вино и други пијалаци
произведени од грозје Вина од
Македонија Скопје ул. 810 Б.Б., 1000,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, црна, бела,
сива
(531) 01.03.00;03.11.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/914 (220) 30/07/2019
(442) 30/11/2019

(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(731) AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem

**Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent
Beşiktaş, Istanbul, TR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) нијанси на сина и виолетова

(531) 14.01.16;26.02.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат
во третманот при заболувања и
нарушувања на коските, зглобовите,
'рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,
јајниците, грлото на матката, желудникот,
мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски
препарати за третман на автоимуни
болести, болести на имунолошкиот
систем, воспалителни болести, воспалени
црева, гастроинтестинални,
генитоуринарни, мускулоскелетни,
мускуларни, дерматолошки, пулмонарни,
респираторни, онколошки, хепатолошки,
вирусни, метаболички, ендокрини,
кардиоваскуларни, кардиопулмонарни,
сексуална дисфункција, офтамолошки,
неуролошки, хормонални, и психијатриски
заболувања и нарушувања; фармацевтски
препарати за третманот на автоимуни
заболувања и нарушувања

кл. 10 медицински уреди и инструменти;
уреди за ослободување на лек; системи за
испорака на лек; уреди за инјектирање за
фармацевтски препарати; медицински
шприцеви; хируршки уреди и инструменти;
хируршки инструменти и апарати; и
хируршки и медицински апарати и

инструменти за употреба во општа
хирургија

кл. 35 услуги за дистрибуција и услуги што
се состојат од здружување, во корист на
други, фармацевтски и ветеринарни
препарати за медицински цели, хемиски
препарати за медицински и ветеринарни
цели, хемиски реагенси за фармацевтски
и ветеринарни цели, медицинска
козметика, диететски суплементи за
фармацевтски и ветеринарни цели,
диететски суплементи, нутритивни
суплементи, медицински препарати за
употреба при слабеење, храна за бебиња,
херби и хербални напитки адаптирани за
медицински цели, стоматолошки
препарати и артикли, материјали за
полнење заби, материјал за земање
стоматолошки отисок, стоматолошки
адхезиви и метеријали за поправање заби,
санитарни препарати за медицинска
употреба, хигиенски влошки, хигиенски
тампони, фластери, материјали за завои,
пелени направени од хартија и текстил за
бебиња, возрасни и миленичиња,
препарати за уништување штетници,
хербициди, фунгициди, препарати за
уништување глодари, деодоранси, што не
се за луѓе или за животни, препарати за
прочистување воздух, препарати за
деодорирање на воздухот, средства за
дезинфекција, антисептици, детергенти за
медицински цели, медицински сапуни,
сапуни за дезинфекција, антибактериски
лосиони за раце, фармацевтски
препарати, фармацевтски препарати што
се користат во третманот при заболувања
и нарушувања на коските, зглобовите,
'рбетниот столб, цревата, дебелото црево,
кожата, белите дробови, очите, градите,
јајниците, грлото на матката, желудникот,
мочниот меур, бубрезите, главата,
мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски

препарати за третман на автоимуни болести, болести на имунолошкиот систем, воспалителни болести, воспалени црева, гастроинтестинални, генитоуринарни, мускулоскелетни, мускуларни, дерматолошки, пулмонарни, респираторни, онколошки, хепатолошки, вирусни, метаболички, ендокрини, кардиоваскуларни, кардиопулмонарни, сексуална дисфункција, офтамолошки, неуролошки, хормонални, и психијатриски заболувања и нарушувања; фармацевтски препарати за третманот на автоимуни заболувања и нарушувања, хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, мебел специјално изработен за медицински цели, вештачки екстремитети и протези, медицински ортопедски артикли, корсети за медицински цели, ортопедски чевли, еластични завои и завои за поддршка, хируршки наметки и хируршки стерилни платна, сексуални помагала за возрасни, кондоми, шишиња за бебиња, цуцли лажливки за бебиња, цуцли, играчки за бебиња за помош при раст на заби, нараквици и прстени за медицински цели, анти-ревматски нараквици, анти-ревматски прстени, медицински уреди и инструменти, уреди за ослободување на лек, системи за испорака на лек; уреди за инјектирање за фармацевтски препарати; медицински шприцеви; хируршки уреди и инструменти; хируршки инструменти и апарати, и хируршки и медицински апарати и инструменти за употреба во општа хирургија, овозможувајќи на потрошувачите полесно да ги погледнат и купат тие производи, каде таквите услуги можат да бидат обезбедени преку малопродажни продавници, големопродажни аутлет продавници, преку електронски медиум или преку каталози за

порачка по пошта; услуги за упатување, имено, обезбедување информации за производот на потрошувачот од областа на фармацевтски производи, здравствени производи и медицински производи; дистрибуција на примероци за евалуација на медицински артикли, кутии за отпадоци за остри предмети за медицински цели и преносни медицински ладилници поврзани со нив; обезбедување онлајн комерцијален информациски директориум од областа на фармацевтски производи, здравствени производи и медицински производи; услуги за рекламирање и маркетинг

кл. 41 обезбедување онлајн публикации во облик на брошури и новини од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје; организирање и реализирање часови, семинари и работилници од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје; образовни услуги, имено, програми за фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје достапни преку аудио, видео, веб апликации, апликации за мобилни телефони, и компјутерски мрежи; образовни услуги, имено, реализирање програми од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје

кл. 42 истражување и развој на фармацевтски препарати и биолошки слични лекови; истражување и развој во фармацевтската и биотехнолошката област; медицински и научни истражувачки информации од областа на фармацевтски препарати, биолошки слични лекови и клинички испитувања; обезбедување веб страни што содржат информации за фармацевтски препарати и биолошки слични лекови; услуги за

поддршка во врска со фармацевтски производи и биолошки слични лекови, имено, услуги за корисничка поддршка; обезбедување онлајн компјутерски софтвер што се користи за пристап, управување, ажурирање и прикажување електронски бази на податоци од областа на фармацевтски препарати и биолошки слични лекови

кл. 44 обезбедување услуги за медицински информации и поддршка за пациентите, имено, фармацевтски совети и консултации од природата на обезбедување онлајн информации во врска со фармацевтски производи и третманот и превенција на разни болести, нарушувања и заболувања; обезбедување здравствени и медицински информации во врска со фармацевтски производи; информациски услуги, имено, обезбедување медицински информации на пациентите; обезбедување медицински консултациони и советодавни услуги преку глобална компјутерска мрежа од полето на фармацевтски производи и разни болести, нарушувања и заболувања; обезбедување медицински информации на пациенти од канцер; обезбедување услуги за поддршка на пациенти за канцер и третман за канцер; обезбедување информации за здравјето на коските кај пациенти со канцер кои лежат преку обезбедување персонализирани медицински информации и практични совети за комуникација за здравјето на коските со давателите на здравствена нега; обезбедување медицински совети и совети преку глобална компјутерска мрежа од областа на информациски услуги поврзани со здравјето на коските, вклучително канцер; обезбедување медицински информации и услуги за поддршка за пациенти вклучително совети

за здравјето на коските, спречување остеопороза, и фармацевтски совети и советување во форма на онлајн информации за третман и третманот на остеопороза и заболувања на коските и фармацевтски препарати за третманот на остеопороза; обезбедување здравствени извештаи на пациенти третирани за остеопороза и заболувања на коските; медицински совети и совети преку глобална компјутерска мрежа од областа на третман на канцер и хемотерапија; обезбедување услуги за медицински информации и поддршка за пациенти, т.е., фармацевтски совети и советодавни услуги за обезбедување онлајн информации за имуно-тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување здравствени и медицински информации за имуно-тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување медицински информации до пациенти со имуно тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување услуги за поддршка за пациенти за третман на медицински состојби, вклучително обезбедување информации за пациенти и информации за третман со лекови на фамилиите на пациентите, и обезбедување медицински информации од пациенти за пациентите да научат за медицински проблеми и процеси од здравствениот персонал; услуги од областа на обезбедување информации за правилна примена на лекови

(210) ТМ 2019/922 (220) 31/07/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за трговија и услуги
РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје Кеј 13-ти
Ноември бр. 2 ГТЦ кат-2 секција /2 локал
14, Центар, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

(540)

Дајте музика

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи

кл. 38 телекомуникации; емитување телевизиски програми; детски емисии


кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; книги (објавување книги); телевизиска забава; забави (планирање забави); организирање забавни настани и активности; објавување книги; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми) издавање книги, детски сликовници, едукативен материјал

(210) **ТМ 2019/923** (220) 01/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 210, Визбегово, Бутел, Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, црна, жолто-зелена

(531) 25.01.05;25.01.15;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од жита, производи од тесто и слатки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз на производи од жита, производи од тесто и слатки

(210) **ТМ 2019/949** (220) 13/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 1523 бр. 55, Кисела Вода, 1000, Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна, жолта, портокалова, сина


(531) 01.15.05;27.05.12

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз на против пожарни апарати, стабилни системи, системи за дојава на пожар и хидрантска опрема
кл. 37 поправки и инсталациски услуги на против пожарни апарати, стабилни системи,
системи за дојава на пожар и хидрантска опрема

(210) **TM 2019/950** (220) 14/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Александар Бариќ ул. Ѓорѓи Сугаре 10/2-12, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, црвена, сива, бела, црна
(531) 03.01.06;03.01.24;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/955** (220) 14/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) **АНДРЕЕВСКИ ДАВОР ул. АНДРЕЈА ЗОГРАФ бр. 24/А, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, бела
(531) 27.05.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 бои за коса, коса (бои за коса), коса (производи за виткање коса), лосиони за коса, перики (лепила за прицврстување перики), производи за виткање коса, спрејови за коса, шампони
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе, бубки за коса, вештачка коса, витлери за коса што не се рачно управувани направи, неелектрични, игли за коса, капи за фарбање коса, коса (вештачка коса), коса (витлери за коса) што не се рачно управувани направи, неелектрични, коса (ленти за коса), коса (мрежи за коса), коса (панделки за коса), коса (плетенки од коса), коса (украси за коса), ленти за коса, мрежи за коса, панделки за коса, парчиња вештачка коса, перики, плетенки, плетенки од коса, украси за коса, шноли, шноли за виткање коса
кл. 44 козметички салон; фризерски салон; медицински клиници за пресадување на коса

(210) **TM 2019/963** (220) 16/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Халк Банка АД Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена

(531) 26.11.07;26.11.08;26.13.25

(551) колективна

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични 9
средства [АТМ]

кл. 16 брошури;

билтени;

периодични публикации;

весници;

печатени материјали;

печатени публикации;

печатени формулари и обрасци;

печати;

печати [жигови, отпечатоци];

печати со адреси;

плика [канцелариски материјали];

постери;

регистар [главни книги];

регистри;

списанија;

штипки за пари;

агенции за рекламирање

кл. 35 агенции за

рекламирање;ажурирање на рекламниот

материјал;ажурирање и одржување

податоци во компјутерски бази на

податоци;ажурирање и одржување

информации во регистри;барање

спонзорства;

бизнис информации;

бизнис испитување;

бизнис истражување;

бизнис пребарување;

бизнис проценки;

бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);

вработување персонал;

дизајнирање рекламен материјал;

дистрибуција на примероци;

изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;изнајмување канцелариски машини и
опрема *;

маркетинг;

маркетинг истражување;

маркетинг студии;

обезбедување деловни информации преку
веб-страница;обезбедување комерцијални и деловни
контакт-информации;обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги;

објавување рекламни текстови;

огласување со плаќање по клик;

односи со јавноста;

организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели;

пишување рекламни текстови;

преговарање и склучување трговски
транзакции за трети лица;преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки прекукомуникациски медиуми, за
малопродажба;

претставување на производите;

раководење со датотеки

(компјутеризирано раководење со
датотеки);раководење (советодавни услуги за
бизнис раководење);

ревизија;

рекламирање;

рекламирање преку радио;

рекламни огласи (ширење на рекламните огласи);
 рекламирање преку пошта;
 собирање информации во компјутерските бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 телевизиско рекламирање;
 умножување документи;
 фактурирање

кл. 36 банкарски служби за дебитни картички;
 анализирање (финансиско анализирање);
 агенции за кредити;
 агенции за станови;
 агенции за недвижности;
 агенции за наплаќање долгови;
 банкарски трансакции од дома;
 банкарство;
 брокерство *;
 верификација на чекови;
 гаранции; давање заеми врз основа на хипотеки;
 депонирање скапоцености;
 доверителство;
 заеднички фондови;
 заеми;
 известување за цени на хартии од вредност;
 здравствено осигурување;
 издавање вредносни купони;
 издавање кредитни картички;
 издавање патнички чекови;
 изнајмување заеднички канцеларии за работење;
 изнајмување канцеларии [недвижности];
 изнајмување станови;
 инвестирање средства;
 капитални инвестиции;
 кредити со отплата на рати;
 кредитирање со заложно обезбедување;
 купување на кредит;
 лизинг на недвижности;

лизинг на фарми;
 наплаќање кирија;
 нумизматичка проценка;
 обезбедување финансиски информации преку интернет;
 организирање на финансирањето за градежни проекти; организирање наплаќање; осигурителни информации; осигурување;
 осигурување на живот;
 осигурување од несреќи;
 осигурување од пожар;
 позајмување врз основа на залог;
 поморско осигурување;
 порамнување, финансиско;
 посредници за недвижности;
 посредување за хартии од вредност;
 посредување при осигурување;
 пренесување средства (електронско пренесување средства);
 прибирање добротворни средства;
 проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];
 проценување антиквитети;
 проценување накит;
 проценување недвижен имот;
 проценување поштенски марки;
 проценување уметнички дела;
 разменување пари;
 служби за кредитни картички;
 советување во врска со осигурување;
 советување во врска со финансии;
 статистички услуги;
 трговија за акции и обврзници; управување со емисии на јаглерод;
 управување со недвижни имоти;
 управување со станбени згради;
 услуги за берзанско посредување;
 услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи;
 туслуги за плаќање пензија;
 услуги за советување во врска со задолжување;

услуги на фондови за помош за позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови во банки;
факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган];
финансиски информации;
финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности];
финансиски услуги;
финансиско спонзорирање;
финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на надомести за други
кл. 38 електронска пошта; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување пристап до бази на податоци; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска; комуникација]; пренесување по факс; пренесување слики и пораки со помош на компјутери

(210) ТМ 2019/964 (220) 16/08/2019
(442) 30/11/2019

(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, МК
(540)

HALKESCO

(591) црна, зелена
(531) 27.05.11; 27.05.17
(551) колективна
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични 9 средства [АТМ]
кл. 16 брошури;
билтени;

периодични публикации;
весници;
печатени материјали;
печатени публикации;
печатени формулари и обрасци;
печати;
печати [жигови, отпечатоци];
печати со адреси;
плика [канцелариски материјали];
постери;
регистар [главни книги];
регистри;
списанија;
штипки за пари;
агенции за рекламирање
кл. 35 агенции за рекламирање; ажурирање на рекламниот материјал; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; барање спонзорства;
бизнис информации;
бизнис испитување;
бизнис истражување;
бизнис пребарување;
бизнис проценки;
бизниси (услуги за преместување на бизнисите);
вработување персонал;
дизајнирање рекламен материјал;
дистрибуција на примероци;
изнајмување билборди [панос за рекламирање];
изнајмување време за рекламирање преку медиумите;
изнајмување канцелариски машини и опрема *;
маркетинг;
маркетинг истражување;
маркетинг студии;
обезбедување деловни информации преку веб-страница;

обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации;
 обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги;
 објавување рекламни текстови;
 огласување со плаќање по клик;
 односи со јавноста;
 организирање изложби за комерцијални или рекламни цели;
 пишување рекламни текстови;
 преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица;
 преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба;
 претставување на производите;
 раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки);
 раководење (советодавни услуги за бизнис раководење);
 ревизија;
 рекламирање;
 рекламирање преку радио;
 рекламни огласи (ширење на рекламните огласи);
 рекламирање преку пошта;
 собирање информации во компјутерските бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 телевизиско рекламирање;
 умножување документи;
 фактурирање

кл. 36 банкарски служби за дебитни картички;
 анализирање (финансиско анализирање);
 агенции за кредити;
 агенции за станови;
 агенции за недвижности;
 агенции за наплаќање долгови;
 банкарски трансакции од дома;

банкарство;
 брокерство *;
 верификација на чекови;
 гаранции; давање заеми врз основа на хипотеки;
 депонирање скапоцености;
 доверителство;
 заеднички фондови;
 заеми;
 известување за цени на хартии од вредност;
 здравствено осигурување;
 издавање вредносни купони;
 издавање кредитни картички;
 издавање патнички чекови;
 изнајмување заеднички канцеларии за работење;
 изнајмување канцеларии [недвижности];
 изнајмување станови;
 инвестирање средства;
 капитални инвестиции;
 кредити со отплата на рати;
 кредитирање со заложно обезбедување;
 купување на кредит;
 лизинг на недвижности;
 лизинг на фарми;
 наплаќање кирија;
 нумизматичка проценка;
 обезбедување финансиски информации преку интернет;
 организирање на финансирањето за градежни проекти; организирање наплаќање; осигурителни информации;
 осигурување;
 осигурување на живот;
 осигурување од несреќи;
 осигурување од пожар;
 позајмување врз основа на залог;
 поморско осигурување;
 порамнување, финансиско;
 посредници за недвижности;
 посредување за хартии од вредност;
 посредување при осигурување;

пренесување средства (електронско пренесување средства);
 прибирање добротворни средства;
 проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];
 проценување антиквитети;
 проценување накит;
 проценување недвижен имот;
 проценување поштенски марки;
 проценување уметнички дела;
 разменување пари;
 служби за кредитни картички;
 советување во врска со осигурување;
 советување во врска со финансии;
 статистички услуги;
 трговија за акции и обврзници; управување со емисии на јаглерод;
 управување со недвижни имоти;
 управување со станбени згради;
 услуги за берзанско посредување;
 услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи;
 туслуги за плаќање пензија;
 услуги за советување во врска со задолжување;
 услуги на фондови за помош за позајмување;
 услуги поврзани со индивидуални сефови во банки;
 факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган];
 финансиски информации;
 финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности];
 финансиски услуги;
 финансиско спонзорирање;
 финансиско управување;
 финансиско управување со исплатата на надомести за други
 кл. 38 електронска пошта; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на

мрежи со оптички кабли; комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување приспа до бази на податоци; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска; комуникација]; пренесување по факс; пренесување слики и пораки со помош на компјутери

(210) ТМ 2019/965 (220) 16/08/2019
 (442) 30/11/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
 (540)

ALKAFORMIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/970 (220) 19/08/2019
 (442) 30/11/2019

(731) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 бр. 12, 1000, Скопје, МК**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела, златна, сива, темно зелена, розева
 (531) 05.03.13; 25.01.19; 27.05.01
 (551) колективна

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/982 (220) 26/08/2019

(442) 30/11/2019

(731) ДТУ ЕНТЕ ДООЕЛ ул. Булевар
Видое Смилевски Бато бр. 1/2, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) розева, бела, црна

(531) 18.01.19;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа; куфери и
патни торби; чадори за дожд и сонце;

сл. разни производи

кл. 20 мебел;огледала;рамки за

слики;производи од

дрво;трска;плута;рогозина

коски;слонова

коска;килибар;седеф;морска пена или

нивна замена;пластика

кл. 35 рекламирање; водење и работење

канцелариски услуги на продажма на

големо и мало работи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање

стоки; организирање; патувања

(210) ТМ 2019/986 (220) 27/08/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за едукација и консалтинг
ЕДУФРОНТ ДООЕЛ

Јани Лукровски 10/1-46, Скопје, МК

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-
28, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина, жолта, црвена, црна

(531) 16.01.06;16.01.08;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/989 (220) 27/08/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје ул Манапо бр. 7-
1/1, Скопје, МК

(540)



(531) 05.01.03;05.03.13;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

(210) ТМ 2019/1001 (220) 03/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **CAMEL SH.P.K. Zona Industriale p.n. 40000 Mitrovicë, XX**(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолта

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масло и масти за јадење
 кл. 30 кафе, замена за кафе, чај, какао, шеќер, ориздапиока и саго; брашно и прозиводи од жита; леб, производи од тесто и слатко; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашак за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се офатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на продажба на големо и мало на производи од месо, риба, живина и дивеч; на месните преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни

производи; масло и масти за јадење; кафе, замена за кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока и саго; брашно и прозиводи од жита; леб, производи од тесто и слатко; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашак за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се офатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

(210) **TM 2019/1020** (220) 11/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US**(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

(531) 09.03.14;25.01.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за бебиња; пелени во форма на гаќички за бебиња, гаќички за одвинување од пелени

(210) **TM 2019/1025** (220) 16/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, 2000, Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива
(531) 27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња
кл. 28 игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи, украси за елка
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1026 (220) 16/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива
(531) 27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/1027 (220) 17/09/2019
(442) 30/11/2019
(731) Неоком АД Скопје бул. Кузман
Јосифовски Питу бр. 15, МК
(540)



(591) црна, сина
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и проектирање поврзано со нив; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/1030** (220) 18/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје**
Источна Индустриска зона бр. 2,
Маџари, Скопје, МК
(740)

(540)



(591) бела, сина, темно сина, кафена,
светло кафена

(531) 08.01.08;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кроасани

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со кроасани

(210) **TM 2019/1031** (220) 13/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **KANEKA CORPORATION, a**
corporation organized and existing under
the laws of Japan, Manufacturers and
Merchants of 2-3-18, Nakanoshima, Kita-
ku, Osaka, JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ED COIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 емболички уреди за третирање на
васкуларни аномалии

(210) **TM 2019/1032** (220) 16/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **The Coca-Cola Company One Coca-**
Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на сива

(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци, вклучувајќи вода за
пиење, вода со вкус, минерална и
газирана вода; други безалкохолни
пијалаци; вклучувајќи безалкохолни
пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци
за спортисти; овошни пијалаци и џусеви
вклучувајќи кокосова вода; сирупи,
концентрати, прашоци и други препарати за
подготовка на пијалаци, вклучувајќи вода
со вкус, минерална игазирана вода,
безалкохолни пијалаци, енергетски
пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни
пијалаци и џусеви; зеленчукови пијалаци и
џусеви

(210) **TM 2019/1033** (220) 01/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Коктел Трејд ул. 101 бб, Голема**
Речица, Тетово, МК

(540)

SOLZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2019/1034 (220) 18/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за испитување и знализа
 РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1,
 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Ружојчик Скопје
 Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, темно црвена, зелена, темно сина

(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 огласување; рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/1035 (220) 18/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за испитување и знализа
 РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1,
 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Ружојчик Скопје
 Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје

(540)

RGV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 огласување; рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/1037 (220) 18/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
 Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

Po!Yummy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз

(210) **TM 2019/1038** (220) 18/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Драган Павловиќ Латас ул. 5, бр. 132, Зелениково, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна

(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огасување, водење на работење,
управување со работи, пишување
рекламни текстови, давање информации
преку веб страница

кл. 41 пишување текстови што не се
рекламни текстови, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни активности

(210) **TM 2019/1040** (220) 19/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Бизнис и Иновејшн Сентр ул. Илинденска бр. 335, 1200, Тетово, МК**

(740) Љубиша Стефаноски ул. Јане
Сандански бр. 63/27 , Тетово
(540)



(591) сива, зелена и бела

(531) 05.03.14;27.05.17;27.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење; инсталации за
греење; елементи за греење

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/1041** (220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Misstala

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/1042** (220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RENTANİL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1043** (220) 20/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Ipratrom

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1044** (220) 20/09/2019
 (442) 30/11/2019

(731) **Шејдоски Риза ул. Маршал Тито бр. 115, 6250, Кичево, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

NEXCHEM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на трговија на големо и мало и увоз-извоз со: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2019/1045** (220) 20/09/2019
 (442) 30/11/2019

(731) **Шејдоски Риза ул. Маршал Тито бр. 115, 6250, Кичево, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

NEXXOL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на трговија на големо и мало и увоз-извоз со: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2019/1046** (220) 20/09/2019
 (442) 30/11/2019

(731) **Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје ул. Њуделхиска бр. 7, 1000, Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, виолетова
 (531) 01.01.02;27.05.13;27.05.17
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување, хотели

(210) **TM 2019/1047** (220) 20/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation) 300 Park Avenue,
New York, N. Y. 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COLGATE SMILE FOR GOOD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедикаментозна паста за заби и
немедикаментозно средство за плакнење
уста

кл. 21 четка за заби

(210) **TM 2019/1051** (220) 23/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за туризам и
угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ
ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов
бр. 18, Струмица, МК**
(540)



(591) бела, магента, сина

(531) 26.11.21;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 производи за гимнастика и спортска
опрема

кл. 35 услуги за подготовка и продажба на
додатоци во исхрана: протеини, аминокиселини, стимуланси за енергија,

киселини, стимуланси за енергија,
витамины и топачи на масти

кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес
центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги

(210) **TM 2019/1055** (220) 24/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сина, зелена, жолта,
розова, виолетова, портокалова

(531) 03.03.24;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење уста

(210) **TM 2019/1056** (220) 24/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-
shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HIGHLANDER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2019/1057** (220) 24/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Ostriol

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1058** (220) 24/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc. 95, Marathonos Avenue, 190 09 Pikermi, Attica, GR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

ALGECIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, поконкретни, лекови за луѓе

(210) **TM 2019/1066** (220) 25/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела,кафена, црна, сина, портокалова

(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и немедицински средства за плакнење на уста

(210) **TM 2019/1067** (220) 25/09/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела, светло сина, сина, црна

(531) 03.09.24;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста

(210) **TM 2019/1068** (220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна, сива зелена
(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста

(210) **TM 2019/1069** (220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, портокалова, кафена,
зелена, црна, сива

(531) 03.05.24;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста

(210) **TM 2019/1070** (220) 25/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, кафена, жолта, црна,
сива, зелена, портокалова

(531) 03.05.24;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста



(210) **TM 2019/1074** (220) 26/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

MARPER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(210) **TM 2019/1075** (220) 26/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

MARGER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(210) **TM 2019/1077** (220) 26/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FREEWAY UP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, енергетски пијалоци

(210) **TM 2019/1082** (220) 30/09/2019
(442) 30/11/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Herajit

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1085** (220) 02/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Галевски Кире and Црвенковска Билјана ул. Христо Смирненски бр. 48 1-20, Скопје, МК and ул. Ацо Караманов бр. 20, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Колемишевски и партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта

(531) 05.01.00;26.01.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни

услуги;обука;забава;спортски и културни активности;книги (објавување книги);објавување книги;он-лајн публикување, електронски книги и списанија;електронско издаваштво

(210) **ТМ 2019/1087** (220) 02/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Арменд Салиху ул. Вуковарска бр. 5/2-14, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни преработки;конзервирано смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за печење; сол, сенф;оцет, сосови (како мирудии);мирудии;мраз

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работата; канцелариски работи; рекламирање; цени (анализа на цени), презентација на производи во маркети, каталози, услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашокза печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз


(210) **ТМ 2019/1088** (220) 02/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ – Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, темно розова, сина, жолта, портокалова, бела, виолетова, кафена

(531) 05.07.24;24.15.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/1089 (220) 02/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ –
Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000,
Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, жолта

(531) 26.05.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/1092 (220) 03/10/2019


(442) 30/11/2019

(731) **Трговско друштво за
производство и промет ДИВИНО ДОО
експорт-импорт с. Стајково Богданци
ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,
Богданци, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, кафена, црвена

(531) 06.19.07;19.01.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
на вино и алкохолни пијалоци и сите други
производи добиени од вино и алкохол
освен пиво

кл. 35 промет со вино на големо и мало,
алкохолни пијалоци

(210) ТМ 2019/1093 (220) 03/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за издавачка дејност,
маркетинг и односи со јавност
ПЛУСИНФО ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ
Скопје ул. 50-та Дивизија бр. 15/1,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сива, црна

(531) 24.17.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, односи со јавноста;
on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа; обработка на
текстови; изнајмување рекламен простор,
компјутерско рекламирање преку
интернет, маркетинг, обезбедување

деловни информации преку веб страници
 кл. 38 обезбедување на пристап до
 содржина, веб страни и портали;
 електронска пошта; обезбедување
 кориснички пристап на глобалната
 компјутерска мрежа (провајдери на
 услуги); обезбедување пристап до бази на
 податоци; агенции за информирање
 кл. 41 он-лајн публикување на весници и
 списанија; он-лајн публикување во врска
 со забава, политички, економски, спортски
 и културни активности; електронско
 објавување текстови

(210) ТМ 2019/1094 (220) 04/10/2019
 (442) 30/11/2019

(731) Трговско друштво за
 производство и промет ДИВИНО ДОО
 експорт-импорт с. Стајково Богданци
 ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково,
 Богданци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



DIVINO ANTIKA

(591) жолта, кафена, црвена
 (531) 19.03.00;19.07.02
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци, производство
 на вино и алкохолни пијалоци и сите други
 производи добиени од вино и алкохол
 освен пиво

кл. 35 промет со вино на големо и мало,
 алкохолни пијалоци

(210) ТМ 2019/1117 (220) 09/10/2019
 (442) 30/11/2019

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
 Merck Drive, Whitehouse Station, New
 Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

ZOTREPLIX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2019/1118 (220) 09/10/2019
 (442) 30/11/2019

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
 Merck Drive, Whitehouse Station, New
 Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

DELSTRIGO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2019/1119 (220) 09/10/2019
 (442) 30/11/2019

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One
 Merck Drive, Whitehouse Station, New
 Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

ZIERVUS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1120** (220) 09/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZUMELPRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1121** (220) 09/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PIFELTRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1122** (220) 10/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591)

(531) 26.13.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на кардиоваскуларни болести и нарушувања, болести и нарушувања на централниот нервен систем, невродегенеративни болести и нарушувања, невролошки болести и нарушувања, гастроинтестинални болести и нарушувања, метаболички болести и нарушувања, како и бубрежни болести и нарушувања; фармацевтски препарати за лекување на транстиретинска амилоидоза

(210) **TM 2019/1123** (220) 10/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **SAISTOURS S.p.A. Via Libertà, 58, I-90143 PALERMO PA, IT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DES Destination Experiences & Services

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; резервирање на патувања; организирање тури; резервирање седишта за патувања; резервирање транспорт; информации за транспорт; услуги за патувања; туристички агенции; организирање тури и екскурзии; воздушен транспорт; железнички транспорт; автомобилски транспорт; автобуски транспорт; бродски транспорт; камионски транспорт; пакување стоки; шпедиција, шпедитерски превоз на стоки; водење и придружување на тури; резервирање седишта и патни резервации за патувања и за билети; советодавни и информативни услуги поврзани со транспорт, патување и туризам; испорака

на стоки; испорака на пратки; изнајмување паркинг места; изнајмување возила, авиони, бродови и чамци; агенциски услуги за организирање патувања; услуги за организирање транспорт за патници и за складирање на стоки поврзани со тоа; услуги на резервирање на патувања; агенциски услуги за организирање транспорт на стоки

кл. 41 образование; обезбедување обуки; забава; спортски и културни активности; организирање, договарање и спроведување конференции, семинари, симпозиуми, состаноци и работилници (обезбедување обука); услуги за договарање, резервирање и советодавни услуги во врска со погоре споменатите услуги, вклучително и преку интернет и преку центри за повикување и жешки телефонски линии исклучиво во врска со договарање и резервирање

кл. 43 обезбедување храна и пијалаци и привремено сместување; услуги во областа на обезбедување храна и пијалаци и привремено сместување за гости и организација за тоа, вклучително организација на станови и домови за одмор; организирање и изнајмување домови за одмор, туристички домови и апартмани за одмор; резервирање на соби и резервирање на хотели; изнајмување сали за состаноци; советување во врска со обезбедување храна и пијалаци и привремено сместување

(210) ТМ 2019/1128 (220) 14/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БОБО БАРТОН
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.
Козјачка бр. 21, Куманово, МК

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BARTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња; смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; прајмер за сидови; лепила; малтер; глет маса

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на малопродажба врзани за хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња; смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; прајмер за сидови; лепила; малтер; глет маса; услуги на продажба на големо врзани за хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарство; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња; смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за

конзервирање прехранбени производи;
материји за штавење; адхезиви (лепливи
материји) наменети за индустријата;
прајмер за сидови; лепила; малтер; глет
маса

(210) **TM 2019/1130** (220) 14/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сива, темно сива,
светло кафена

(531) 26.04.02;26.04.22;26.11.05;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и
немедицински средства за плакнење на
уста

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2019/1131** (220) 14/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **RSM International Association c/o
wadsack co. Treuhandgesellschaft
Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

**THE POWER OF BEING
UNDERSTOOD**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи
за извршување функции на деловно
управување; компјутерски софтвер кој се
користи за управување со корпоративни
функции за човекови ресурси;
компјутерски софтвер кој се користи за
управување со корпоративни процеси за
човекови ресурси; компјутерски софтвер
кој се користи за управување со
финансиски трансакции, финансиско
планирање и финансиско управување;
компјутерски софтвер кој се користи за
извршување сметководство; компјутерски
софтвер кој се користи за водење и
управување со корпоративни ревизии;
компјутерски софтвер кој се користи за
водење и управување со финансиски
ревизии; компјутерски софтвер кој се
користи за водење и управување со
ревизии на инвентар; компјутерски
софтвер кој се користи за обезбедување
сметководствени услуги; компјутерски
софтвер кој се користи за водење даночни
анализи; компјутерски софтвер кој се
користи за олеснување на правилно
планирање на дизајнот, развојот,
примената и одржувањето на компјутерски
и информатички системи; публикации,
имено, електронски упатства во областите
на управување со сметководствена
работа, услуги на даночно советување,
услуги на ревизија и осигурување,
финансиски статистики и управување со
човекови ресурси

кл. 35 сметководствени услуги и услуги на
советување и консултации во областа на
сметководството; услуги на
сметководствена ревизија и ревизија на
работењето; услуги на управување со
бизниси; купување бизниси и советување
за спојувања; подготовка на даноци;

услуги на даночно советување, имено, услуги на даночно усогласување и советодавни услуги; сметководствени услуги; услуги на управување со богатство, имено, управување со финансиски регистри; советодавни услуги за деловно работење; советодавни услуги за управување со деловни ризици; советодавни услуги за управување со влади, имено, обезбедување информации во областа на владини работи; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за организација и управување со деловни потфати или деловно управување на трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; економски предвидувања и анализи, имено, економски истражувања за постигнување корист, деловни пречки и утврдување на загуби за услуги за одредување трошоци; советување за вработување и регрутирање; советодавни услуги за управување со сметководствена работа; советодавни услуги за управување со човекови ресурси; услуги за распоредување персонал и регрутирање; планирање на даноци и оданочување, совети, информативни и советодавни услуги; осигурителни услуги, имено, ревидирање, подготовка и анализа на финансиски и не-финансиски информации за други, имено, финансиски извештаи, ревидирање на сметководствена усогласеност, советодавни услуги за финансиско сметководство и услуги за истражување измами и разрешување на спорови; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 36 финансиски услуги и советодавни и консултативни услуги во областа на финансиски услуги; услуги на финансиско

управување, услуги на финансиско планирање, услуги за управување со финансиски портфолија, услуги на финансиско предвидување, услуги на финансиски гаранции и осигурувања, финансиски истражувања, услуги на анализи и советување, финансиски информации обезбедени преку електронски средства и услуги на советување и консултации во областа на финансиски услуги; финансиско планирање и инвестициско советување и услуги за управување; услуги за осигурителни консултации и советување; осигурителни консултации, имено, обезбедување совети поврзани со осигурителни прашања; актуарски услуги; истражувања за достигнување на осигурување и придонеси за вработените, деловни пречки и утврдување на загуби; услуги на инвестирање во недвижности; услуги на финансирање; сметководствени услуги за индивидуално пензионирање; брокерство со општи хартии од вредност и услуги на инвестициско банкарство; советодавни услуги во областа на придонесите на вработените во врска со осигурување, финансии и финансиски програми за надоместоци; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за управување со финансиски трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; советодавни услуги за даноци од продажба, имено, обезбедување совети на ентитети за автоматизација на софтвер и известувачки функции за сметање, собирање и плаќање даноци од продажба; услуги на управување со богатство; финансиско

советување и осигурително советување, имено евалуација на осигурителни продукти за управување со планирање на богатство;информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и компјутерски системи по мерка за други; советодавни услуги во областа на компјутерски базирани информациски системи за деловни потфати и влади; советодавни услуги во областа на идентификување, приоритизација, анализа, дизајн, развој и имплементација на компјутерски базирани информациски системи за осигурување и други финансиски услуги, деловни потфати и други индустрии;технички советодавни услуги и помош со компјутерски базирани информациски системи и нивни компоненти; советодавни услуги за ИТ и информатичка безбедност, имено, обезбедување советодавни услуги за ИТ и електронска безбедност и управување со ризик за ИТ и електронска безбедност за банки и други финансиски институции; водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ советување во областите на проценка на ризик, ИТ и безбедност на електронски информации, истрајност на ИТ и електронски деловни информациски и подготвеност за опоравување после катастрофи, внатрешна ревизија и планирање на ревизија за ИТ и електронски информации;компјутерски осигурителни услуги поврзани со развој на безбедносни системи и планирање непредвидливи настани за информациски системи;информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото;обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер

кој не може да се презема кој му овозможува на корисникот да пристапи до централизирано управување со документи и портал за комуникација на вработени дизајнирани специјално за користење од страна на комерцијални банки и кредитни унии; обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за електронска пошта, ставање во календар и управување со документи; онлајн компјутерски програм кој не може да се симнува за закажување состаноци и настани, управување со групни календари, делегирање задачи и известување, запишување белешки, пренесување податоци до и од бази со податоци и до и од компјутерски програми и компјутерски датотеки; онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за управување со адреси; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 45 услуги за поддршка при парничарење во вид на истражни ревизии и финансиски анализи; поддршка при парничарење во економија, сметководство и финансии, имено, истражни ревизии и финансиски анализи; услуги на даночно советување, имено, советувања за даночна усогласеност поврзани со усогласеност со федерални, државни и странски даночни закони и регулатива, информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; застапување клиенти во даночни работи пред даночните управи; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

(210) **TM 2019/1132** (220) 14/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **RSM International Association c/o wadsack co. Treuhandgesellschaft**

Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

RSM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи за извршување функции на деловно управување; компјутерски софтвер кој се користи за управување со корпоративни функции за човекови ресурси; компјутерски софтвер кој се користи за управување со корпоративни процеси за човекови ресурси; компјутерски софтвер кој се користи за управување со финансиски трансакции, финансиско планирање и финансиско управување; компјутерски софтвер кој се користи за извршување сметководство; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со корпоративни ревизии; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со финансиски ревизии; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со ревизии на инвентар; компјутерски софтвер кој се користи за обезбедување сметководствени услуги; компјутерски софтвер кој се користи за водење даночни анализи; компјутерски софтвер кој се користи за олеснување на правилно планирање на дизајнот, развојот, примената и одржувањето на компјутерски и информатички системи; публикации, имено, електронски упатства во областите на управување со сметководствена работа, услуги на даночно советување, услуги на ревизија и осигурување, финансиски статистики и управување со човекови ресурси

кл. 35 сметководствени услуги и услуги на советување и консултации во областа на сметководството; услуги на сметководствена ревизија и ревизија на работењето; услуги на управување со бизниси; купување бизниси и советување за спојувања; подготовка на даноци; услуги на даночно советување, имено, услуги на даночно усогласување и советодавни услуги; сметководствени услуги; услуги на управување со богатство, имено, управување со финансиски регистри; советодавни услуги за деловно работење; советодавни услуги за управување со деловни ризици; советодавни услуги за управување со влади, имено, обезбедување информации во областа на владини работи; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за организација и управување со деловни потфати или деловно управување на трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; економски предвидувања и анализи, имено, економски истражувања за постигнување корист, деловни пречки и утврдување на загуби за услуги за одредување трошоци; советување за вработување и регрутирање; советодавни услуги за управување со сметководствена работа; советодавни услуги за управување со човекови ресурси; услуги за распоредување персонал и регрутирање; планирање на даноци и оданочување, совети, информативни и советодавни услуги; осигурителни услуги, имено, ревидирање, подготовка и анализа на финансиски и не-финансиски информации за други, имено, финансиски извештаи, ревидирање на сметководствена усогласеност, советодавни услуги за финансиско сметководство и услуги за

истражување измами и разрешување на спорови; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 36 финансиски услуги и советодавни и консултативни услуги во областа на финансиски услуги; услуги на финансиско управување, услуги на финансиско планирање, услуги за управување со финансиски портфолија, услуги на финансиско предвидување, услуги на финансиски гаранции и осигурувања, финансиски истражувања, услуги на анализи и советување, финансиски информации обезбедени преку електронски средства и услуги на советување и консултации во областа на финансиски услуги; финансиско планирање и инвестициско советување и услуги за управување; услуги за осигурителни консултации и советување; осигурителни консултации, имено, обезбедување совети поврзани со осигурителни прашања; актуарски услуги; истражувања за достигнување на осигурување и придонеси за вработените, деловни пречки и утврдување на загуби; услуги на инвестирање во недвижности; услуги на финансирање; сметководствени услуги за индивидуално пензионирање; брокерство со општи хартии од вредност и услуги на инвестициско банкарство; советодавни услуги во областа на придонесите на вработените во врска со осигурување, финансии и финансиски програми за надоместоци; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за управување со финансиски трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре

споменатото; советодавни услуги за даноци од продажба, имено, обезбедување совети на ентитети за автоматизација на софтвер и известувачки функции за сметање, собирање и плаќање даноци од продажба; услуги на управување со богатство; финансиско советување и осигурително советување, имено евалуација на осигурителни продукти за управување со планирање на богатство; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и компјутерски системи по мерка за други; советодавни услуги во областа на компјутерски базирани информациски системи за деловни потфати и влади; советодавни услуги во областа на идентификување, приоритизација, анализа, дизајн, развој и имплементација на компјутерски базирани информациски системи за осигурување и други финансиски услуги, деловни потфати и други индустрии; технички советодавни услуги и помош со компјутерски базирани информациски системи и нивни компоненти; советодавни услуги за ИТ и информатичка безбедност, имено, обезбедување советодавни услуги за ИТ и електронска безбедност и управување со ризик за ИТ и електронска безбедност за банки и други финансиски институции; водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ советување во областите на проценка на ризик, ИТ и безбедност на електронски информации, истрајност на ИТ и електронски деловни информациски и подготвеност за опоравување после катастрофи, внатрешна ревизија и планирање на ревизија за ИТ и електронски информации; компјутерски

осигурителни услуги поврзани со развој на безбедносни системи и планирање непредвидливи настани за информациски системи; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер кој не може да се презема кој му овозможува на корисникот да пристапи до централизирано управување со документи и портал за комуникација на вработени дизајнирани специјално за користење од страна на комерцијални банки и кредитни унии; обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за електронска пошта, ставање во календар и управување со документи; онлајн компјутерски програм кој не може да се симнува за закажување состаноци и настани, управување со групни календари, делегирање задачи и известување, запишување белешки, пренесување податоци до и од бази со податоци и до и од компјутерски програми и компјутерски датотеки; онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за управување со адреси; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 45 услуги за поддршка при парничарење во вид на истражни ревизии и финансиски анализи; поддршка при парничарење во економија, сметководство и финансии, имено, истражни ревизии и финансиски анализи; услуги на даночно советување, имено, советувања за даночна усогласеност поврзани со усогласеност со федерални, државни и странски даночни закони и регулатива, информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; застапување клиенти во

даночни работи пред даночните управи; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

(210) ТМ 2019/1135 (220) 15/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Халили Сема; Halili Sema ул.101 бр. 66, Порој; rr. 101 nr.pn Порој, Тетово; Tetovë, МК**

(540)



(591) сина у зелена; kaltërt dhr gjelbërt

(531) 24.15.01;26.02.07;26.11.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 организирање и водење семинари; organizime dhe udhëheqje të seminareve

(210) ТМ 2019/1136 (220) 15/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Aktiebolaget Electrolux 105 45 Stockholm, SE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ARTHUR MARTIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 прибор за јадење; кујнски ножеви; острилки за ножеви

кл. 11 електрични парни лонци

кл. 21 кујнски или прибор за храна и

садови за домаќинство; садови за

готвење, садови за печење и сервис за

јадење, освен вилушки, ножеви и лажици;

експрес лонци; прибор за сервирање



(210) **TM 2019/1137** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BUVASIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1138** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Mucovit-C

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1139** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Mucostop

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1140** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Mucomax

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1141** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Dexcoril

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1142** (220) 16/10/2019
(442) 30/11/2019
(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Dexday

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1143** (220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.-
P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, бела, црна и сива

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика за нега на кожа; производи за нега на кожа; производи за нега на лице, тело, коса; препарати за нега на кожа; лак за нокти; сапуни; козметички сапуни; течни сапуни за тело и лице; парфеми; есенцијални масла; производи за орална хигиена

кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски производи за дерматолошка употреба; средства за дезинфекција; сирупи за кашлица; антисептички производи за човечка употреба; бонбони за медицински цели; витамински бонбони; инсектициди; препарати за тестирање на бременост за домашна употреба

кл. 8 алатки за маникир и педикир; ножици [рачни инструменти]; ножици за потстрижување на добиток [рачно управувани]; рачни ножици (рачно управувани -); џебни ножици; бричеви; жилети; рачни алати, рачно управувани; ножици за сечење (Snips) [рачно управувани алатки]

кл. 10 ортопедски производи; торби

[наменети] за употреба од страна на лекарите; медицински маски; термометри за медицински цели; медицински столици за лекување на пациенти; столици за медицински процедури; столици за масажа; апарат за масажа; апарат за физиотерапија; опрема за физиотерапија и рехабилитација

кл. 35 деловна помош, услуги за управување и администрација; деловни анализи, истражувачки и информативни услуги; услуги за комерцијална трговија и информативни услуги за потрошувачи; рекламирање, маркетинг и промотивни услуги. услуги на големо во врска со козметика и производи за лична хигиена; малопродажни услуги во врска со козметика и производи за лична хигиена, нудење помош во областа на управување со бизнисот во рамки на договор за франшиза

(210) **TM 2019/1144** (220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.-
P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина и сите нијанси на сива

(531) 26.11.07;26.11.08;26.13.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 прибор за лична хигиена, креми за лице и лосиони за козметичка употреба; креми за сончање и лосиони; препарати за лице и навлажнувачи за нега на кожа
кл. 5 препарати и производи за дерматолошка употреба

(210) **TM 2019/1145** (220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

LIHEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2019/1146** (220) 17/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **World Global Holdings Limited Simmons Building Wickhams Cay 1 PO Box 961, Road Town Tortola, VG**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MISSION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електрични и електронски апарати и инструменти; апарати и инструменти за пренесување, примање, снимање и репродуцирање на аудио и визуелни сигнали; звучници, електрични кабли; електрични конектори; слушалки; компјутери; апарати и инструменти за електронска обработка на податоци; компјутерски програми за користење во врска со контрола и функционирање на HI-FI производи; грамафонски плочи; магнетни носачи на звук и кертриџи за нивна употреба; компакт дискови и мини дискови како носачи на звучни и видео сигнали; и делови вклучени во класа 9 за потребите на сите горенаведени производи

(210) **TM 2019/1148** (220) 18/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) **Арменд Салиху ул. Вуковарска бр. 5/2-14, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работата; канцелариски работи; рекламирање; цени (анализа на цени), презентација на производи во маркети, каталози, услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) ТМ 2019/1149 (220) 18/10/2019
(442) 30/11/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО
ДОО увоз-извоз Скопје СКУПИ 1 1, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ANGOLO DIVERSO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, производство на мебел (тапациран и корпусен), мебел од метал,

маси од метал, кабинети од метал (мебел); канцелариски мебел од метал; полици од метал (мебел) делови од метал (мебел), мебел од плочест материјал во комбинација со метал, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за маси [мебел], плакари, полици, полици [мебел], работни маси, рамки за слики, столчиња, тоалетни комоди, фотељи, шанкови

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, производство на мебел (тапациран и корпусен), мебел од метал, маси од метал, кабинети од метал (мебел); канцелариски мебел од метал; полици од метал (мебел) делови од метал (мебел), огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, држачи за изложување,

закачалки, изложбени витрини [мебел],
канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки
за маси [мебел], плакари, полици, полици
[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,
шанкови

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2019/1150 (220) 18/10/2019

(442) 30/11/2019

(731) Друштво за производство, промет
и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје Бул. Јане
Сандански бр. 35/2-13, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена

(531) 26.04.07;26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на очила на мало и
големо

кл. 44 оптички услуги

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/1128
3	МК/Т/2019/0851
3	МК/Т/2019/0852
3	МК/Т/2019/0853
3	МК/Т/2019/0955
3	МК/Т/2019/1044
3	МК/Т/2019/1045
3	МК/Т/2019/1047
3	МК/Т/2019/1055
3	МК/Т/2019/1066
3	МК/Т/2019/1067
3	МК/Т/2019/1068
3	МК/Т/2019/1069
3	МК/Т/2019/1070
3	МК/Т/2019/1130
3	МК/Т/2019/1143
3	МК/Т/2019/1144
3	МК/Т/2019/1145
5	МК/Т/2019/0851
5	МК/Т/2019/0852
5	МК/Т/2019/0853
5	МК/Т/2019/0914
5	МК/Т/2019/0965
5	МК/Т/2019/0989
5	МК/Т/2019/1020
5	МК/Т/2019/1041
5	МК/Т/2019/1042
5	МК/Т/2019/1043
5	МК/Т/2019/1057
5	МК/Т/2019/1058
5	МК/Т/2019/1082
5	МК/Т/2019/1117
5	МК/Т/2019/1118

5	МК/Т/2019/1119
5	МК/Т/2019/1120
5	МК/Т/2019/1121
5	МК/Т/2019/1122
5	МК/Т/2019/1137
5	МК/Т/2019/1138
5	МК/Т/2019/1139
5	МК/Т/2019/1140
5	МК/Т/2019/1141
5	МК/Т/2019/1142
5	МК/Т/2019/1143
5	МК/Т/2019/1144
5	МК/Т/2019/1145
8	МК/Т/2019/1136
8	МК/Т/2019/1143
9	МК/Т/2019/0851
9	МК/Т/2019/0852
9	МК/Т/2019/0853
9	МК/Т/2019/0963
9	МК/Т/2019/0964
9	МК/Т/2019/1131
9	МК/Т/2019/1132
9	МК/Т/2019/1146
10	МК/Т/2019/0851
10	МК/Т/2019/0852
10	МК/Т/2019/0853
10	МК/Т/2019/0914
10	МК/Т/2019/1031
10	МК/Т/2019/1143
11	МК/Т/2019/0867
11	МК/Т/2019/1040
11	МК/Т/2019/1136
12	МК/Т/2019/0900
12	МК/Т/2019/1034

12	МК/Т/2019/1035
12	МК/Т/2019/1056
16	МК/Т/2018/1163
16	МК/Т/2019/0963
16	МК/Т/2019/0964
16	МК/Т/2019/1025
17	МК/Т/2019/0867
18	МК/Т/2019/0982
19	МК/Т/2019/0867
20	МК/Т/2019/0982
20	МК/Т/2019/1149
21	МК/Т/2019/1047
21	МК/Т/2019/1130
21	МК/Т/2019/1136
26	МК/Т/2019/0955
28	МК/Т/2019/1025
28	МК/Т/2019/1051
29	МК/Т/2019/0565
29	МК/Т/2019/0566
29	МК/Т/2019/1001
29	МК/Т/2019/1026
29	МК/Т/2019/1037
29	МК/Т/2019/1087
29	МК/Т/2019/1148
30	МК/Т/2019/0565
30	МК/Т/2019/0566
30	МК/Т/2019/0866
30	МК/Т/2019/0923
30	МК/Т/2019/1001
30	МК/Т/2019/1025
30	МК/Т/2019/1030
30	МК/Т/2019/1037
30	МК/Т/2019/1087
30	МК/Т/2019/1148



31	MK/T/2019/0950
31	MK/T/2019/0970
31	MK/T/2019/1001
32	MK/T/2019/0565
32	MK/T/2019/0566
32	MK/T/2019/0839
32	MK/T/2019/0903
32	MK/T/2019/0970
32	MK/T/2019/1026
32	MK/T/2019/1032
32	MK/T/2019/1033
32	MK/T/2019/1077
32	MK/T/2019/1088
32	MK/T/2019/1089
32	MK/T/2019/1092
32	MK/T/2019/1094
33	MK/T/2019/0908
33	MK/T/2019/0909
35	MK/T/2018/1163
35	MK/T/2019/0839
35	MK/T/2019/0845
35	MK/T/2019/0851
35	MK/T/2019/0852
35	MK/T/2019/0853
35	MK/T/2019/0914
35	MK/T/2019/0922
35	MK/T/2019/0923
35	MK/T/2019/0949
35	MK/T/2019/0963
35	MK/T/2019/0964
35	MK/T/2019/0982
35	MK/T/2019/1001
35	MK/T/2019/1027
35	MK/T/2019/1030
35	MK/T/2019/1034
35	MK/T/2019/1035

35	MK/T/2019/1038
35	MK/T/2019/1040
35	MK/T/2019/1044
35	MK/T/2019/1045
35	MK/T/2019/1046
35	MK/T/2019/1051
35	MK/T/2019/1087
35	MK/T/2019/1092
35	MK/T/2019/1093
35	MK/T/2019/1094
35	MK/T/2019/1128
35	MK/T/2019/1131
35	MK/T/2019/1132
35	MK/T/2019/1143
35	MK/T/2019/1148
35	MK/T/2019/1149
35	MK/T/2019/1150
36	MK/T/2019/0963
36	MK/T/2019/0964
36	MK/T/2019/1131
36	MK/T/2019/1132
37	MK/T/2019/0867
37	MK/T/2019/0949
38	MK/T/2019/0867
38	MK/T/2019/0922
38	MK/T/2019/0963
38	MK/T/2019/0964
38	MK/T/2019/1027
38	MK/T/2019/1093
39	MK/T/2019/0982
39	MK/T/2019/1123
40	MK/T/2019/0950
40	MK/T/2019/1149
41	MK/T/2018/1163
41	MK/T/2019/0545
41	MK/T/2019/0914

41	MK/T/2019/0922
41	MK/T/2019/0986
41	MK/T/2019/1026
41	MK/T/2019/1038
41	MK/T/2019/1051
41	MK/T/2019/1074
41	MK/T/2019/1075
41	MK/T/2019/1085
41	MK/T/2019/1093
41	MK/T/2019/1123
41	MK/T/2019/1135
42	MK/T/2019/0851
42	MK/T/2019/0852
42	MK/T/2019/0853
42	MK/T/2019/0914
42	MK/T/2019/0950
42	MK/T/2019/0986
42	MK/T/2019/1027
42	MK/T/2019/1034
42	MK/T/2019/1035
42	MK/T/2019/1040
42	MK/T/2019/1131
42	MK/T/2019/1132
43	MK/T/2019/1033
43	MK/T/2019/1046
43	MK/T/2019/1074
43	MK/T/2019/1075
43	MK/T/2019/1123
44	MK/T/2019/0914
44	MK/T/2019/0955
44	MK/T/2019/1150
45	MK/T/2019/1074
45	MK/T/2019/1075
45	MK/T/2019/1131
45	MK/T/2019/1132



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MK/T/2019/0914
Aktiebolaget Electrolux	MK/T/2019/1136
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	MK/T/2019/1041
CAMEL SH.P.K.	MK/T/2019/1001
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1055
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1066
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1067
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1068
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1069
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1070
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1130
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1047
ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc.	MK/T/2019/1058
International Truck Intellectual Property Company, LLC	MK/T/2019/0900
KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	MK/T/2019/1031
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/1077
MEDI SEI S.A.	MK/T/2019/1143
MEDI SEI S.A.	MK/T/2019/1144
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1117
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1118
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1119
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1120
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1121
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1138
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1139
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1140
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1141
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	MK/T/2019/1142
Pfizer Inc.	MK/T/2019/1122
RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft	MK/T/2019/1131
RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft	MK/T/2019/1132
SAISTOURS S.p.A.	MK/T/2019/1123
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/2019/1056
The Coca-Cola Company	MK/T/2019/1032



The Procter & Gamble Company	MK/T/2019/1020
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1042
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1043
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1057
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1082
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1137
World Global Holdings Limited Simmons Building	MK/T/2019/1146
АНДРЕЕВСКИ ДАВОР	MK/T/2019/0955
Александар Барик	MK/T/2019/0950
Арменд Салиху	MK/T/2019/1087
Арменд Салиху	MK/T/2019/1148
Атанасов Миле	MK/T/2019/1025
Атанасов Миле	MK/T/2019/1026
Бизнис и Иновејшн Сентр	MK/T/2019/1040
ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје	MK/T/2019/1088
ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје	MK/T/2019/1089
ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ	MK/T/2019/0982
Драган Павловиќ Латас	MK/T/2019/1038
Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	MK/T/2018/1163
Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ	MK/T/2019/0986
Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност ПЛУСИНФО ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/1093
Друштво за испитување и анализа РГВ ДОО Скопје	MK/T/2019/1034
Друштво за испитување и анализа РГВ ДОО Скопје	MK/T/2019/1035
Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен	MK/T/2019/0845
Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје	MK/T/2019/0839
Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт- импорт Скопје	MK/T/2019/1150
Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2019/1149
Друштво за производство, трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2019/0989
Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	MK/T/2019/1128
Друштво за производство, трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	MK/T/2019/0949
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	MK/T/2019/1145
Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје	MK/T/2019/0923
Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје	MK/T/2019/0922
Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје	MK/T/2019/0866
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица	MK/T/2019/1051
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени	MK/T/2019/0908



од грозје Вина од Македонија Скопје	
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје	МК/Т/2019/0909
Интернационална Организација за Едукација Уметност Спорт и Култура - АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА	МК/Т/2019/0545
Коктел Трејд	МК/Т/2019/1033
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0851
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0852
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0853
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1030
Небојша Златевски	МК/Т/2019/0565
Небојша Златевски	МК/Т/2019/0566
Неоком АД Скопје	МК/Т/2019/1027
ОЗОН ДООЕЛ	МК/Т/2019/0867
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2019/1037
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/2019/0903
Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/1046
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2019/0970
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци	МК/Т/2019/1092
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци	МК/Т/2019/1094
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0965
Фирдус Хајредин	МК/Т/2019/1074
Фирдус Хајредин	МК/Т/2019/1075
Халили Сема; Halili Sema	МК/Т/2019/1135
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2019/0963
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2019/0964
Црвенковска Билјана	МК/Т/2019/1085
Шејдоски Риза	МК/Т/2019/1044
Шејдоски Риза	МК/Т/2019/1045

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.


Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27749** (151) 18/11/2019
 (210) ТМ 2014/47 (220) 24/01/2014
 (181) 24/01/2024
 (450) 30/11/2019

(732) **ЕНМОН ДООЕЛ ул.Оливер Китановски бр.119, Велес, МК**
 (540)



(591) зелена, бела, црвена, црна, розева, жолта, лила, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 18 женски чанти, кожени ремени; торби за плажа, рачни торби; спортски торби и торби
 кл. 25 обувки, чизми; получизми; ремени; метални делови за обувки; влечки; обувки за плажа, дрвени обувки, клонпи; костими за капење; чевли, спортски чевли и скијачки чизми
 кл. 26 врвки за чевли, украси за чевли кои не се од благородни метали
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на женски чанти, кожни ремени; торби за плажа, рачни торби; спортски торби и торби, обувки и чизми; получизми; ремени; метални делови за обувки; влечки; обувки за плажа, дрвени обувки; клонпи; костими за капење; чевли, спортски чевли и скијачки чизми врвки за чевли, украси за чевли кои не се од благородни метали

(111) **27801** (151) 20/11/2019
 (210) ТМ 2015/287 (220) 10/03/2015

(181) 10/03/2025
 (450) 30/11/2019

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена светло и темно зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана

(111) **27797** (151) 11/11/2019
 (210) ТМ 2017/20 (220) 11/01/2017
 (181) 11/01/2027
 (450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) златна
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо со потекло од Швајцарија

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на: чоколадо со потекло од

Швајцарија

(111) **27798**

(151) 11/11/2019

(210) ТМ 2017/1004 (220) 17/10/2017

(181) 17/10/2027

(450) 30/11/2019

(732) **Јусуфи Есат ул. Охридска бр. 167, Битола, МК**

(540)



(591) црвена, бела, сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 јаболко со потекло од Преспа

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со

работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патување

(111) **27800**

(151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/457 (220) 10/05/2018

(181) 10/05/2028

(450) 30/11/2019

(732) **Матиќ Иван бул. АВНОЈ бр. 116/1-20, Скопје, МК**

(540)

ПАНТЕР МИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; Печатени

работи; Книговезнички

материјал; Фотографии; Канцелариски

материјали и канцелариски предмети,

освен мебел; Лепила за канцелариска и

куќна употреба; Материјали за сликање и

материјали за уметници; Сликарски

четки; Материјали за обука и

настава; Пластични листови, фолии и кеси

за завиткување и пакување; Печатарски

букви, клишиња

акварели; албуми; алманаси; амбалажа за

шишиња од хартија или картон; апарати за

врамување фотографии; апарати за

нумерирање; апарати за пластифицирање

документи, за канцелариска

употреба; апарати за правење и

украсување вињети; апарати и машини за

книговез [канцелариски прибор]; апарати за

рачно етикетирање; аритметички

таблици; атласи; бакорез

[гравури]; бележници или

блокчиња; библиотечни регистри

[канцелариски материјали]; блокчиња за

цртање; блокчиња или перничиња за

впивање мастило [канцелариски

материјали]; бришачи за пенкала; бришачи

за табли за пишување; брошури; валјаци за

бојосување; валјаци за машини за

пишување; витрини за канцелариски

материјали [канцелариски прибор]; восок

за запечатување; восок за обликување,

што не е за дентална употреба; восочна

хартија; впивачи; географски карти; глина за

обликување; глина од полимер за

моделирање; глобуси на земјината

топка; глутен [лепак] за канцелариски

материјали или за употреба во

домаќинствата

гравирани уметнички предмети; градежни

макети; графички репродукции; графички

слики и модели; графички цртежи; гребалки

[бришачи], за канцелариска

употреба; гумени ленти за канцеларии; гумени лепила за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата; гумирано платно за канцелариска употреба; гумички за бришење; даски за сложување букви [печатарство]; детски сликовници; држачи за документи [канцелариски прибор]; држачи за мини од графит за технички моливи; држачи за моливи; држачи за пенкала; држачи за пенкала и моливи; држачи за печати; држачи за страници; држачи за фотографии; држачи за хартија; дупчалки за канцелариска употреба; дупчалки [канцелариски прибор]; електротипови; етикети за картички во картотека; етикети од хартија или картон; желатин за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата; жици за книговец; заштитници [леплива хартија]; златни пера за пишување; знаменца од хартија; знамиња од хартија; игли за бакорез; игли за цртање; индига; индига за машини за правење копии на документи; инструменти за пишување; инструменти за цртање; калапи за обликување глина [уметнички материјали]; календари; канцелариски материјали; канцелариски машини за запечатување пликоа; канцелариски прибор, освен мебел; карти *; картон *; каси за писма; каталози; кеси за готвење во микробранови печки; кеси од хартија или пластика за губре; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кеси (конусоидни хартиени кеси); класери [канцелариски материјали]; книги; книжни амбалажи за креми; колекционерски сликички за размена кои не се за играње; коректорски ленти [канцелариски

прибор]; коритца за сортирање и броење пари; корици [канцелариски материјали]; креда за пишување; кредити за литографија; кројачки кредити; крпи за лице од хартија; крпи од хартија; крпи од хартија за маса; ксуан хартија за кинеско цртање и краснопис; кутии за матрици; кутии за пенкала; кутии за печати; кутии од картон за шапки; кутии од хартија или картон; кутии со бои [училишен прибор]; ленти за подврзување [книговец]; ленти за пури [цигари]; ленти и картички од хартија за запишување компјутерски програми; ленти натопени во мастило за печатари, за компјутери; лепила од скроб за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата; лепливи средства за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата; летоци; лигавчиња од хартија; линијари за цртање; листови од вискоза за амбалажа; листови од преработена целулоза за амбалажа; листови хартија [канцелариски материјали]; литографи; литографски камења; литографски уметнички дела; макари за ленти натопени во мастило; мали табли за пишување, со држач за хартија; маркери [прибор за пишување]; маси за цртање; мастила *; мастилни перничиња за печати; мастилни стапчиња [мини]; мастилници [садови за мастило]; мастило за коригирање [хелографија]; материјал од скроб за амбалажа; материјали за настава [освен апарати]; материјали за обликување; материјали за пишување; материјали за цртање; материјали од хартија за филтрирање; машини за острење моливи, електрични или неелектрични; мини од графит за технички моливи; модели за везење [мостри]; моливи; моливи од шкрилци; моливи од јаглен; мостри за

прецртување;музички
 честитки;навлажнувачи за лепливи
 површини [канцелариски
 прибор];навлажнувачи [канцелариски
 прибор];навлаки за пасоши;навлаки за
 чековни книшки;навлаки од хартија за
 саксии;налепници [канцелариски
 материјали];натписи одхартија или
 картон;неелектрични направи за
 отпечатоци на кредитни картички;ножеви
 за сечење хартија [канцелариски
 материјали];нотеси [бележници];обвивки
 за шишиња од хартија или картон;огласни
 карти [канцелариски материјали];огласни
 табли од хартија или картон;одбележувачи
 за во книги;олеографи;острилки за
 моливи,електрични или
 неелектрични;отпечатоци [резби];паковки
 (пластични паковки) за завиткување или
 пакување;палети за
 сликари;памфлети;пантографи
 [инструменти за цртање];папиемаше;папки
 за хартија;папки [канцелариски
 материјали];папки со листови што се
 вадат;пастелни боички;
 патенти[притиснувачи];
 паус хартија;
 пенкала [канцелариски прибор];
 пенкала на полнење;
 пера;
 пера за цртање;
 пергамент хартија;
 перничнија за печати;
 перфорирани картички за разбои за
 ткаење;
 печатарски блокови;
 печатарски букви;
 печатарски броеви;
 печатарски букви и бројки;
 печатарски прекривки што не се
 одтекстил;
 печатени материјали;
 печати;

печати [жигови, отпечатоци];
 печати за запечатување;
 печати со адреси;
 плакати од хартија или картон;
 пластики за обликување;
 пластични кеси за фрлање измет
 оддомашни миленичиње;
 пластични фолии за пакување;
 платна [слики], врамени или неврамени;
 платно за книговез;
 плика [канцелариски материјали];
 плочки со адреси за машини за
 адресирање;
 подлоги за печати;
 подметки за чаши за пиво;
 подметки од хартија за маса;
 подметки одхартија за шишиња;
 покажувачи за карти, неелектронски;
 портрети;
 постери;
 потпирачи за книги;
 потпирачи за рака за сликари;
 поштенски жигови;
 правоаголни линијари за цртање;
 преносливи печатарски прибори
 [канцелариски прибор];
 прецртани слики;
 прибори за пишување [канцелариски
 материјал];
 прибори за пишување [сетови];
 прибори за цртање;
 прирачници [упатства];
 притискачи за хартија;
 проекти;
 производи за бришење;
 проспекти;
 просирна хартија [канцелариски
 материјали];
 радиограми (хартија за радиограми);
 рамки на сложување [печатарство];
 рачно пишувани шаблони за копирање;
 резгледници;
 садови за боја;

салфети од хартија за маса;
 самолепливи ленти за канцелариски
 материјали или за употреба во
 домаќинствата;
 сликарски платна;
 сликарски штафелај;
 слики;
 смеси за обликување;
 спојки за хартија;
 спојници за канцеларии;
 сребрена хартија;
 стапчиња за сложување;
 стеатит [кројачки кредит];
 стегачи за задржување на приборот за
 пишување;
 табли за пишување;
 тастатури од машини за пишување;
 те-линијари за цртање;
 тенка пластична фолија, растеглива, за
 палетизирање;
 тесни чаршафи за маса од хартија;
 теста за печатење;
 течни коректори [канцелариски
 материјали];
 ткаенини за книговез;
 ткаенини за копирање;
 тоалетна хартија;
 топчиња за хемиски пенкала;
 транспаренти од хартија;
 тушеви за цртање;
 украсни подметки од хартија;
 уреди за копирање [канцелариски
 материјали];
 училишни набавки [канцелариски
 материјали];
 фасцикли за документи [канцелариски
 материјали];
 фигури [статуетки] од хартија;
 филтри за кафе од хартија;
 флуоресцентна хартија;
 фотогравури;
 фотографии;
 хартиени и картонски материјали за

пакување [полнење, обложување];
 хартиени или пластични фолии за
 одржување на влагата за пакување храна;
 хартиени или пластични фолии за
 впивање за пакување храна;
 хартиени панделки;
 хартиено или картонско обложување за
 пакети;
 хартии за обложување фиоки, миризливи
 или немиризливи;
 хартија *;
 хартија за електрокардиограф;
 хартија за завиткување;
 хартија за копирање [канцелариски
 материјали];
 хартија за машини за бележење;
 хартија за пишување;
 хартија за филтрирање;
 хартија од дрвена маса;
 хектографи;
 хефталици [канцелариски прибор];
 хромолиторграфи [печатење во боја];
 цевки од картон;
 чаршави од хартија за маса;
 челични букви;
 челични пера;
 честитки;
 четириаголни линијари за цртање;
 четки;
 четки за пишување;
 четки за сликари;
 чешли за гранулирање;
 чиничиња за водени бои за уметници;
 шаблони за кроење;
 шаблони за цртање криви линии;
 шамичиња од хартија;
 шамичиња од хартија за отстранување
 шминка;
 шапирографи, апарати и машини;
 шестари за цртање;
 шишиња со мастило;
 школски табли;
 шкрилци за пишување;

штипки за пари;
 штипки за пенкала;
 штитници за бришачи;
 штитници за прсти [канцелариски материјали];
 штици од дрвена маса [канцелариски материјал];
 кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;неметални контејнери, за складирање или транспорт;необработена или полуобработена коска, рог, китова коска или седеф;школки;морска пена;килибар
 бамбус;библиотекарски полици;бисти оддрво, восок, гипс или пластика;бочви што не се од метал;брави за возила што не се од метал;брави, неелектрични и што не се од метал;буриња што не се од метал;валјаци за завеси;вентили од пластика за водоводни цевки;внатрешни решеткасти ролетни;внатрешни ролетни за прозорци [ролетни] [мебел];внатрешни текстилни ролетни за прозорци;воздушни душеци што не се за медицинска употребаВоздушни перници што не се за медицинска употреба;воздушни перничина што не се за медицинска употреба;врати за мебел;врвки за завеси;гвинтови што не се од метал;големи плетени кошници за бебиња;горни површини на масите;даги од дрво, за бочви;двоседи, троседи;декорации од ситни предмети поврзани со жица;детски креветчиња;детски столчиња со масичка за јадење;дрва за гребење за мачки;дрвени буриња за преточување вино;дрвени украси;дрвени футроли за шишиња;држачи за бочви што не се од метал;држачи за завеси што не се од текстил;држачи за изложување;држачи за изложување весници;држачи за книги [мебел];држачи за саксии;држачи за

саксии [мебел];држачи за сметачки машини;држачи за торби што не се од метал;држачи за чадори;дубачиња за деца;душеци *;душеци за преоблекување бебиња;Душеци за спиење душеци со федери;елементи од дрво за кошници со пчели;еленски рогови;животински копита;животински рогови;жолт килибар;завеси од бамбус;завртки за спојување за кабли што не се од метал;завртки што не се од метал;закачалки;закачалки за капи;закачалки за костуми;закачалки за облека што не се од метал;закачалки за палта;затвораачи;затвораачи за садови што не се од метал;затвораачи за шишиња што не се од метал;затвораачи со навој, неметални, за шишиња;затвораачи што не се од метал;затки што не се од метал;заштитни мрежи за врати [мебел];заштитни огради за детски креветчиња, освен постелнина;заштитни огради за пред камини, за домашна употреба;идентификациони белегзии за употреб во болници што не се од метал;изложбени витрини [мебел];имитации на оклоп од желки;камари за носење јајца;камп столови;канистри, неметални;канцелариски мебел;капачиња за шишиња што не се од метал;капачиња што не се од метал за запечатување;картички (пластични картички) за отворање на електронски брави, некодирани;каучи;клинови за чевли, неметални;клинци за чевли, неметални;клупи за сечење [мебел];клупи [мебел];колички за компјутери [мебел];колички за послужување [мебел];колички за послужување чај;колички на тркалца за послужување [мебел];колчиња за шатори што не се од метал;комоди со фиоки;конзолни

маси;контејнери [складирање, транспорт] што не се од метал;копчиња, неметални;корали;корита за мешање малтер што не се од метал;корозо;кошници за носење работи;кошници за пчели;кошници за риби;кошници [плетена стока];кошници што не се од метал;кревети *;кревети за домашни миленичиња;креденци;кројачки кукли;куки за завеси;кутии за домашни миленичиња;кутии за изложување накит;кутии од дрво или пластика;куќички за домашни миленичиња;куќички за кучиња;куќички за птици;куќни броеви, несветлечки, што не се од метал;лепези за лична употреба, неелектрични;лулки, колевки;макари од дрво за преѓа, свила, гајтан;макари, од пластика, за ролетни;маси *;маси за масирање;маси за преоблекување бебиња прицврстени на сид;маси за техничко цртање;маси од метал;мебел;Мобел на дување;мебел од метал;менгеме-маси [мебел];мијалници [мебел];морска пена;навлаки за алишта [гардероба];навлаки за облека [складирање];неметални вентили што не се делови од машини;неметални и немеханички кривулести навивки за флексибилни црева;неметални и немеханички калемии за флексибилни црева;неметални колци за растенија или дрвја;неметални куки за закачалки за облека;нитни што не се од метал;ногалки за мебел;ногари за мебел;ногари за сечење дрва;ногарки за маси [мебел];носачи за мебел, неметални;обрачи за буриња што не се од метал;огласни табли;огледала;оградени простори за бебиња;оклоп од желки;опрема за кревети што не е од метал;опрема за мебел што не е од метал;опрема за прозорци што не е од метал;опрема што не е од метал, за

мртвечки сандаци;опрема што не е од метал, за врати;ормани за картотеки;ормани за облека;палети за транспорт што не се од метал;палки за завеси;палки за скали;патент-брави што не се од метал;пекарски кошници за леб;перници;перници за домашни миленичиња;перничииња;плакари за крпи [мебел];плакати од дрво или пластика;пластични етикети;пластични затвораи за торби;пластични клучеви;плетени дрвени ролетни [мебел];плетени слами, со исклучок на рогозини;плетеници од слама;плочки од пресуван килибар;плочки со натпис за идентификација што не се од метал;подвижни огледала со рачка [тоалетни огледала];подвижни прегради [мебел];подметки за оградени простори за бебиња;подметки што можат да се извадат, за мијалници;полици;полици за книги;полици за пушки;полици за складирање;полици за сточна храна;полици за чинии;полици за шишиња;полици за шкафови за картотеки [мебел];полици[мебел];пораби од пластика за мебел;послужавници што не се од метал *;посребрено стакло [огледала];постаменти за книги на катедра;постелнина, со исклучок на чаршафи;потперници;потпирачи за глава [мебел];потпирачи за качување, неметални;потпирачи за рамки за слики;резиња што не се од метал;резиња за врата, неметални;резервоари што не се од метал и што не се сидни;регистарски таблички што не се од метал;рачки за када, неметални;рачки за врати што не се од метал;рафтови за списанија;ратан;рамки од дрво за кревети;рамки за четки;рамки за слики;рамки за саќе, за кошници со пчели; работни маси [мебел];

работни маси за пишување на машина;
 работни маси за пишување;
 работни маси;
 птици (препарирани птици);
 прстени за клучови, неметални;
 прицврстени кутии за книжни крпи за раце
 што не се од метал;
 препарирани животни;
 предмети на надувување за рекламирање;
 прегради од дрво за мебел;
 прачки од пресуван килибар;
 прачки за мерење товар за железнички
 вагони што не се од метал;
 поштенски сандачиња што не се сидни или
 од метал;
 ремени, неметални, за прицврстување
 цевки; рог, необработен или
 полуобработен;
 садови за течни горива што не се од
 метал;
 садови од пластика за амбалажа;
 сандаци;
 сандаци за играчки;
 сандаци за месо;
 сандаци што не се од метал;
 саке;
 седеф, необработен или полуобработен;
 седишта од метал;
 сифони од пластика на одводни цевки;
 скали од дрво или пластика;
 скали што не се од метал;
 славини за буриња што не се од метал;
 сламарици;
 сламени пораби;
 слонова коска, необработена или
 полуобработена;
 софи;
 стаклени плочи за огледала;
 стапови што не се од метал;
 статуи од дрво, восок, гипс или пластика;
 столарија;
 столарски маси;
 столчиња;

столчиња за фризерски салони;
 табли за закачување клучеви;
 табли, од дрво или пластика, со натписи;
 табуретки;
 табуретки за нозе; тапи за шишиња;
 тоалетни комоди;
 тркалца за кревети што не се од метал;
 тркалца за мебел што не се од метал;
 тропалки за врата, неметални;
 трска [материјал за плетење];
 трупци за сечење [маси];
 украси за рамки за слики;
 украси од пластика за храна;
 украсни завеси со монистра за декорација;
 уметнички дела од дрво, восок, гипс или
 пластика;
 урни, за пепел на покојници;
 училишен мебел;
 фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс
 или пластика;
 фотелји;
 фотелји што се навалуваат;
 хартиени ролетни;
 хидростатични [водени] кревети што не се
 за медицинска употреба;
 цистерни што не се од метал;
 чивилаци за одела;
 шанкови;
 шанкови-шкафови;
 шни за завеси;
 шкафови за лекови;
 шкафови за регистри [мебел];
 шкафчиња;
 школки;
 школки од остриги;
 штипки за кабли или цевки од
 пластика; штрафови што не се од метал;
 ѓерѓеф за везење;
 свончиња за врати, неметални,
 неелектрични;
 свончиња на ветар што одцаваат звуци
 [украси];
 сидни приклучоци за струја што не се од

метал;
јареми;

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството; Садови за готвење и прибор за јадење освен виљушки, ножеви и лажици; Чешли и сунѓери; Четки, освен сликарски четки; Материјали за правење четки; Производи што се користат за чистење; Необработено и полуобработено стакло [освен градежно стакло]; стакларија, порцелан и грнчарија; абразивни сунѓери за триење кожа; абразивни тампони за кујнска употреба; авани за кујна, неелектрични; авани за кујнска употреба; автоклави, што не се електрични, за готвење; аератори за вино; аеросолни распрскувачи што не се за медицинска употреба; апарати за бришење прашина, неелектрични; апарати за дезодорирање за лична употреба; апарати за филтер кафе, неелектрични; апарати и машини за полирање, за употреба во домаќинствата, неелектрични; апарати на вода за чистење заби и гингивит; базенчиња за птици
*; биберници; бинлаци; бисти од порцелан, теракота или стакло; бокали за вино; бокалчиња; бришачи за под со реси; вазни; влакна (животински влакна) [за правење четки]; влакна за четки; внатрешни аквариуми; внатрешни терариуми [вивариуми]; внатрешни терариуми за одгледување растенија; војнички канчиња; гезвиња, неелектрични; глави за електрични четкички за заби; големи шолји со рачка, за пиво; готварски калапи; готвачки шприцови за преливање; градинарски ракавици; греачи за шишенца за храна; грнчарски предмети; даски за сечење во кујна; детски кадички, подвижни; длабоки садови; длабоки чинии за зеленчук; длабоки чинии за салати; длабоки

чинии [садови за овошје]; длабоки чинии за супа; дрвени калапи за чизми [растегнувачи]; држачи за листи на јадења; држачи за ножеви за маса; држачи за пегли; држачи за салфети; држачи за сапуни; држачи за свеќи; држачи за сунѓер; држачи за тоалетна хартија; држачи за цвеќе и растенија [аранжирање цвеќе]; држачи за чепкалки; држачи за четки за бричење; држачи за шишенца со масло и оцет; дршки за метли; електрични распрскувачи на средства против комарци; електрични уреди за привлекување и уништување инсекти; емајлирано стакло; жици за чистење; жици од метал за чистење тави; закачалки за сушење алишта; закачалки и алки за крпи за раце; закачалки што се шират за облека; затворачи за капаци за тенџериња; земјени садови; изотермички вреќи; инки за преточување; казани; калапи за колачи; калапи за обувки [растегнувачи]; калапи за правење коцки мраз; калапи за растегнување ракавици; калапи [кујнски прибор]; канделабри [свеќници]; канти за искористена хартија; канти за полевање; канти за ѓубре; капаци за садови; капаци за садови за путер; капаци за садови за сирење; капаци за тенџериња; капаци што не се од хартија, за саксии со цвеќе; касички за штедење што не се од метал; кафеански послужавници; кафези за домашни миленичиња; кафези за птици; керамика за употреба во домаќинствата; кожа за полирање; козметички прибори; козметички шпатули; комплети за зачини; комплети за ликер; комплети тенџериња за готвење; конец од плексиглас што не е за текстилна употреба; корита за перење алишта со вода пепелница; корита за

хранење;корита за хранење животни;корпи за леб за домашна употреба;коса (чешли за коса) со големи запци;кофи;коцки мраз за повеќекратна употреба;кошници за домашна употреба;кошнички за излети;коњски влакна за изработка на четки;кригли;кригли за пиво;крпи за бришење прашина од мебел;крпи за миење подови;крпи за полирање;крпи за прашина;крпи за чистење;кршалки за ореви;куки за закопчување;кутивчиња за чај;кутии за леб;кутии за сапуни;кутии за слатки;кутии за тоалетен прибор;кутии за тоалетна хартија;кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба;кутии од стакло;кутии со песок за домашни миленичиња;кутии со прозорци;кутии со топчеста форма, за чај;кујнски машини за мешање, неелектрични;мозаици од стакло што не се за градба;млечно стакло;миксери [блендери], неелектрични, за употреба во домаќинствата, мешалки, рачни [за правење коктейли];механички метли [рачни направи со четки за чистење килими];метли;метални кутии, за хартиени крпи за раце;мелници за употреба во домаќинствата, рачни;мелници за бибер, рачно управувани;мајолика [видфина керамика];машини за правење тестенини, рачно управувани;машини за полирање со восок, неелектрични, за чевли;материјали за полирање за правење сјај, со исклучок на препарати, хартија и камен;матарки;маталки, неелектрични;маталки за јајца, неелектрични, за употреба во домаќинствата;лопатчиња за кујнска употреба;лопатки за сервирање пити;лонци за загревање храна што не се загреваат со електрична енергија;лажици за чевли;лажици за црпење, за кујнска употреба;лажици за сладолед;лажици за

обување чевли;лажици за мешање [кујнски прибор];кујнски садови;навлаки за штици за пеглање, обликувани;направи за гасење свеќи;направи за полевање;направи за фаќање муви;неелектрични подвижни ладилници;ножеви за сечење слатки;ножеви за тесто;нокшири;огласни табли од порцелан или стакло;ознаки за декантери;опално стакло;отворачи за вадење тапи;отворачи за шишиња;отнувалки за затнати одводи;отпадоци од волна за чистење;памучни отпадоци за чистење;парни лонци, неелектрични;пердуви за бришење прашина;пипети [тестери за вино];пирустии [прибори за маса];пијалаци (садови, со топлинска изолација, за пијалаци);плитки чинии;плитки чинии за еднократна употреба;плоснати џебни шишенца;плочи за печење вафли, неелектрични;плочки за спречување претечување на млекото;подлошки за маса, што не се од хартија или текстил;подлошки за печење;подлошки за тенџериња;подлошки, што не се од хартија или текстил;подметки за чаши што не се од хартија или од текстил;поила за добиток;покривачи за чајници;покриви на аквариуми;полирање со восок (апарати за полирање со восок), неелектрични;послужавници за употреба во домаќинствата;послужавници од хартија, за домаќинство;послужавници што се вртат;потпирачи за решетки за скара;правење четкарски производи (материјали за правење четкарски производи);предмети од порцелан;преси за вратоврски;преси за лук [прибори за кујна];преси за панталони;преси за цедење овошје, неелектрични, за употреба во домаќинствата;прибор за отстранување шминка;прибори за готвење,

неелектрични;прибори за излет, вклучително и садови;прибори за кујна;прибори за употреба во домаќинствата;производи од кристал [стакларија];прскалки;прскалки за канти за полевање;прскалки за парфеме;прскалки за полевање цвеќе и растенија;прскалки за црева за полевање;прстени за држење свеќи;прстени за живина;прстени за птици;прстени за салфети;пудриери;пудрила;ражни за готвење, од метал;разладни патрони за ладење храна и пијалаци;ракавици за миење возила;ракавици за полирање;ракавици за рерна;ракавици за употреба во домаќинствата;рачни апарати за чистење;рачни мелници за кафе;рендиња [прибори за кујна];решета [кујнски прибор];рогови (чаши за пиење во форма на рогови);садови за горење миризливи материи;садови за ладење [кофи со мраз];садови за лепило;садови за пијалаци;садови за путер;садови за сапуни;садови за собирање маснотии од печење;садови за храна, топлински изолирани;садови за шеќер;садови од метал за правење мраз и ладни пијалаци;саксии за цвеќе;свилени конци за дентална употреба;свински влакна за изработка на четки;сепаратори за ножни прсти од пена за педикир;сепаратори за јајца, неелектрични, за домашна употреба;сервиси за кафе;сервиси за чај;сервиси за јадење, со исклучок на ножеви, вилушки и лажици;сервиси [чиниини];сипачи на пијалак;сита за сеење пепел [прибор во домаќинствата];сита [прибори за домаќинствата];сифони за газирана вода;скарини [готварски прибор];сламки за пиење;слаткарски вреќички за декорирање;снопови коноп за чистење;соларници;стакла за прозорци на возила [полуготови производи];стакларија

(бојосана стакларија);стаклена волна што не е за изолација;стаклени длабоки чинии;стаклени затворачи;стаклени кварцни влакна што не се за употреба со текстил;стаклени плоснати шишенца [садови];стаклени садови;стаклени тегли [дамиџана];стаклени чаши за пиење;стаклени шишенца за парфеме или лекови;стаклено влакно, што не е за изолација или текстилна употреба;стакло во прав за декорирање;стакло, необработено или полуобработено, со исклучок на стакло за градба;стакло со вградени електрични проводници;стапици за глумци;стапици за инсекти;стапици за муви;стапици за стаорци;стапчиња за коктели;стапчиња за јадење;статуи од порцелан, теракота или стакло;сукала, домашни;сунѓери за употреба во домаќинствата;фаќалки за шеќер;фаќалки за салата;фаќалки за мраз;урни *;уреди за собирање трошки;уреди за отстранување влакна од облека, електрични или неелектрични;уреди за апсорбирање чад за употреба во домаќинствата;уметнички дела од порцелан, теракота или стакло;украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло;украсни садови за маси;украси од порцелан;топлински изолирани садови;топен кварц [полуобработен производ] што не е за употреба во градење;толчници за кујнска употреба;тоалетни сунѓери;тоалетни прибори;ткаенини (ведра од ткаенини);термоси;тенџериња за готвење;тенџериња;тегли за колачиња;тави (земјени тави);тави за пржење;тави;сунѓери за шминкање;филтри за кафе, неелектрични;фритези, неелектрични;футроли за чешли;цедилки за крпи за бришење;цедилки за употреба во домаќинствата;цедилки за чај;црпалки за домашна употреба;црпалки за

сервирање;црпалки за сервирање вино;чаши за сервирање варени јајца;чаши за сервирање овошје;чаши од хартија или пластика;чајници;чајници, неелектрични;челична волна за чистење;чепкалки;четкарски производи;четки *;четки (електрични четки), со исклучок на делови од машини;четки за бричење;четки за заби;четки за заби, електрични;четки за коњи;четки за купатила;четки за миене подови, со долги рачки;четки за миене садови;четки за нокти;четки за печиво;четки за стаклени светилки;четки за триење;четки за чевли;четки за чистење резервоари и садови;четкички за веѓи;четкички за трепки;чешалки за тимарење коњи;чешли;чешли (електрични чешли);чешли за животни;чини; чинии од хартија; чиничиња; чукалки за тресење теписи [рачни алати]; шишенца со масло и оцет; шишиња; шишиња за разладување; шлифувано стакло [сурови материјали]; шолји; штедни касички; штипки за сушење алишта; штици за леб; штици за пеглање; штици за перење; јајца што се ставаат како полог во гнезда, вештачки; јарешка кожа за чистење; кл. 28 игри и играчки;апарати за видео игри;производи за гимнастика и спорт;ухраси за елки амлии за игри;апарати за аркадни видеоигри;апарати за бодибилдинг;апарати за забава, автоматски и на парички;апарати за игри на среќа;апарати за игри различни од оние

адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори);апарати за исфрлање тениски топки;базени за пливање [објекти за игра];балони за играње;бебешки вежбални;билијарлски маси;билијардски маси што работат со парички;билијардски стапови;боб-санки;боксерски ракавици;валјаци за статички велосипеди за вежбање;вештачки снег за новогодишни елки;воздушни пиштоли [играчки];возила играчки;возила играчки со далечинско управување;возила макети во размер;врвови за билијардски стапови;вреќи за удирање;вртимушки [играчки];гимнастика (опрема за гимнастика);глинени гулаби [мети];дама [игри];даски за едрење;даски за едрење (појаси за даски за едрење);даски за пливање на стомак;даски за сурфање;дискови за спортови;домина;дрезги [обувки] за одење по снег;држачи за новогодишни елки;држачи за свеќи за новогодишни елки;друштвени игри;експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат];електронски мети;ефтини играчки за забави, игранки;жетони [дискови] за игри;жица за риболов;жици за рекети;жици од животински црева за рекети;забавни игри во кои се користи шах-часовник;заштитни потполнки [делови од спортски одела];игли за пумпи за напумпување топки за игри;играчки играчки за домашни миленичиња;игри *;игри за градење;игри со потковици;игри со табли;игри со чипови;игри со шах;калеидоскопи;каписли за пиштоли [играчки];карти зза играње;картички за бинго;картички за гребење за игри на среќа;кожа од фока [обвивки за скии];конец за риболов;конфети;костими за пливање;коцки;коцки за градење

[играчки]; коњчињ а за нишање; креветчиња за кукли; креда за билијардски стапови; куглање [игри]; кукли; кукички за кукли; лакови за стрелање; летала; летачки дискови [играчки]; летање со змаеви; лизгалки за мраз; магионичарска опрема; макари за летала; макари за риболов; макети [играчки]; макети на играчки; мамец (вештачки мамец) за риболов; мамки за лов или риболов; марионети; маркери [направи за бележење бодови во билијард]; маси за пинг-понг; маси за собен фудбал; маски за камуфлажа [спортски предмети]; маски за мечување; маски играчки; маски [играчки]; матрошки [дрвени руски кукли „бабушки“]; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; машини за видео-игри; машини за физички вежби; машини за фрлање топки; машки потпирачи за атлетика [спортска опрема]; пачинко [механички игри]; параглајдери; палки за жонглирање; палки за голф; отскочни даски [спортска опрема]; оружје за мечување; опрема за стрелање со лак; опрема за риболов; опрема за возење на саеми/панаѓури; облоги за долниот дел од скиите; облека за кукли; носачи на тркала за голф-опрема; новогодишни елки од синтетички материјал; нишалки; направи за исфрлање глинени гулаби; мускули за бањање и пливање; мрежи за спортови; мрежи за пеперутки; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; мобили [играчки што треперат на ветар]; миризливи мамки за лов или риболов; мечиња; меури од сапуница [предмети за играње]; меури за топки за игри; мети; ремени за даски за сурфање; рекети; растегнувачи за гради [направи за вежбање]; ракавици за мечување; ракавици за крикет [опрема за игри]; ракавици за игри; ракавици за

голф; ракавици за безбол; рабови на скии; пушки со боја [спортска опрема]; пумпи специјално приспособени за топки за игри; преносливи видео-игри со екран од течен кристал; појаси за пливање; полнети играчки; покажувачи за мамци [опрема за риболов]; повици за игри со ловење; плишани играчки со прикачени ќебиња; плишани играчки; плетени кошници за риби [опрема за риболов]; планинарски појаси; пињати; пиштоли играчки; перничиња за билијардски маси; пераи [перки за пливање]; пеинт бол [муниција за пиштоли со боја] [спортска опрема]; ремени за кревање тегови [спортска опрема]; роботи играчки; ролери; ролери со тркала во една редица; санки [спортска опрема]; сензори за мамци [опрема за риболов]; скејтборд; сложувалки; слот-машини [машини за игри]; снежни топки; соби за кукли; стапови за риболов; стрели за пикадо; табли за играње дама; табли за шах; фрлање обрачи околу клин; фигури на играчки; уреди и механизми за куглање; уреди за контрола за конзоли за игри; управувачи за играчки; украси за новогодишни елки, освен предмети за осветлување и кондиторски производи; ударни каписли [играчки]; тркала за рулет; трицикли за деца [играчки]; триктрак [игра]; трикови за мамење и шега на туѓа сметка [евтини играчки]; трамболини; торби специјално дизајнирани за скии и

даски за сурфање;
торби за крикет;
торби за голф со или без тркала;
топчиња за билијард;
топчиња за бадминтон;
топки за игри;
топки за играње;
свончиња за новогодишни елки;
свечки [играчки];
штици за пливање;
шишиња за храна за кукли;
штитници за колена [спортска опрема];
штитници за лакти [спортска опрема];
штитници за нозе [спортска опрема];
чипови за игри на среќа;
чизми за лизгање со додадени лизгалки;
чашки за мешање коцки;
чатали [спортска опрема];
хартиени шешири за забава;
харпун-пушки [спортска опрема];
тобогани [предмети за играње];
тениски мрежи;
тегови за вежбање;
тегови;
театарски маски;
тапи за риболов

(111) **27767** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/745 (220) 24/07/2018
(181) 24/07/2028
(450) 30/11/2019

(732) **КУИПУ ДООЕЛ Скопје ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 31, 1000, Скопје, МК**
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива, сина, црвена, зелена,
жолта
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање,
изработка на софтвер, советување за
компјутерски програми

(111) **27760** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/802 (220) 13/08/2018
(181) 13/08/2028
(450) 30/11/2019

(300) 2018 00193 14/02/2018 AZ
(732) **Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MADE OF DISCOVERY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **27774** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/818 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/11/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

UROPOTENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27766** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/826 (220) 16/08/2018

(181) 16/08/2028

(450) 30/11/2019

(732) **ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат 158, Скопје, МК(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белеење и други
материји за перење;препарати за чистење,
полирање, триење и
нагризување;сапуни;парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса;препарати за нега на
забитекл. 9 научни, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми заапаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадењекл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мразкл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животи,
пивски сладкл. 35 рекламирање, водење на
работењето, изнајмување рекламен
простор, рекламен материјал, рекламен
простор, рекламирање преку радио и
телевизијакл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока, организирање
патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтверкл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместувањекл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување
на луѓе или животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги

(111) **27793** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/854 (220) 03/09/2018
 (181) 03/09/2028
 (450) 30/11/2019

(732) **ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. Петар Маџуков 1536, Скопје, МК**
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

INTEREX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **27790** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/855 (220) 04/09/2018
 (181) 04/09/2028
 (450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, зелена, бела, кафена, окер, жолта и црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 леб без квасец; двопек; бисквити; колачиња од слад; вафли; земички; додатоци на јадења; слаткарски производи; пченкарни снегулки; пуканки; леб со ѓумбир; мирудија направена од пименто; брашно за исхрана; брашно од грав; пченкарно брашно; брашно од синап; брашно од јачмен; брашно од соја; пченично брашно; скроб за храна; квасец за тесто; фондани [слаткарски производи]; чајни колачиња; прашок за колач; тесто за колач; макарони; пченка, мелена; пченка, печена; леб; лупен јачмен; резанки од тесто; пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; пастили [слаткарски производи]; слатки; бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; сосови [додатоци на храна]; брашно од тапиока за исхрана; торти; овес (дробен овес); лупен овес; храна од овес; овесни снегулки; овесно брашно; пивски оцет; екстракти од слад за исхрана; слад за човечка исхрана; прополис за исхрана на луѓето; крекери; крем пудинг; мусли; преливи за салати; лебни трошки [презла]; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; мали парчиња храна од

жита;варена пченка;бакардан;прашок за печење;сода бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];ленено семе за јадење [зачин];пченични никулци за јадење;високопротеински плочки од житарки;глутенски додатоци за кулинарска употреба;сос за тестенини;плочки од житарки;тесто;јаткасто овошје во прав;кнедли на база на брашно;замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина

(111) **27765** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/868 (220) 07/09/2018
 (181) 07/09/2028
 (450) 30/11/2019
 (300) 30 2018 102 651.6/30 08/03/2018 DE
 (732) **LSG Lufthansa Service Holding AG**
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg,
DE
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

EVERTASTE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 овошна салата; супи; зеленчукова салата
 кл. 30 брашно;брашно од јачмен;оброк со зрнести
 плодови;бисквити;колачиња;леб;ролати;бурито;торти;чизбургер [сендвичи];чоколадни мусеви;пити со месо;готови оброци базирани на нудли;слатки;пити;пица;пити со јајца, сирење и
 сланина;сендвичи;тартови
 кл. 35 организирање на дистрибуција на рекламни материјали; организирање и склучување на трговски трансакции за други; преговарање за бизнис контакти за други; промовирање на продажбата за

други; дистрибуција на прехранбени производи, луксузна храна и алкохол и на топли, ладни или замрзнати готови оброци
 кл. 39 развивање и дистрибуција на концепт за обвивки за прехранбени производи и луксузна храна и алкохол;
 развој и дистрибуција на концепт за произведување и дистрибуција на обвивки за храна и луксузна храна и алкохол
 кл. 40 замзнување на храна; производство на храна, луксузна храна и алкохол и топли, ладни и замрзнати готови оброци;
 развој и дистрибуција на концепти за производство и дистрибуција на храна и луксузна храна и алкохол
 кл. 43 услуги на кетеринг, особено во авиони, возови, хотели, продавници за малопродажба (outlets) и ресторани

(111) **27792** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/885 (220) 14/09/2018
 (181) 14/09/2028
 (450) 30/11/2019
 (732) **Сељмани Туризам ДООЕЛ 11**
Ноември бр. 86А, Куманово, МК
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

Bleni lirë. Jetoni më mirë!

Купи етино. Живеј подобро!

(591) црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огалсување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производите од жито; леб; колачи и слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мируди), мирудии, мраз; спојување, за доброто на другите, на производи овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб-сајтови

кл. 39 транспортни услуги пакување и складирање стока

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, бифеа, кафетерии, кантини, снек-барови, услуги во барови, кетеринг, изнајмување на столици, масии, чаршави за маси, стакларија

(111) **27791** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/886 (220) 14/09/2018
(181) 14/09/2028
(450) 30/11/2019

(732) **Сељмани Туризам ДООЕЛ 11**

Ноември бр. 86А, Куманово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огалсување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производите од жито; леб; колачи и слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мируди), мирудии, мраз; спојување, за доброто на другите, на производи овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб-сајтови

кл. 39 транспортни услуги пакување и складирање стока

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, бифеа, кафетерии, кантини, снек-барови, услуги во барови, кетеринг, изнајмување на столици, масии, чаршави за маси, стакларија

(111) **27755** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/1008 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/11/2019

(732) **"Agro Kor" sh.p.k NRB: 70184366**

Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, ZB

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) поерокалова, светло кафена, темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

(како мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања

(111) **27754** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1009 (220) 19/10/2018

(181) 19/10/2028

(450) 30/11/2019

(732) **"Agro Kor" sh.p.k NRB: 70184366**

Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, ZB

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

(540)

NÖNE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања

(111) **27759** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1016 (220) 19/10/2018

(181) 19/10/2028

(450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 130, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **27788** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1023 (220) 19/10/2018

(181) 19/10/2028

(450) 30/11/2019

(732) **Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и**

**трговија ЕФ- ТРИ ДОО экспорт-импорт
Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4,
Скопје, МК**

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) црна, розева, сина, жолта, црвена,
зелена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во виртуелни реални игри; компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми

или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни

телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери; компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфон, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници

кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување

на пазарот и информации услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за пријавување на податоци за оптимизирање рекламирање, на и за перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок, и испорака на дигитални медиуми, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис вмрежување; услуги на вработување и

примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање; услуги на здружение што ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за развој на мобилната софтвер апликација кл. 36 услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги на плаќање на сметки; услуги на

финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес; обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и електронско пренесување на податоци, информации, аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол (VoIP); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци за образовна, рекреативна и

забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или организирање комуникациски и мрежи; спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено објавување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување

виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни обезбедување услуги, онлајн видео особено игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира

технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски услуги,

особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење, известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на

компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT)

кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на

средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(111) **27758** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/1024 (220) 22/10/2018
 (181) 22/10/2028
 (450) 30/11/2019

(732) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

CYSTOSANIT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **27751** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2018/1025 (220) 24/10/2018
 (181) 24/10/2028
 (450) 30/11/2019

(732) **Бучков Ламбе ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК**

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000, Скопје
 (540)

GET BODY


(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 диететски супстанции (додатоци во исхраната)
 кл. 35 услуги при продажба на мало и

големо со диететски супстанции (додатоци во исхраната)

(111) **27752** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/1026 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/11/2019

(732) **Бучков Ламбе ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК**

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје,
1000, Скопје
(540)




(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со диететски супстанции (додатоци во исхраната)

(111) **27753** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/1027 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/11/2019

(732) **Бучков Ламбе ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК**

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје,
1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции (додатоци во исхраната)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со диететски супстанции (додатоци во исхраната)

(111) **27757** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/1040 (220) 25/10/2018
(181) 25/10/2028
(450) 30/11/2019

(732) **БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр. 31, с. Глумово, Сарај, 1000, Скопје, МК**
(540)



Garden INN
Residence

(591) сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на недвижности

кл. 36 работи поврзани со недвижности

кл. 37 градежни работи, проектирање, изградба на згради, надзор

(111) **27762** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2018/1057 (220) 30/10/2018
(181) 30/10/2028
(450) 30/11/2019

(732) **Marriott Worldwide Corporation 10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, Maryland, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје



(540)

BONVOY

(591)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата; канцелариски работи; програми со награди за поттик; промоција на услуги на хотел, одморалиште, авиокомпанија, изнајмување на автомобили, временски ограничено право на користење на одредена недвижност (time share), патување и одмор преку програма со награди за поттик; организација, функционирање и надгледување на програмите за лојалност

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, недвижен имот; услуги за временски ограничено право на користење (timesharing) на недвижен имот со програма со награди за поттик; услуги за листинг, изнајмување и закуп на недвижен имот за резидентно сместување, станови, соби во домовите, куќи за одмор, и вили со програма со награди за поттик; услуги за кредитни картички

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; хотелски услуги програма со награди за поттик; хотелски резервации

(111) **27763** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1058 (220) 30/10/2018

(181) 30/10/2028

(450) 30/11/2019

(300) 074902 30/04/2018 JM

(732) **Marriott Worldwide Corporation**
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

MARRIOTT BONVOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата; канцелариски работи; програми со награди за поттик; промоција на услуги на хотел, одморалиште, авиокомпанија, изнајмување на автомобили, временски ограничено право на користење на одредена недвижност (time share), патување и одмор преку програма со награди за поттик; организација, функционирање и надгледување на програмите за лојалност

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, недвижен имот; услуги за временски ограничено право на користење (timesharing) на недвижен имот со програма со награди за поттик; услуги за листинг, изнајмување и закуп на недвижен имот за резидентно сместување, станови, соби во домовите, куќи за одмор, и вили со програма со награди за поттик; услуги за кредитни картички

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; хотелски услуги програма со награди за поттик; хотелски резервации

(111) **27750** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1060 (220) 30/10/2018

(181) 30/10/2028

(450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје
ул. Васко Карангелески бр. 9/1-33,
Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
 СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000,
 Скопје

(540)



(591) кафена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови [како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната вода]

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци [освен пива]

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) 27789 (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1065 (220) 01/11/2018

(181) 01/11/2028

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија ул. Моински пат бр. 221, Гевгелија, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јајца

(111) 27799 (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1072 (220) 05/11/2018

(181) 05/11/2028

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки НЕТ МОНТИНГ ДОО Скопје ул. 16-та Македонска бригада бр. 10, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на големо и мало на телекомуникациска опрема

кл. 37 поставување, одржување и поправки на телекомуникациска опрема (мобилни и фиксни мрежи); инсталација на хардвер; услуги за поддршка на телекомуникациска мрежа; инсталација на домашни системи за безбедност и автоматизација

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено услуги за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и информации

(111) 27756 (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1091 (220) 06/11/2018

(181) 06/11/2028

(450) 30/11/2019

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEO PURPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); сите со цел да бидат
загревани но не и горени; артикли за
пушачи; електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун

(111) **27761** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1148 (220) 14/11/2018

(181) 14/11/2028

(450) 30/11/2019

(732) **Љубо Јолевски ул. Ванчо**

Николески бр. 1, Охрид, МК

(740) Адвокат Рамије Муса ул. Струшка
бр. 2, Тетово

(540)



(591) црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти

кл. 44 медицински клиники, медицински
услуги, ортодонски услуги

(111) **27764** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2018/1290 (220) 18/12/2018

(181) 18/12/2028

(450) 30/11/2019

(732) **United States Polo Association 1400
Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm
Beach, FL 33401, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



U.S. POLO ASSN.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продавници за
малопродажба и услуги на продавници за
малопродажба на интернет во областа на
облека, конфекција и модни додатоци;
рекламирање и публицитет поврзани со
малопродажните услуги

(111) **27787** (151) 21/11/2019


(210) ТМ 2019/83 (220) 21/01/2019

(181) 21/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) **Фисник Садики и Касим Касами
ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, МК**

(540)



(591) бела, златна, црна, црвена и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато,
сушено, варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти, ајвар; јајца, млеко и
млечни производи; маста и масти за
јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед; мед, меласа; кфасец,

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови (како мирудии);мирудии;мраз
 кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци;пијалоци од овошје, и овошни сокови;сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 35 рекламирање;водење на работењето;управување со работата;канцелариски работи, услуги при продажба на голема и мало со месо, риба, живина и дивеч;месни преработки;конзервирано, змрзнато, сушено, варено овошје и зеленчук;желе, џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни производи;маста и масти за јадење, Кафе, чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец, прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови (како мирудии);мирудии;мраз, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци;пијалоци од овошје, и овошни сокови;сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;привремено сместување

(111) **27773** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/88 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)



(591) портокалова, зелена, црвена, црна, бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)

(111) **27775** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/89 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) **Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)



(591) жолта, зелена, црвена, портокалова и бела


(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 чај (овошен)

(111) **27776** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/90 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, црна и
бела


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)

(111) 27777 (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2019/91 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, црна и
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 џемови

(111) 27778 (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2019/92 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, црна и
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 џемови

(111) **27779** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2019/93 (220) 23/01/2019

(181) 23/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 џемови

(111) **27780** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2019/94 (220) 23/01/2019

(181) 23/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 џемови

(111) **27782** (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2019/95 (220) 23/01/2019

(181) 23/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 29 џемови

(111) **27783** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/96 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)




(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сосови (како мирудии)

(111) **27784** (151) 07/11/2019
 (210) ТМ 2019/97 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)




(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сосови (како мирудии)

(111) **27785** (151) 07/11/2019
 (210) ТМ 2019/98 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сосови (како мирудии)

(111) **27786** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/100 (220) 23/01/2019
 (181) 23/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) 27796 (151) 21/11/2019

(210) ТМ 2019/111 (220) 24/01/2019

(181) 24/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски
 Милован ДООЕЛ експорт-импорт
 Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000,
 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, трикотажа, хеланки, долна облека, чорапи, хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со хулахопки, чорапи, долна облека, хеланки и облека

(111) 27795

(151) 21/11/2019

(210) ТМ 2019/112


(220) 24/01/2019

(181) 24/01/2029

(450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски
 Милован ДООЕЛ експорт-импорт
 Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000,
 Скопје, МК

(540)



(591) златна, бела, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со хулахопки, чорапи

(111) **27794** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/113 (220) 24/01/2019
 (181) 24/01/2029
 (450) 30/11/2019

(732) Друштво за производство и трговија **ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ експорт-импорт Илинден ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) жолта, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 чорапи, хулахопки, хеланки, долна облека
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со хулахопки, чорапи, долна облека, хеланки

(111) **27781** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/148 (220) 27/02/2019
 (181) 27/02/2029
 (450) 30/11/2019

(732) **СИНПЕКС ДОО Воден 17, 7000, Битола, МК**
 (740) Олгица Трандафиловска СИНПЕКС ДОО Воден 17, 7000, Битола
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 Велосипеди; Електрични возила; Мотоцикли; Мопеди; Скупери (возила); Електрични велосипеди, Мотоскутери

(111) **27768** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/164 (220) 07/02/2019
 (181) 07/02/2029
 (450) 30/11/2019


(732) **Миливоевиќ Златан ул. Тасино Чешмиче бр. 17А, Скопје, МК**
 (540)

hotel EVROPA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **27771** (151) 21/11/2019
 (210) ТМ 2019/203 (220) 13/02/2019
 (181) 13/02/2029
 (450) 30/11/2019

(732) **FRUTEX Sh.p.k. Brigada 123, 23000 Suhareke, Republic of Kosovo, ZB**
 (740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, жолта/окер, црвена, бела, црна, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, енергетски пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **27772** (151) 07/11/2019
(210) ТМ 2019/243 (220) 22/02/2019
(181) 22/02/2029
(450) 30/11/2019

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HERPLEXIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27770** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2019/259 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 30/11/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги Гари**
Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, МК
(540)



(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на облека, капи, игри и играчки и украси за елка

(111) **27769** (151) 21/11/2019
(210) ТМ 2019/260 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 30/11/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги Гари**
Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, МК
(540)

FORECAST

(591) бронзена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на облека, капи, игри и играчки и украси за елка

(111) **27748** (151) 01/11/2019
(210) ТМ 2019/692 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 30/11/2019

(732) **ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експорт-**
импорт ул. Никола Мартиновски 79,
Скопје, МК
(540)

Altıntaş

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за

кревети и маси

кл. 25 чорапи, спортски чорапи, кратки чорапи, хулахопки, долна облека, долна облека за жени, корсети, боди, долна облек а за апсорбирање пот, костуми за капење, гаќички за капење, пижами



кл. 35 трговија на големо и мало со
текстилни производи



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/1128
3	МК/Т/2019/0851
3	МК/Т/2019/0852
3	МК/Т/2019/0853
3	МК/Т/2019/0955
3	МК/Т/2019/1044
3	МК/Т/2019/1045
3	МК/Т/2019/1047
3	МК/Т/2019/1055
3	МК/Т/2019/1066
3	МК/Т/2019/1067
3	МК/Т/2019/1068
3	МК/Т/2019/1069
3	МК/Т/2019/1070
3	МК/Т/2019/1130
3	МК/Т/2019/1143
3	МК/Т/2019/1144
3	МК/Т/2019/1145
5	МК/Т/2019/0851
5	МК/Т/2019/0852
5	МК/Т/2019/0853
5	МК/Т/2019/0914
5	МК/Т/2019/0965
5	МК/Т/2019/0989
5	МК/Т/2019/1020
5	МК/Т/2019/1041
5	МК/Т/2019/1042
5	МК/Т/2019/1043
5	МК/Т/2019/1057
5	МК/Т/2019/1058
5	МК/Т/2019/1082
5	МК/Т/2019/1117
5	МК/Т/2019/1118

5	МК/Т/2019/1119
5	МК/Т/2019/1120
5	МК/Т/2019/1121
5	МК/Т/2019/1122
5	МК/Т/2019/1137
5	МК/Т/2019/1138
5	МК/Т/2019/1139
5	МК/Т/2019/1140
5	МК/Т/2019/1141
5	МК/Т/2019/1142
5	МК/Т/2019/1143
5	МК/Т/2019/1144
5	МК/Т/2019/1145
8	МК/Т/2019/1136
8	МК/Т/2019/1143
9	МК/Т/2019/0851
9	МК/Т/2019/0852
9	МК/Т/2019/0853
9	МК/Т/2019/0963
9	МК/Т/2019/0964
9	МК/Т/2019/1131
9	МК/Т/2019/1132
9	МК/Т/2019/1146
10	МК/Т/2019/0851
10	МК/Т/2019/0852
10	МК/Т/2019/0853
10	МК/Т/2019/0914
10	МК/Т/2019/1031
10	МК/Т/2019/1143
11	МК/Т/2019/0867
11	МК/Т/2019/1040
11	МК/Т/2019/1136
12	МК/Т/2019/0900

12	МК/Т/2019/1034
12	МК/Т/2019/1035
12	МК/Т/2019/1056
16	МК/Т/2018/1163
16	МК/Т/2019/0963
16	МК/Т/2019/0964
16	МК/Т/2019/1025
17	МК/Т/2019/0867
18	МК/Т/2019/0982
19	МК/Т/2019/0867
20	МК/Т/2019/0982
20	МК/Т/2019/1149
21	МК/Т/2019/1047
21	МК/Т/2019/1130
21	МК/Т/2019/1136
26	МК/Т/2019/0955
28	МК/Т/2019/1025
28	МК/Т/2019/1051
29	МК/Т/2019/0565
29	МК/Т/2019/0566
29	МК/Т/2019/1001
29	МК/Т/2019/1026
29	МК/Т/2019/1037
29	МК/Т/2019/1087
29	МК/Т/2019/1148
30	МК/Т/2019/0565
30	МК/Т/2019/0566
30	МК/Т/2019/0866
30	МК/Т/2019/0923
30	МК/Т/2019/1001
30	МК/Т/2019/1025
30	МК/Т/2019/1030
30	МК/Т/2019/1037



30	MK/T/2019/1087
30	MK/T/2019/1148
31	MK/T/2019/0950
31	MK/T/2019/0970
31	MK/T/2019/1001
32	MK/T/2019/0565
32	MK/T/2019/0566
32	MK/T/2019/0839
32	MK/T/2019/0903
32	MK/T/2019/0970
32	MK/T/2019/1026
32	MK/T/2019/1032
32	MK/T/2019/1033
32	MK/T/2019/1077
32	MK/T/2019/1088
32	MK/T/2019/1089
32	MK/T/2019/1092
32	MK/T/2019/1094
33	MK/T/2019/0908
33	MK/T/2019/0909
35	MK/T/2018/1163
35	MK/T/2019/0839
35	MK/T/2019/0845
35	MK/T/2019/0851
35	MK/T/2019/0852
35	MK/T/2019/0853
35	MK/T/2019/0914
35	MK/T/2019/0922
35	MK/T/2019/0923
35	MK/T/2019/0949
35	MK/T/2019/0963
35	MK/T/2019/0964
35	MK/T/2019/0982
35	MK/T/2019/1001
35	MK/T/2019/1027
35	MK/T/2019/1030
35	MK/T/2019/1034

35	MK/T/2019/1035
35	MK/T/2019/1038
35	MK/T/2019/1040
35	MK/T/2019/1044
35	MK/T/2019/1045
35	MK/T/2019/1046
35	MK/T/2019/1051
35	MK/T/2019/1087
35	MK/T/2019/1092
35	MK/T/2019/1093
35	MK/T/2019/1094
35	MK/T/2019/1128
35	MK/T/2019/1131
35	MK/T/2019/1132
35	MK/T/2019/1143
35	MK/T/2019/1148
35	MK/T/2019/1149
35	MK/T/2019/1150
36	MK/T/2019/0963
36	MK/T/2019/0964
36	MK/T/2019/1131
36	MK/T/2019/1132
37	MK/T/2019/0867
37	MK/T/2019/0949
38	MK/T/2019/0867
38	MK/T/2019/0922
38	MK/T/2019/0963
38	MK/T/2019/0964
38	MK/T/2019/1027
38	MK/T/2019/1093
39	MK/T/2019/0982
39	MK/T/2019/1123
40	MK/T/2019/0950
40	MK/T/2019/1149
41	MK/T/2018/1163
41	MK/T/2019/0545
41	MK/T/2019/0914

41	MK/T/2019/0922
41	MK/T/2019/0986
41	MK/T/2019/1026
41	MK/T/2019/1038
41	MK/T/2019/1051
41	MK/T/2019/1074
41	MK/T/2019/1075
41	MK/T/2019/1085
41	MK/T/2019/1093
41	MK/T/2019/1123
41	MK/T/2019/1135
42	MK/T/2019/0851
42	MK/T/2019/0852
42	MK/T/2019/0853
42	MK/T/2019/0914
42	MK/T/2019/0950
42	MK/T/2019/0986
42	MK/T/2019/1027
42	MK/T/2019/1034
42	MK/T/2019/1035
42	MK/T/2019/1040
42	MK/T/2019/1131
42	MK/T/2019/1132
43	MK/T/2019/1033
43	MK/T/2019/1046
43	MK/T/2019/1074
43	MK/T/2019/1075
43	MK/T/2019/1123
44	MK/T/2019/0914
44	MK/T/2019/0955
44	MK/T/2019/1150
45	MK/T/2019/1074
45	MK/T/2019/1075
45	MK/T/2019/1131
45	MK/T/2019/1132



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MK/T/2019/0914
Aktiebolaget Electrolux	MK/T/2019/1136
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	MK/T/2019/1041
CAMEL SH.P.K.	MK/T/2019/1001
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1055
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1066
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1067
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1068
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1069
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1070
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/1130
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1047
ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc.	MK/T/2019/1058
International Truck Intellectual Property Company, LLC	MK/T/2019/0900
KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	MK/T/2019/1031
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/1077
MEDI SEI S.A.	MK/T/2019/1143
MEDI SEI S.A.	MK/T/2019/1144
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1117
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1118
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1119
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1120
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1121
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/1138
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/1139
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/1140
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/1141
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2019/1142
Pfizer Inc.	MK/T/2019/1122
RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft	MK/T/2019/1131
RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft	MK/T/2019/1132
SAISTOURS S.p.A.	MK/T/2019/1123
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/2019/1056
The Coca-Cola Company	MK/T/2019/1032



The Procter & Gamble Company	МК/Т/2019/1020
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1042
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1043
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1057
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1082
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1137
World Global Holdings Limited Simmons Building	МК/Т/2019/1146
АНДРЕЕВСКИ ДАВОР	МК/Т/2019/0955
Александар Барик	МК/Т/2019/0950
Арменд Салиху	МК/Т/2019/1087
Арменд Салиху	МК/Т/2019/1148
Атанасов Миле	МК/Т/2019/1025
Атанасов Миле	МК/Т/2019/1026
Бизнис и Иновејшн Сентр	МК/Т/2019/1040
ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/2019/1088
ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/2019/1089
ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ	МК/Т/2019/0982
Драган Павловиќ Латас	МК/Т/2019/1038
Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД Андријана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2018/1163
Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ	МК/Т/2019/0986
Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност ПЛУСИНФО ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1093
Друштво за испитување и анализа РГВ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1034
Друштво за испитување и анализа РГВ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1035
Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен	МК/Т/2019/0845
Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје	МК/Т/2019/0839
Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/1150
Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1149
Друштво за производство, трговија и услуги БИОНАТУРАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0989
Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/2019/1128
Друштво за производство, трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0949
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/2019/1145
Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје	МК/Т/2019/0923
Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0922
Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0866
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2019/1051
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје	МК/Т/2019/0908



Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје	МК/Т/2019/0909
Интернационална Организација за Едукација Уметност Спорт и Култура - АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА	МК/Т/2019/0545
Коктел Трејд	МК/Т/2019/1033
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0851
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0852
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/0853
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1030
Небојша Златевски	МК/Т/2019/0565
Небојша Златевски	МК/Т/2019/0566
Неоком АД Скопје	МК/Т/2019/1027
ОЗОН ДООЕЛ	МК/Т/2019/0867
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2019/1037
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/2019/0903
Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/1046
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2019/0970
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци	МК/Т/2019/1092
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци	МК/Т/2019/1094
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0965
Фирдус Хајредин	МК/Т/2019/1074
Фирдус Хајредин	МК/Т/2019/1075
Халили Сема; Halili Sema	МК/Т/2019/1135
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2019/0963
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2019/0964
Црвенковска Билјана	МК/Т/2019/1085
Шејдоски Риза	МК/Т/2019/1044
Шејдоски Риза	МК/Т/2019/1045



ПРЕНОС

(111) 388

(732) Boardriders IP Holdings, LLC 5600
Argosy Circle, Suite 100, Huntington
Beach, California 92649, US

(111) 388

(732) QS Holdings SARL 9-11, rue
Louvigny, L-1946, LU

(111) 6673

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 6674

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 6678

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 6679

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 6681

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 6684

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 8372

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 8371

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 8378

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 9336

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,
1000, Скопје, МК

(111) 9335

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,
1000, Скопје, МК

(111) 9176

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 9191

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 10258

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 10259

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 10260

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 10261

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH



(111) 10368

(732) Bunge Finland Oy Raisio, FI
21200 Raisio, FI

(111) 12558

(732) PFIZER INC. 235 East 42nd Street
New York, 10017-5755, US

(111) 10582

(732) REFAN BULGARIA OOD Karlovo
shose 52 Trud, BG

(111) 10697

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 10941

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 13489

(732) Stora Enso Paper Oyj Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FI

(111) 12905

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH

(111) 11604

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 11605

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 11605

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 12622

(732) Друштво Хемиски Инженеринг

ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 12623

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 12624

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 12231

(732) Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CN

(111) 12202

(732) Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CN

(111) 12835

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 12798

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska
23, 10000, Zagreb, RH

(111) 15032

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 14969

(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК

(111) 15344



(732) **Wanli Tire Corporation Limited NO.3
WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA,
GUANGZHOU, GUANGDONG, CN**

(111) **18160**

(732) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH**

(111) **18316**

(732) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH**

(111) **19836**

(732) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH**

(111) **18644**

(732) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH**

(111) **20437**

(732) **Cardinal Health Switzerland 515
GmbH Lindenstrasse 10, 6340 Baar, CH**

(111) **19330**

(732) **Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, 1701
Fribourg, CH**

(111) **19878**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **20926**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **21265**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **21264**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **21263**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **21266**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **20883**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **22606**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **22607**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **22608**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **22605**

(732) **Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) **22604**



**(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) 21579

**(732) Друштво за угостителство,
туризам и услуги НО 1 Бутикуе Вила
Водно ДООЕЛ Сокпје ул. Периша
Савелиќ бр. 8, Скопје, МК**

(111) 22064

**(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**

(111) 23483

**(732) Друштво Хемиски Инженеринг
ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 73,
Скопје, МК**



ПРОМЕНИ

(111) 4253

(732) Gulf International Lubricants, Ltd.
Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria
Street, Hamilton HM 10, BM

(111) 2039

(732) TI Gothham Inc 1716 Locust Street,
Des Moines, Iowa, 50309 Iowa, US

(111) 6673

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6674

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6678

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6679

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6681

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6684

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 6953

(732) OATH Inc., a Delaware corporation
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , US

(111) 3287

(732) GENERA INC Svetonedjelska 2,
10436 Rakov Potok Kalinovica, CR

(111) 3287

(732) VETERINA d.d. Svetonedeljska 2
10436 Rakov Potok Kalinovica, HR

(111) 2914

(732) Wabco IP Holdings LLC 2770
Reseach Drive Rochester Hills Michigan
48309, US

(111) 7152

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7153

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7154

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7155

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7156

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7157

(732) Mc Donald's Corporation 110 N.
Carpenter Street Chicago, Illinois 606007,
US

(111) 7158



(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7159**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7160**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7161**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7162**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7163**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7164**

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(111) **7874**

(732) **Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје Кратко име: (ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ) ул. Никола Парапунов 51, 1000, Скопје, МК**

(111) **8194**

(732) **EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, CH**

(111) **9336**

(732) **Приватна здравствена установа-Галенска лабораторија ФИТОФАРМ Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) **9335**

(732) **Приватна здравствена установа-Галенска лабораторија ФИТОФАРМ Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(111) **9126**

(732) **CORPORACION HABANOS Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU**

(111) **9127**

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU**

(111) **9141**

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU**

(111) **9128**

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU**

(111) **9129**

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU**



(111) 9125

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9130

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 9131

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9140

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9132

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9133

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9134

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9135

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9136

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 9137

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9138

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9139

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 8451

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 8450

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 9459

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 10225

(732) Maxell Holdings, Ltd. 1 Koizumi,
Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun,
Kyoto, JP

(111) 11604

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR



(111) 12835

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 12798

(732) Neva d.o.o. Obrtička 37, Rakitje,
10437 Bestovje, HR

(111) 15582

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр.
37 , 1430, Кавадарци , МК

(111) 15583

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр.
37 , 1430, Кавадарци , МК

(111) 15362

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино,
Скопје, МК

(111) 16132

(732) MICRO - STAR INTERNATIONAL
CO., LTD. (a corporation incorporated
under the laws of Taiwan, R.O.C.) NO.69,
LI-DE ST. ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI
CITY 235, TW

(111) 16133

(732) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD (a corporation incorporated under the
laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW

(111) 16131

(732) MICRO - STAR INTERNATIONAL
CO., LTD. (a corporation incorporated
under the laws of Taiwan, R.O.C.) NO.69,
LI-DE ST. ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI
CITY 235, TW

(111) 15823

(732) CORPORACION HABANOS, S.A
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 15626

(732) GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 4101
Research Commons, 79 TW Alexander
Drive, Research Triangle Park, NC 27709,
US

(111) 15838

(732) EMINENT LUGGAGE CORP. a
corporation Incorporated under the laws
of Taiwan, R.O.C. No. 40, Chung-Shan 9th
Street, Kuei-Jen Dist., Tainan City, TW

(111) 19668

(732) Трговско друштво Агенција во
приватна сопственост за интелектуални
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје Бул.
„ВМРО“ бр. 1, Скопје, МК

(111) 19178

(732) Brüttsch/Rüeggger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, CH

(111) 17531

(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Aiphone Co., Ltd.) Meiji Yasuda
Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shinsakae-
machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(111) 17465

(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Aiphone Co., Ltd.) Meiji Yasuda
Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shinsakae-
machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(111) 18649

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del



Ferrocarril Final, Guanabacoa La Habana, CU

(111) 20437

(732) Cordis Corporation (a wholly owned subsidiary of Johnson & Johnson manufacturers and merchants) 6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, California 94555, US

(111) 19610

(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 19869

(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 20571

(732) GlaxoSmith Kline LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 22226

(732) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште, 1230, Гостивар, Гостивар, МК

(111) 20847

(732) Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. C/ del franco s/n, Pl Las Atalayas, 03014 ALICANTE, ES

(111) 21579

(732) Д.У.Т. Вила Водно ДОО Скопје ул. Периша Савелиќ бр. 8, Скопје, МК

(111) 21753

(732) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште, 1230, Гостивар, Гостивар, МК

(111) 24690

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

(111) 24693

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK



ПОНИШТУВАЊА

(111) 13230

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2015

(111) 13686

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/03/2016

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 20546 МК/Г/ 2012/789

ОБНОВУВАЊА

(111) 2784	(186) 28/11/2029
(111) 6326	(186) 15/04/2028
(111) 1484	(186) 15/04/2028
(111) 2835	(186) 25/06/2028
(111) 4104	(186) 15/12/2029
(111) 4118	(186) 25/12/2029
(111) 3430	(186) 18/02/2028
(111) 1184	(186) 15/12/2029
(111) 2956	(186) 15/04/2028
(111) 2957	(186) 15/04/2028
(111) 4253	(186) 25/10/2029
(111) 1579	(186) 16/10/2029
(111) 1580	(186) 16/10/2029
(111) 1674	(186) 25/12/2029
(111) 1675	(186) 25/12/2029
(111) 1265	(186) 12/10/2029
(111) 1307	(186) 21/09/2029
(111) 4343	(186) 10/10/2028
(111) 4372	(186) 03/10/2029
(111) 2120	(186) 20/04/2028
(111) 1753	(186) 22/11/2029



(111) 1760	(186) 22/10/2029
(111) 1836	(186) 28/12/2029
(111) 4426	(186) 24/11/2028
(111) 3217	(186) 20/03/2028
(111) 2262	(186) 22/10/2029
(111) 2693	(186) 25/12/2029
(111) 2379	(186) 28/12/2029
(111) 3287	(186) 25/06/2028
(111) 2914	(186) 29/12/2029
(111) 7874	(186) 01/04/2027
(111) 8215	(186) 04/03/2028
(111) 9336	(186) 13/03/2028
(111) 9335	(186) 13/03/2028
(111) 9325	(186) 18/03/2028
(111) 9145	(186) 18/03/2028
(111) 9151	(186) 19/03/2028
(111) 9329	(186) 10/04/2028
(111) 9126	(186) 15/04/2028
(111) 9127	(186) 15/04/2028
(111) 9141	(186) 15/04/2028
(111) 9128	(186) 15/04/2028
(111) 9125	(186) 15/04/2028
(111) 9130	(186) 15/04/2028
(111) 9131	(186) 15/04/2028
(111) 9140	(186) 15/04/2028
(111) 9132	(186) 15/04/2028
(111) 9134	(186) 15/04/2028
(111) 9135	(186) 15/04/2028
(111) 9136	(186) 15/04/2018
(111) 9137	(186) 15/04/2028
(111) 9138	(186) 15/04/2028
(111) 9139	(186) 15/04/2028
(111) 8451	(186) 15/04/2028
(111) 8450	(186) 15/04/2028
(111) 9459	(186) 15/04/2018
(111) 8138	(186) 11/05/2028



(111) 8463	(186) 27/10/2028
(111) 8578	(186) 18/11/2028
(111) 9561	(186) 09/03/2029
(111) 8896	(186) 15/10/2029
(111) 8904	(186) 15/10/2029
(111) 8758	(186) 02/11/2029
(111) 8757	(186) 02/11/2029
(111) 8759	(186) 02/11/2029
(111) 8984	(186) 10/11/2029
(111) 8875	(186) 12/11/2029
(111) 8824	(186) 23/11/2029
(111) 8494	(186) 02/12/2029
(111) 8495	(186) 02/12/2029
(111) 8496	(186) 02/12/2029
(111) 8307	(186) 10/12/2029
(111) 8308	(186) 10/12/2029
(111) 8951	(186) 15/12/2029
(111) 8950	(186) 16/12/2029
(111) 8652	(186) 27/12/2029
(111) 8653	(186) 27/12/2029
(111) 8654	(186) 27/12/2029
(111) 15032	(186) 14/05/2027
(111) 15333	(186) 09/01/2028
(111) 15179	(186) 14/01/2028
(111) 15046	(186) 20/02/2028
(111) 15751	(186) 06/03/2028
(111) 23929	(186) 10/03/2028
(111) 15752	(186) 11/03/2028
(111) 15161	(186) 19/03/2028
(111) 14946	(186) 21/03/2028
(111) 15470	(186) 25/03/2028
(111) 15629	(186) 28/03/2028
(111) 15630	(186) 28/03/2028
(111) 14953	(186) 31/03/2028
(111) 14966	(186) 31/03/2028
(111) 14965	(186) 31/03/2028



(111) 14950	(186) 31/03/2028
(111) 18459	(186) 01/04/2028
(111) 15456	(186) 01/04/2028
(111) 15582	(186) 03/04/2028
(111) 15583	(186) 03/04/2028
(111) 15400	(186) 09/04/2028
(111) 15399	(186) 09/04/2028
(111) 15398	(186) 09/04/2028
(111) 15346	(186) 09/04/2028
(111) 15444	(186) 10/04/2028
(111) 15441	(186) 10/04/2028
(111) 15362	(186) 21/04/2028
(111) 15551	(186) 23/04/2028
(111) 15569	(186) 23/04/2028
(111) 15846	(186) 06/05/2028
(111) 16132	(186) 23/05/2028
(111) 16133	(186) 23/05/2028
(111) 16131	(186) 23/05/2028
(111) 16766	(186) 23/05/2028
(111) 15823	(186) 26/05/2028
(111) 16275	(186) 28/05/2028
(111) 16271	(186) 28/05/2028
(111) 15649	(186) 28/05/2028
(111) 15650	(186) 28/05/2028
(111) 16272	(186) 29/05/2028
(111) 16273	(186) 29/05/2028
(111) 16274	(186) 29/05/2028
(111) 16270	(186) 29/05/2028
(111) 16269	(186) 29/05/2028
(111) 16267	(186) 29/05/2028
(111) 16268	(186) 29/05/2028
(111) 15626	(186) 09/06/2028
(111) 15620	(186) 10/06/2028
(111) 15622	(186) 12/06/2028
(111) 15621	(186) 12/06/2028
(111) 15838	(186) 16/06/2028



(111) 16066	(186) 17/06/2028
(111) 17075	(186) 20/06/2028
(111) 15879	(186) 23/07/2028
(111) 15872	(186) 28/07/2028
(111) 15931	(186) 30/07/2028
(111) 15930	(186) 30/07/2028
(111) 17191	(186) 12/08/2028
(111) 15730	(186) 19/08/2028
(111) 15627	(186) 20/08/2028
(111) 16283	(186) 22/08/2028
(111) 15900	(186) 27/08/2028
(111) 15984	(186) 29/08/2028
(111) 16582	(186) 15/09/2028
(111) 16349	(186) 26/09/2028
(111) 16326	(186) 21/10/2028
(111) 16294	(186) 22/10/2028
(111) 16626	(186) 22/10/2028
(111) 16552	(186) 31/10/2028
(111) 17156	(186) 20/11/2028
(111) 19668	(186) 10/02/2029
(111) 18682	(186) 17/06/2029
(111) 17665	(186) 11/08/2029
(111) 17404	(186) 11/08/2029
(111) 20934	(186) 17/08/2029
(111) 17664	(186) 17/08/2029
(111) 17570	(186) 14/09/2029
(111) 19178	(186) 18/09/2029
(111) 17641	(186) 25/09/2029
(111) 17650	(186) 25/09/2029
(111) 17788	(186) 02/10/2029
(111) 17789	(186) 02/10/2029
(111) 17790	(186) 02/10/2029
(111) 17729	(186) 05/10/2029
(111) 17810	(186) 06/10/2029
(111) 19304	(186) 05/10/2029
(111) 17811	(186) 09/10/2029



(111) 17807	(186) 06/11/2029
(111) 17463	(186) 09/11/2029
(111) 17585	(186) 10/11/2029
(111) 17586	(186) 10/11/2029
(111) 18591	(186) 12/11/2029
(111) 17522	(186) 16/11/2029
(111) 18012	(186) 26/11/2029
(111) 18126	(186) 30/11/2029
(111) 17828	(186) 02/12/2029
(111) 17587	(186) 21/12/2029
(111) 18276	(186) 24/12/2029
(111) 17531	(186) 24/12/2029
(111) 17465	(186) 24/12/2029

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2019/17**

(45) 30/11/2019

(22) 03/09/2019

(28) 3 (три) дизајни, дводимензионални

(72) Ристевски Пеце

(73) Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, МК

(51) 19-08

(54) "СТИКЕРИ"

(21) ID **2019/22**

(45) 30/11/2019

(22) 02/10/2019

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Наташа Шејкероска

(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК

(51) 02-04

(54) "Чевлички"



(21) ID **2019/23**

(45) 30/11/2019

(22) 02/10/2019

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Наташа Шејкероска

(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК

(51) 06-13

(54) Вреќи за спиење

(21) ID **2019/24**

(45) 30/11/2019

(22) 02/10/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Наташа Шејкероска

(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК

(51) 21-04

(54) Детски шатор



(21) ID **2019/25**

(45) 30/11/2019

(22) 02/10/2019

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални

(72) Наташа Шејкероска

(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК

(51) 06-09

(54) **Украсни перници**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
19-08	МК/II/ 2019/17
02-04	МК/II/ 2019/22
06-13	МК/II/ 2019/23
21-04	МК/II/ 2019/24
06-09	МК/II/ 2019/25

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, МК	МК/II/ 2019/17
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	МК/II/ 2019/22
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	МК/II/ 2019/23
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	МК/II/ 2019/24
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	МК/II/ 2019/25

ПРОМЕНИ

(111) 736/2019



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **875**

(45) 30/11/2019

(21) ID 2017/13

(22) 14/09/2017

(18) 14/09/2022


(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Горан Антевски (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000 Скопје,) and Љупчо Јовчевски (ул. Драгиша Мишовиќ 8/32, 1000 Скопје,)

(73) **РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје,, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 13-03

(54) **Опрема за дистрибуција на електрична енергија**

(11) **873** (45) 30/11/2019

(21) ID 2019/9 (22) 23/05/2019

(18) 23/05/2024


(28) 2 (дизајна), дводимензионални

(72) Имерали Бафтијари (ул. Бајрам Шабани бр. 4, Скопје)

(73) **ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ул. "Никола Мартиновски" 79/2, 1000 Скопје, МК**

(51) 05-05

(54) **"ДИЗАЈН ЗА ПОСТЕЛНИНИ"**



(11) **874** (45) 30/11/2019

(21) ID 2019/10 (22) 09/07/2019

(18) 09/07/2024

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални

(72) Димитар Петрески (ул. Рајко Жинзифов бр. 26-3, Скопје); Данијела Курчиева (бул. Јане Сандански бр. 74/50, Скопје,) and Бобан Давков (ул. Славонска Позега, бр 7, Штип,)

(73) **Друштво за производство трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје, , МК**

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51) 02-02

(54) **"ОБЛЕКА"**

(11) **876** (45) 30/11/2019

(21) ID 2019/13 (22) 18/07/2019

(18) 18/07/2024


(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални

(72) Ертан Фејзулаи (ул. „Томо Шумски“, бр. 1, Гостивар) and Исак Фејзулаи (ул. „Томо Шумски“ бр. 1, Гостивар,)

(73) Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЛОКАРА ДОО експорт-импорт Гостивар ул. „ЈНА“ бб, Гостивар, МК

(51) 25-01

(54) "Декоративен блок"



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
13-03	875
05-05	873
02-02	874
25-01	876

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје,, МК	875	МК/И/ 2017/13
ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ул. "Никола Мартиновски" 79/2, 1000 Скопје, МК	873	МК/И/ 2019/9
Друштво за производство трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје, , МК	874	МК/И/2019/10
Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЛОКАРА ДОО експорт-импорт Гостивар ул. „ЈНА“ бб, Гостивар, МК	876	МК/И/2019/13